

Д-р Нано Ружин
Современа социјалдемократија

Издавач
„Демократија“ - Скопје

За издавачот
Сашко Насев

Рецензиенти
Д-р Ѓорѓи Спасов
Никола Поповски

Лекција
Снежана Орловик

Корица
Тони Васиќ

Подлоговка за јечани
Ивица Бошевски

Според мислењето на Министерството за
Култура број 07 - 2266/2 од 15.04.1999година,
за публикацијата се плаќа повластена даночна стапка

Nano Ruzin

Д-р Нано Ружин

Sovremena

СОВРЕМЕНА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈА

Socialdemokracija

Demokratiya

„Демократија“ - Скопје, 1999



A 99 - 05072

ВОВЕД

Турбулентната историја на капитализмот не подучува дека социјалдемократијата, таа стара политичка формација и доктрина опстојува и се наметнува како трајна историска тенденција секогаш способна за нови зафати, за свежи проекти, за амбициозни визии. Силината на принципите за "слободата и солидарноста" и особено "тенденцијата кон единаквоста" изгледа дека го одржуваат и го напојуваат ритамот на историскот чекор на социјалдемократијата. Таа од своја страна возврта со својата постојана раздвиженост, еволутивност, прагматичност и современост.

Социјалдемократијата што постојано беше присутна и учествува во големите социјални и политички проекти на Европа, едновремено се промовира и во вектор на сопствената афирмација и идентитет на идеолошката дрогадба, но и на доктринарната деформација, денатурализација и стратешко фагонирање. Таа успеа од корека да ја маркира "социјалната текстура" на европската цивилизација низ целиот ХХ-ти век. Таа значително влијаеше врз хуманизацијата на капитализмот, иако е известно дека капитализмот многу поуспешно ја трансформира изворната социјалдемократија.

Од револуционерна сила што се обраќаше и комунишираше со "работниците на европскиот универзум", од историски парт/парод и класен опонент на буржоазијата, социјалдемократијата прерасна во суштински и продуктивен елемент на капиталистичкиот свет. Од заканивачка и предизвикувачка идеја и движење кон субверзија и дестабилизација, СД стана интегрирен дел и фактор што придонесува кон стабилизација на утврдениот поредок. Меѓутоа со СД и заради СД, свидетично е дека во европското општество се случија дефинитивни промени. Таа му внесе препознатлив политички предзнак со повеќестепено и хетерогено значење, но и со заеднички идеолошки именител. Затоа и СД парадигми се сериозен предизвик за секој аналитички зафат.

СИР - Каталогизација во публикација
Народна и универзитетска библиотека
„Св. Климент Охридски“ - Скопје

329(497.7) СДСМ
329(4)

РУЖИН, НАНО
Современа социјалдемократија / Нано Ружин. - Скопје :
Демократија, 1999. - 141 стр. : табели ; 20 см

Библиографија: стр 143 - 144

ISBN 9989-9996-002

а) Социјалдемократски Сојуз на Македонија
б) Социјалдемократски партии - Европа



Нашата амбиција е да го истражиме амбициозното чувство на СД модел како политичка партија во опозиција или на власт, нејзиното преструктуирање, стратегија, еволуција, членство, избирачко тело, новии и амбиции на големото СД на ЕУ од една и нејзината популарност, политичка коњкутура, реформираност и просперитет во пост-комунистичкиот свет вклучувајќи ја и Република Македонија на прагот на 21-от век.

Социјалдемократијата не е само една лапидарна политичка сила туку множество на леви парадигми со бројни заеднички карактеристики. Заради нејзиното огромно значење врз големите историски настани како што се: двете светски војни, трауматичната пост-воена епоха на поделена Европа, кадилената револуција од 1989 г. транзиционниот период што следи по падот на комунизмот во Централна и Источна Европа, серијската победа изборна победа во земите на ЕУ и афирмацијата на "розева Европа во плурал" ... создадоа импресии за нејзиното повеќевалентно толкување и афирмација. Аналитичарите веќе зборуваат за "социјалдемократскиот консензус", футуристите за "социјалдемократска цивилизација", а социјалдемократските европрати од најсовремената генерација тоа афирмираат универзалниот концепт за "Третиот пат".

Независно од мултилицираноста на концептите и парадигмите на СД јасно е дека начинот на поимањето на социјалиниот и економскиот модел на општеството, било да станува збор за раните 60-ти, доцните 70-ти, осумдесеттите или деведесеттите, таа секогаш настојува да се афирмира како прототип и визија на реалната и прагматска политика. При тоа можни се и големи отстапувања па дури и спротивности на моделите и принципите како што е случајот меѓу СД во 60-те кога беа афирмирани нео-кејсијанството и Државата на благосостојба со трите големи принципи (свобода, еднаквост, солидарност) и нивното анулирање во полза на СД-от "тачеризам" на Блер и Шредер со новите и современи принципи (интеграција, иновации, еднаквост на шанси).

Нема сомнение, дека употребата на изразот и содржината на СД grosso modo асоцира од една страна на

посебната социјална групација што се идентификува со СД и со СД-то доктринарно убедување со оглед дека е нејзиниот најизворен политички а од друга страна се наметнуваат стратешките цели и модели како и формите на нивната реализација што ги форсираат СД-те политички гарнитури.

Во овој теоретски пристап ќе се обидеме да го префрлиме приоритетот врз СД-та партија, нејзиното однесување и стратешки цели кон големите историски настани, односно нејзините политички потези и проекти низ кои таа се идентификува. Во текот на својот развој СД изгради еден специфичен социо-економски модел, што е сé уште препознатлив. Денес таа афирмира еден сосема поинаков социо-економски модел, што според авторите "најадекватно кореспондира со духот на нашето време".

Утврдувањето на специфичноста на СД, реално ќе може да се ефектуира низ анализата на нејзините специфични црти и споредбата на бројните и различни карактеристики што ги поседуваат актуелните СД парадигми. Првата импресија што зад себе ја остава оваа политичка сила е нејзината разновидност. Разновидност на историски судбини, на организациони структури, на политички реализации, но и на стратешки политички, економски и социјални премиси.

Најспроти разновидноста само по себе се наметнува прашањето: што е тоа што е заедничко на социјалдемократијата?

Гледано од овој агол првата цел на овој труд е да се покаже дека социјал-демократијата е еден специфичен начин на конституирање на левицата и партиите од социјалдемократски тип сфатени како индивидуални партии но со голем број заеднички црти. Во суштина се работи за една операција на концептуална хомогенизација во функција на утврдување на општите карактеристики на социјалдемократскиот тип политика наспроти големата разновидност на реалната социјалдемократија. Конечно оваа студија има за цел во одредени аспекти да ја објасни логиката на градењето и реализацијата на акцијата на социјалдемократијата во нејзината целина, а не само

на индивидуалните социјалдемократски партии. Единствен исклучок ќе се направи во случајот на анализата на СД во Република Македонија, како составен дел на СД-то семејство меѓу Атлантик и Урал, вклучувајќи ги и пост-комунистичките држави на Источна и Централна Европа. Имаме амбиција да ја промовираме не само историската, туку и концепциската и организационата специфичност и оригиналност на македонската СД.

Наменета за пошироката читателска јавност оваа студија настојува да ја претстави, но и да ја протолкува социјалдемократијата и нејзиниот политички капацитет, милитантната и електорална структура врз која се потпира, но и социјално-економското и политичкомилитантите во кое дејствува. Воедно, постои амбиција на поеднастовен начин да се разјаснат одредени противречности на социјалдемократијата, што често низ меандририте на своите национални верзии учествуваше или функционира во разни "природни" односно противречни зафати што бараат посебно толкување.

1. РАЗДВИЖЕНОСТА НА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈАТА

Последната четвртина на XX-от век е одбележана со економска, социјална и општествена криза и нестабилност, поинтензивна фрагментација на системите на европартиите, што од своја страна влијаеше врз концептуалната стратегија на социјалдемократијата.

На почетокот на деведесеттите, социјалдемократијата запаѓа во мала криза која се толкува како "криза на старење", односно на завршеток на еден политички и социјален циклус. Меѓутоа, за да се разбере овој тренд мора да се проследат карактеристиките на социјалдемократијата во периодот на педесеттите и шеесеттите години. Тоа, пак, од страна не значи дека ќе се настојува да се врши компаративна анализа и соочување на социјалдемократијата од пред четири децении со социјалдемократијата на денешнината. Социјалдемократијата денес не е една обична организација како што била во минатото. Таа и најатму останува силна институција со огромно влијание врз своите политичко и социјално опкружување. Слично на останатите институции, СД, се издава со сопствените структури, со сопствената социјална стратификација, дистрибуцијата на улогите и со внатрешната организација на властта.

Нејзиниот идентитет е под големо влијание на избирачкото тело како во формацијата на партијата така и во стратегијата на политичката битка. Социјалдемократијата прераснува во атрактивна партија околу која се собираат најразновидни социјални групи и слоеви на Европа. Овој процес не е на секаде линеарен, но никој не се сомнева во нејзината популярност и во пост-комунистичките општества. Привилегирани маркери на избирачкото тело на социјалдемократијата се одредени социјални сегменти. Целта на секое истражување од овој тип е утврдувањето на социјалната морфологија на социјалдемократијата. На кој начин најсоодветно да се објасни равенката

на усвекот на социјалдемократијата односно корелацијата што постои меѓу социјалниот изборниот пробив и повисоката идеолошка вокација?

Секојдневното опкружување на секоја партија е системот на партии. Тие се сместени во еден простор на постојајан интеракциски напревар. Се добива импресија дека овој простор е нерастеглив, редок и исполнет со заемна конкуренција и ривалитет. Во овој простор, социјалдемократијата се однесува како актер способен за тактичко и стратешко дејствување, како партија-претприемач, протагонист но и објект на напреварот. Големите партии со владеачка вокација имаат и посредничка улога меѓу општеството и државата иако често се случува заради опнумот на власти партните да ја загубат таквата функција. Меѓутога, секое доаѓање на власт е одличен испит за партијата да се измери со себе и со своите можности и противречности што со себе ги носи владеачката позиција. Евидентно е дека ефикасноста на социјалното и економското профилирање низ призмата на кејизовиот модел на социјалдемократијата од една страна како и нејзината природна позиција кога е на власт да конзервира, одржува или анимира, особено во периодите на економската криза, од друга страна создава импресии за еден поинаков политички идентитет на СД.

1.1. Два пристапа

По периодот на стабилната криза на социјалдемократијата од осумдесеттите и средината на деведесеттите, оваа европска умерена левица на прагот на 21-от век е најпопуларната опција на стариот континент, особено меѓу земјите членки на ЕУ. Во 1999 г. дури во 13 од вкупно 15 членки на Унијата со власт управува самоштојно или во коалиција социјалдемократијата. Таквата консталација ја наметнува под знак на прашање и зголемен интерес вообичаената содржина и кохерентноста на социјалдемократијата и на нејзините модели. Што е тоа што од надеж, по кусиот и жалов период од првата половина на деведесеттите години, направи од СД водечка и надмоќна политичка формација речиси наскаке во Европа?

Два глобални пристапа, две проблематики на видување, го оценуваат на најразновиден начин феноменот на социјалдемократијата:

Привиот пристап го става акцентот врз степенестиот карактер на социјалдемократијата и ја подвлекува нејзината способност на прилагодување кон капиталистичкиот економски систем. Социјалдемократијата прераснува во синоним на "реформизмот", инаку еден мошне стар израз со претерано надуено значење. Најконкретна дефиниција на социјалдемократијата настојува да пружи А. Кросланд (A. Crossland) според кого Социјалдемократијата (е единка) = на Политичкиот либерализам (плус) + Мешовитото стопа -иство (плус) + Социјална држава (плус) + Кејнзова политичка економија (плус) + Поголема единаквост.

Споменатата шема е вешност класичната верзија на овој пристап. Категоријата на социјалдемократијата во рамките на ова гледиште е еден генерички термин што означува збир на социјалдемократски и останати партии на изборниот социјализам (Gerassimos Moschonas - Герасимос Мошонас). Оваа прва дефиниција на социјалдемократијата иаку шематски изразена во нашиот текст, е една широка дефиниција, мошне екстензивна и помалку оперативна. Универзалитетот на реформистичкото искуство на Европа по втората светска војна го сведува поимањето на социјалдемократијата на бројни и недефинирани толкувања. На тој начин екстензивниот зафат е придржен со "тубење на специфичноста" односно "затфат на конфузија" според Г. Сартори (G.Sartori).

Овој пристап ќе биде спротиставен со тезата која ќе се појави под софицицирана универзитетска верзија, што социјалдемократијата ја поима како вид специфична партишка и синдикална структура на работничкото движење. Историски набљудувано квалитетот на социјалдемократијата се применува според Мајкл Винок (Michel Winock), врз масовните работнички партии, кои се во состојба да реализираат една тројна интеграција:

1. Интеграција или интер-пенетрација на социјализмот и синдикализмот;

2. Интеграција на работничката класа во еден комплексен систем на против-општеството располагајќи со мрежа на кооперативи, школи за формација асоцијации на млади, културни групи, спортски клубови;

3. Интеграција на социјалистичкото движење со парламентарната демократија (Winrock, 1988, str. 166).

Кон овие три големи историски црти на социјалдемократските/лабуристичките европски партии, специјалистите се согласуваат околу доодавањето на уште две значајни карактеристики на СД. Тоа се: големата милитантна и финансиска моќ на социјалдемократијата и нејзината можност да се наметне како неоспорен претставник на работничкиот свет односно како еден долгочлен компромис на раководните класи материјализиран во Социјалната држава.

Оваа втора стратегија во дефинирањето на социјалдемократијата која е потесна, може да се протолкува и како пооперативна, бидејќи е во состојба посодветно да ја изрази разновидноста и реалноста на европската социјалдемократија. Доколку идеолошката кохерентност и логиката на функционирањето како што докажа Алан Бергониу (Alain Bergounioux) и Бернан Манен (Bernard Manen) се основни критериуми за разликување на социјалдемократските партии, тогаш овие се потпираат врз структурната специфичност на социјалдемократијата. Исполнувањето на социјалдемократскиот компромис што во некој рака е и "нормалната" вокација на секој вид социјалдемократска партија, не се должи првенствено на идеологијата и реформистичкиот дух. Таа е дел на една целина, еден организам, чија релација масовна партија-работнички синдикат го сочинуваат нервниот систем на оваа партија. Аксентот според тоа се става врз структурниот и типизиран карактер на социјалдемократската градба и единството и "заговорот" што ги сврзува овие два елемента. Според тоа и тезата што социјалдемократијата ја смета за вид "констелација" односно како една специфична политичка структура е нашајтан постојан лајт-мотив

во оваа мала теоретска и критичка социјалдемократска авантура.

1. 2. Историски аспекти

Терминот социјалдемократија за прв пат се појавува во утрешнината на Револуцијата од 1848 година, во Франција кога ќе се измират республиканските демократи од Монтанье (Montagne) на Ледри-Ролен (Ledru-Rollin) и на социјалистите и од чие обединување ќе настане во 1849 година Социјал-демократската или Демократско-социјалистичката партија.

Во областа Саксонија (Германија) Либнехт (Libknecht) и Бебел (Bebel) во 1869 година, конституираат една анти-пруска и колективистичка партија со марксистичка вокација наречена Социјал-демократска партија на работниците.

Во истиот период со конституирањето на Првата интернационала (1864-1875) иаку првиот координатор на работничкото движење во Европа, се истакнуваат "пролетерските ревандикации за освојување на власта". Во квачерината на XX-от век пролетеријата прераснува во масовно движење и значаен политички актер. За време на Првата интернационала, во оптек се три термини со кои се описуваат трите нејзини основни тенденции, цели и методи. Тоа се: **комунизмот** сврзан за името на Карл Маркс и делумно за бланкистите, **колективизмот** кој се припишува на тенденцијата на Бакуњин и **социјализмот** како умерена ситно-буржоaska конотација. По распаѓањето на Првата интернационала, значењата се сменуваат. Имено, интересно е да се констатира дека поимот **социјалдемократ** се идентификува со поимот **комунист**, со што се настојува да се означат тенденциите и работничките партии што го прифаќаат принципот на класната борба и предимството на политичката битка. На тој начин терминот **социјалдемократ** го пронаоѓаме здружен со терминот **марксист** наспроти умерените социјалисти и посебилести. Со убедливата доминација врз анархизмот и реформизмот, марксизмот по 1896 год. станува доминантна и официјална доктрина на Втората интернационала.

Веќе во периодот што му претходи на Првата светска војна, социјал-демократијата е окарактеризирана со три големи тенденции: ортодоксност, ревизионизам, револуционерност, што се кристализираат и судруваат во најразновидни форми и варианти во рамките на европското социјалистичко движење. Каутски, Ленин, Бернштајн, Брантинг, Рацовски, Луксембург... сите се социјал-демократи, но и претставници на споменатите тенденции.

Во меѓувреме одредени црти на социјалдемократските партии исковани во периодот пред почетокот на Првата светска војна стануваат препознатливи. Во прв ред партијата се афирмира како стратешко место и центар на еден нов елан и тоа на едно тројно ниво: партија + синдикат + разни здруженија и асоцијации на организираното работничко движење. На второ место, конституирање на партијата под форма на **партија на класата** (заснована врз социјалната солидарност на групата) и во форма на **масовна партија**, односно на голема и централизирана организација што поседува солиден професионален апарат и сопствена финансиска основа и ресурси.

Два суштински настани го детерминираат фазонирањето на социјалдемократијата во нејзиното модерно издание: контаминација на старите работнички партии со националистичкиот дух и Октомвриската револуција.

- Првата светска војна место да биде како што се надеваше Бебел во 1911 год. "залез на боговите за буржоаскиот режим", се претвори во рушител на Втората интернационална. Со изгласување на воените кредити, социјалистите ѝ зададоа смртоносен удар на сопствената идеологија. Траумите на издадената солидарност долго време ќе опстојуваат во духот на европската социјалдемократија. На тој начин сепак ќе биде затворен еден циклус за илузията дека националното ќе го најдиме националното, дека космополитското ќе биде посилно од поединчното, дека солидарноста на европските СД ќе биде посилна од партикуларизмот на СД во строгите национални димензии.

- Октомвриската револуција во Русија ќе повлече еден поникнак прород во социјалдемократијата. Таа ќе создаде целосен историски раскин меѓу социјалдемократските и комунистичките партии. Оваа поларизација ќе се кристализира од 1919 год. со создавање на Третата комунистичка интернационала а ќе приврши во 1923 год со конституирањето на Социјалистичката интернационала составена од предвоените ревизионисти и ортодокси. На тој начин во рамките на левицата ќе се институционализира подделбата меѓу **реформистичката левица и револуционерната левица** од што ќе произлазат значајни последици за целокупната натамошна еволуција на партијскиот живот. Во единина социјалистите и комунистите, браќата-непријатели, Кани и Абел, се дефинираат низ призмата на идеолошката конфигурација, ривалитет и непријателство.

По овој расцеп социјалдемократите, во отсуство на сопствено лево крило, без поддршката на големиот дел работници и млади, остануваат политички хендекепирани и интелектуално осиромашени. Воедно, перманентниот политички и интелектуален судир меѓу двете тенденции чија заедничка цел е социјализмот, дефинитивно ја маркира социјалдемократијата како **реформистичка** опција во достигнувањето на споменатата амбиција. На тој начин, социјалдемократијата низ механизмот на оваа конфронтација се здобива со конвенционалната квалификација "реформистичка или умерена политика" на социјалистичкото движење. Нејзините верзии како: социјалисти, лабуристи, трувајсти, работници или социјалдемократи се само пројавни облици на реформизмот, што се позиционираат десно од комунизмот и се оквалификуваат како негова директна конкуренција.

Меѓутоа, во практиката расцепот во рамките на левицата, особено напуштањето на терминот "социјалдемократ" од страна на Ленин во предвечерието на Октомвриската револуција создава извесен метеж во поглед на прашањето околу приспособувањето кон социо-економскиот капиталистички систем.

Од своја страна, социјалдемократите преземаат акции во насока на изнаоѓање на нови коалициони и социјални партнери кои се инхерентни и адаптивни кон електоратот. Во таа насока, се почети се појавите да се излегува и од рамките на традиционалното работничко избирачко тело во полза на останатите социјални слоеви. Извесно е дека марксизмот успева да преживее во дел од социјалдемократските програми но не и во практиката (Telo, 1988, ст.201). Или, како што истакнува Герасимос Мощонас (Gerassimos Moschonas ст.23) "во периодот меѓу двете светски војни **реформистичката партија со антикапиталистичка програма** го трасира својот пат со глава што се движи спротивно од сопственото тело".

Во повоенот период, една по една, социјалдемократските партии се ангажираат во процесот на доктринарната и програмска дерадикализација и се конституираат како **партии на целиот народ**. Доколку одвреме навреме се споменува анти-капиталистичката вокација на социјалдемократијата, таа во принцип има само носталгичен карактер. Меѓутоа со активирањето на студената војна, анти-капиталистичката вокација на социјалдемократијата целосно се истопува, и таа и конечно прераснува во синоним на реформизмот. Социјалдемократијата во првиот повоен период се разликува од останатите партии на левицата со неколку препознатливи карактеристики низ чија имплементација европската социјалдемократија ја промовира новата доктрина и empirija на сопственото дејствување. Тие карактеристики се:

- а) Целосно напуштање на идејата за употреба на силата како средство за освојување на власта;
- б) Дефиниција на социјализмот како нераскинлива идеја со идејата на парламентарната демократија;
- в) Напуштање на идејата за државна сопственост на средствата за производство како фундаментален принцип на социјализмот. Мешаното стопанство како еволуирана форма на капитализмот, како комбинација меѓу јавниот и приватниот сектор, се смета за присакуваната солуција на социјалдемократијата;

г) Целосно спротивставување кон комунизмот, како формула за третирање на опасноста од страна на "советскиот експанзионизам" но и како израз на речиси безусловната противопоставка на НАТО-вска позиција во текот на студената војна.

Прогресот на таквата социјалдемократија е сврзан со простирување на значењето и функцијата на државата и на кејизијанизмот. Ова пак од своја страна го овозможува електоралниот идеален спој меѓу работничкиот секторски интерес (порамноправна редистрибуција на богатствата, полна вработеност) од една и националниот интерес (поддршка на економскиот раст) од друга страна. Практично може да се констатира дека социјалдемократијата во актуелното значење и зрелост свите основни постулати ги гради токму во споменатиот период. Имено, социјалдемократската синтеза-држава на благосостојба, активна социјална политика, полна вработеност, е од решавачко значење во создавањето на консензуалниот pragmatizam. Оваа епоха е епоха на "социјалдемократскиот консензус".

Социјалдемократските партии, во нивното најразновидно терминолошко издание, во текот на шеесеттите поседуваат поголем број општи, заеднички црти меѓу кои ги издавоуваат:

1. Се снабдуваат со една масовна структурирана организација околу еден финансиски и милитантно силен апарат;
2. Задржуваат институционализирана или полуинституционализирана привилегирана врска со колективната историска сила на репрезентативниот, унифицираниот и најчесто централизираниот синдикат;
3. Во очите на избирачкото тело, независно од нивниот идеолошки интеркласен профил, овие партии го задржуваат image de marque на партии на работничката класа;
4. Нивната силен доминирања во рамките на левицата, во отсуство на една посеризиозна конкуренција, независно од умерена позиција, ги промовира во најпопуларни партии на левицата. Тоа не се политички и социјални посредни формации на полу-дистанца меѓу екстремните партии;

5. Тоа се легитимни партии со владина вокација, блиски на "мизозискиот конформизам". Тие не предизвикуваат непријателски емоции и отфрлања од страна на просечниот избирач, како што беше случај со комунистичките или европомунистичките партии;

6. Социјалдемократскиот компромис, кој наоѓа најсовршена форма меѓу австриските и шведските социјалдемократи, содржи најфункционална формула во уредување на социјалните конфликти базирана врз билатералните и трилатералните аранжмани меѓу синдикатот, патронатот и државата.

Така дефинираниот социјалдемократски модел најевтично е утврден во Скандинавија и дел од Централна Европа (Австроја, тогашна Западна Германија) и во помала мера во В. Британија и земјите на Бенелукс. Во земјите со силни комунистички партии, со фрагментиран работнички синдикализам или религиозни расцели (Франција, Италија, Португалија, Грција, Шпанија) социјалистичките партии се дистанцираат од овој модел, независно од доктринарната и програмската заедничка арматура со истинот модел.

Споменатите структурни хетерогености, ќе придонесат во фракционирањето на големото европско семејство на социјалистите/социјалдемократите во разновидни подгрупи со различни профили.

1.3. Социјалдемократијата по Втората светска војна

Од своите први почетоци, социјалдемократските партии настојуваат да ја засноват сопствената сила врз силата на бројноста, односно врз колективната акција на работничките маси. Конструирани врз принципот на градација и често согласно етапите на развитокот на модерните држави, тие настојуваат да ги опфатат, едуцираат и мобилизираат најмалдите словеси на работничката класа со цел еден ден да ги оспособат за владеење со државата (Duverger стр.120). За таа цел тие можат и да профитираат од сличната односно заедничката историска судбина на синдикатите и работничките партии, односно заемната интеракција и политичка иницијатива на споменатите субјекти.

Нивното вкрстување и во услови на непријателското опружување, наоѓа најилустративна содржина во партите со индиректна структура.

Зачленувањето на граѓаните во последните не се манифестира со еден акт на директно и индивидуално зачленување туку преку чинот на припадност кон други организации (синдикати, клубови, коопреративи) во кои се формира и од каде потекнува членството. На тој начин зачленувањето добива колективен карактер, благодарение пред сè на посредниците организации, кои независно од нивната екстерна позиција кон партијата, придонесуваат на институционализиран начин во дефинирањето на својот организациски простор. Најевидентни примери за таквата практика претставуваат старата белгиска работничка партија и британска лабуристичка партија.

Инаку, работничките партии, во почетокот крајно непријателски расположени кон капитализмот, често изложени на строгата репресија, создадени вон парламентот се здобиваат со карактеристики на полуофицијални организации. Единствено добро структурираните и централизирани организации, заинтересирани за индоктринирањето на членството, фундирани врз една силна идеологија и врз слични социјални афинитети во услови на непријателско опружување, можеа да се спротивстават и спробават со силата на власт. Она што историски ги дефинира овие милитантни партии, за кои "членството е "материја на партијата, супстанција на нејзината акција" е вушност нејзиниот капацитет на кадровско ангажирање, со помош на синдикатите и асоцијациите од секаков вид. Според тоа функцијата на социјализацијата и мобилизацијата на работничкиот свет односно идеологијата им овозможува да создаваат врски на идентификација, верност, ентузијазам, пасионираност, односно колективни идентитети. Овие партии на социјалниот протест добиваат специфичен идентитет на вистинска политичка заедница во состојба на политичка битка. Илустративен е примерот со партијата предводник на почетокот на овој век - Германската социјалдемократска партија. Оваа партија се издвојува со оригиналноста

на своето дејствување и функционирање. Таа самата по себе претставува еден вид партита-тето, партија трансформирана во животна средина. Загрижените за социјалните, културните, политичките, воспитните позиции на своето членство и опкружувањето, германските социјалдемократи опстојуваат и живеат како своевидна заедница.

Дури во предвечерието на Првата светска војна, социјалдемократските партии ќе ги надминат рамките на тенчото сврзување со само една социјална класа. Тие ќе прераснат во работничко-народни формации, кои нема да се фокусираат ексклузивно врз работничката класа.

Во суштинта организационите црти на социјалдемократијата, ќе се кристализираат како продукт на два историски феномени: пред се благодарение на големата средба на работничкото движење со демократијата а потоа и заради тенденцијата на работничките партии кон аутсајдерската позиција на "рушители на капитализмот" ја заменуваат со фаворитската позиција за интеграција кон капитализмот. Токму преку овие феномени и нивните комбинирани ефекти организацијата на социјалдемократите ќе стане јасна и со лесно читлив организационен код.

1.4. Актер на социјалната интеграција

Социјалдемократските/социјалистичките партии не се создадени од дисперзиони делови и елементи. Од историјата на работничкото движење е познато дека овие партии започнаа како широки и комплексни заедници, чие кохерентно функционирање претставува една силна арматура. Условот за ефикасното дејствување на партиската машина ја наметнува неопходноста од развитокот на еден слој функционери односно своевиден бирократски организам од веберов вид. Принципот на административното организирање на партијата е јасен. Неопходна е една хиерархиска контрола на администрацијата што целосно е субординирана на супериорните и лидерите на партијата како и една контрола на електоратот што ги обврзува

да изнаоѓаат консенсус и поддршка од страна на масата и членството (Герасимос Мошонас стр. 30).

Присуноста на една добро развиена и политички кохерентна бирократија со целокупниот багаж на јасно изразената партиска олигархија на владеачкиот круг врз останатот дел од партијата е знак на една силна институционализација, што релативно е стабилна и добро пласирана. Оваа константа особено е видлива меѓу СЛД (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), СПА (Sozialistische Partei Österreichs), САП (Parti Social-Democrate des Travailleurs) на Шведска, или во една поинаква перспектива во ПКИ (Partito Comunista Italiano), ПКФ (Parti Communiste Francais) кои покажаат многу поголема отпорност и стабилност наспроти партиите со слаб бирократски апарат како што беа СФИО (Section Francaise de l'Internationale Ouvrière) или ПС (Parti Socialiste) на Италија.

Во повоенниот период што се протега до нашите дни, можат да се констатираат неколку значајни карактеристики на социјалдемократските партии:

а) Сликата која се добива од читањето на бројот на членството и стапката на новопримените членови, е јасна и не остава никаков сомнеж и калкулации. Споредено со триесеттите, социјалистичката организациона пенетрација претставува карактеристика на една основна и генерална деградација, што во одредени случаи (Данска, Холандија, Норвешка) наликува на едно степенесто и виолентно стегање. Меѓу трите случаи на значајно јакнење на социјалдемократската организација (Белгија, Велика Британија, Шведска) во последните две се работи за партии со индиректна структура, што од своја страна значително го смалува нивниот дострел;

б) Во семејството на европската социјалдемократија, набљудувано низ призмата на нивото на нивната организираност може да се издвојат два разновидни подсистеми и тоа: во првата група би ги набројале социјалдемократските партии на Шведска, Австроја, Данска, СР Германија, Обединетото кралство, Норвешка заедно со оние кои им наликуваат (Белгија, Финска) а кои се карактеризираат со еден релативно висок сте-

пен на организираност. Во втората група можат да се класификуваат партите како што се француската социјалистичка партија, португалската СП, испанската социјалистичка партија PSOE, грчката ПАСОК (Panellinio Socialistiko Kinima) односно партии со силна милитантна вокација, група на партии кои заради внатрешната хетерогеност често се нарекуваат со заедничкиот израз "јужен социјализам";

в) Меѓу трите најсилни партии (Лабуристите, САП, СПО) набљудувано од организационен аспект, двете први се партии со индиректна структура, односно партии кои го комбинираат колективното со индивидуалното членство. Најголемата маса на членството на лабуристите и на САП (шведските социјалдемократи) односно над 85% во 1975 и близу 73% во 1977 г. потекнуваат од колективното зачленување и тоа од синдикатите. На тој начин синдикатите се стекнуваат со привилегирани позиции во однос на регрутацијето и канализирањето на партискиот кадар;

г) Социјалдемократските партии остануваат масовни партии со една мошне висока стапка на регрутирање членови од својата изборна основа. Меѓутоа, социјалдемократијата ја губи некогашната репутација на водечки модел во организациониот домен. Во политичкото поле на меѓупартискот натпревар, буржоаските партии кои историски гледано поседуваат една слаба арматура и членство, со цел да ја надминат сопствената инфериорност, почнаа да ги имитираат своите противници. На тој начин успеваат да достигнат значителни резултати во организациониот домен.

Напоредно со организационата проблематика, социјалдемократијата трпи одредени промени и во социјалната стратификација на своите избирачи. Во оваа насока можат да се подвлечат следниве карактеристики:

а) Мошне слаба присуност на независниот слој вработени како што се мали трговци, занаетчи, слободни професии, земјоделци... (види Paterson-Thomas Social-democratic Parties in Western Europe, 1977 str.233);

б) Социјалдемократските партии во педесеттите и шеесеттите години остануваат народни партии, додека нивната организација е фокусирана врзда социјални сегменти, работничката класа и средните вработени слоеви;

в) Во меѓувреме импозантната доминација на работничката присуност прогресивно почнува да се намалува во полза на средните слоеви. Интересно е дека таквата еволуција повеќе ја осудува членството отколку електоратот.

Паралелно со споменатата конфигурација, организациониот развиток на социјалдемократските партии трпи одредени изменени под влијање на притисок на политичките социјалните и културните движења. Меѓутоа во повоениот период не може да се констатира дека постои единствен организационен модел на социјалдемократијата што би можел да се генерализира. Сепак можно е да се искристализираат неколку заеднички црти на моделот на социјалдемократската организациона конфигурација што се актуелни се до средината на седумдесеттите. Тоа се:

а) Конституирање на партијата во вид на масовна партија, на голема организација на членството на мобилизација и ориентација на одредена социјална база;

б) Конституирање на партијата со силна организациона арматура со сила и добро утврдена администрација и со скопствени финансиски средства;

в) Конституирање на партијата како еден стратешки центар на повеќе колективни институции како што се синдикатите, асоцијациите ...

Во принцип, социјалдемократската партија продолжува да се повикува на едек модел на организирање што не би можел да се сведе на една обична изборна машина која својата активност ексклузивно би ја концентрирала за време на изборите. Таа води сметка за амбициите на интелектуалното и моралното ангажирање на масите, меѓутоа многу повеќе е свртена кон избирачите отколку кон милитантите, со тенденција да ја надмине класната рамка и да комуницира и да ги привлече сите слоеви на општеството. Според тоа, во овој период, социјалде-

мократијата го напушта концептот на политичка и идеолошка организација ексклузивно на работничката класа. Социјалдемократијата на шеесеттите и седумдесеттите години на ХХ-от век, пред се настојува да се прикаже како "партија на социјалната интеграција", односно како масовна партија која се реферира врз социјалната работничка матрица, но во исто време заради избирачката стратегија и амбиции, настојува да се трансформира во една политичка сила чие основно правило е принципот "привлечи се, опфати се".

Нема сомнение дека во социјалдемократијата на овој период скрекаваме две лица, но исто така и две брзини на нејзиниот развиток: од една страна се манифестира нејзиниот идеолошки и програмски профил од типот **привлечи се, опфати се**, а од друга страна и натаму останува традиционалната концентрација врз **работничката класа**. На тој начин двоглавиот социјалдемократски Јанус, полу-работнички, полу-меѓукласен, заради таквата динамика губи дел од својата сила и од некогашните работнички репери. Сепак, со споменатата стратегија, таа се позиционира како политичка опција која ќе остане доследна на споменатите принципи и во предвечерието на дваесет и првиот век.

1. 5. Специфичноста на избирачкото тело

Партиите на социјалната интеграција како што е социјалдемократијата во шеесеттите години, го акцентираат феноменот на промената на партиската припадност во развиените општества. Згора на тоа, тие ја напуштаат и амбицијата на интелектуалното и моралното ангажирање на популацијата по секоја цена само во полза на проширување и девирзификација на избирачкото тело.

Било да се работи за скандинавските земји, за Велика Британија или Германија, социјалдемократската избирачка реалност е јасна. Во шеесеттите години, партиите на социјалдемократијата остануваат партии на работничката класа: од една страна нивната изборна база произлегува од работничката класа, додека

од друга страна најголемиот дел на работничката класа ги поддржува социјалдемократските партии.

Табела бр.1 Социјален профил на социјалдемократскиот електорат изразен во проценти.

	Шведски	Данска	Норвешки	Фински	Англиски
СДП	СД	ДНА	СПД	Лабурсти	
1968	1966	1969	1972	1966	
Работници	67	72	65	50	81
Службеници	29	23	26	35	
Незаписани	4	5	9	8	19

Извор: Герасимос Мощонис: *La social-démocratie de 1945 à nos jours*, str.38

Врз основа на податоците изнесени во горната табела може да се констатира дека независно од тенденцијата за надминување на традиционалниот работничко-класен пристап во полза на привлекување на меѓукласните слоеви, социјалдемократските партии се конституираат за време на анализираните период како специфични коалиции чиј основен материјал и најтаму го сочинува работничкиот блок.

Слична е состојбата и со изборниот пробив на работничкиот сегмент во социјалдемократските партии на споменатите држави.

Табела бр.2 Присуство на работничкиот блок во социјалдемократските партии на петте западноевропски држави во втората половина на шеесеттите

Држава	Година	Партија	Гласови на работничкиот блок %
Шведска	1968	Социјалдемократи	77
Данска	1968	Социјалдемократи	65
Норвешка	1965	Лабурсти	69
В.Британија	1964	Лабурсти	64
Германија	1969	Социјалдемократи	58

Извор: Герасимос Мощонис, *Ibid.* str. 39

Врз основа на податоците изнесени во табелата бр.2 најголемо упориште на социјалдемократите меѓу работничкиот сегмент постои во Шведска. Дури 77% од работниците на оваа скандинавска земја гласале за оваа партија. Евидентно е дека шведските социјалдемократи се длабоко вкоренети во работничкото милие. Времетраењето на таквата хегемонија, односно **пасивна револуција** како што ја нарекуваат аналитичарите, се потпишаше врз мошне силното влијание на социјалдемократијата во работничкото милие.

Дури по 44 години доминација на социјалдемократите, во 1976 година, на власт доаѓа десницата пред се како резултат на сериозниот одлив на работничкото гласачко тело кон десницата.

Во случајот на британските лабуристи, по трите изборни порази, тие успеваат да ја освојат власта во 1966 год. благодарение на поддршката на 70% на гласачите од работничкиот гласачки сегмент, но и заради придобивањето на гласовите на новите социјални слоеви. Со истите параметри може да се објасни и изборниот неуспех на лабуристите кога во 1970 г. бележат опаѓање меѓу работничкото изборно тело како и меѓу новите социјални слоеви.

Табела бр.3 Пробив на британските лабуристи меѓу мануелните и немануелните работници.

Година		
1959	62	22
1964	64	22
1966	69	26
1970	58	25

Извор: Salvik Band Crewe I, 1983 стр. 87

Случајот на германските социјалдемократи е многу поинаков. Независно од нивното големо работничко традиционално искуство, тие се инклинирани во многу помал процент

меѓу работничкиот електорат. Главно, никогаш не го поминуват прагот од 60% гласови од работничките гласови. Успехот на германските социјалдемократи кон освојувањето на власта се должи благодарение на гласовите на целата популација, особено средните слоеви. Така кога во 1969 г. социјалдемократите ја освоја власта во Германија 58% од работниците, но дури и 46% од службениците и функционерите гласале за оваа партија. За илустрација тој сооднос за време на изборната 1953 изнесувал, 48% од вработените и 27% од службениците им ја дале довербата на социјалдемократите, во 1961 - 56% од работничките гласови и 30% од гласовите на службениците биле во полза на социјалдемократите, во 1965 година кога по трет пат ги губат изборите, социјалдемократите добиваат 54% од гласовите на работничкиот слој и 34% од гласачите-службеници .

Што се однесува до независните професии, земјоделците, претприемачите и останатите слободни професии, може да се констатира дека grosso modo тие гласаат за партиите на центарот или десницата. Слично е и расположението на високите кадри и функционери. За сметка на тоа, избирачкото однесување на **вработените** и на средните кадри и службеници и тоа од 40% на нагоре се свртат кон социјалдемократијата. На тој начин овој социјален слој е длабоко посреднички и не само во поглед на социјалната стратификација, туку и заради избирачкото однесување се наметнува како **главен партнери** на работничката класа во рамките на внатрешната коалиција на социјалдемократијата (Герасимос Мошонас, стр. 44).

Од таквата констатација исклучок е британското избирачко тело. По дефиниција, со исклучок на изборите од 1998 г. британските средни класи гласаат за конзервативните партии. Надмоќноста на конзервативците меѓу средните британски класи се објаснува со малцинството на "белите крагни" наспроти нумерички доминантната работничка класа и отсуството на селскиот слој. Со гласањето кон десно, средната класа всушност настојува да одбрани еден статус и стил на живеење, кој наводно е загрозен од работничкото мнозинство (Charlot

Анализата фундирана врз набљудувањето на големите агрегати покажува дека средните урбани класи политички се структуираат околу два големи пола: од една страна се "независните професии" односно малата традиционална буржоазија, чии гласови во полза на социјалдемократите се минимални, а од друга страна се средновработените слоеви кои се наметнуваат како еден пол на посредна поддршка заедно со втората избирачка сила на социјалдемократијата, работниците. Во рамките на средните слоеви се издвојуваат два типа избирачи кои го конституираат епицентарот на социјалдемократското влијание.

- Во прв ред, еден тип на избирач кој главно го пронаоѓаме меѓу вработените, кои во рамките на систематизацијата на работните места некој позначаен статус или авторитет. Ориентацијата на оваа категорија вработени кон левицата е рефлекс на нивната релативно маргинална позиција во рамките на средните класи (Rallings S.Colin – Two types of Middle Class Labour Voter, British Journal of Political Science, vol.5, 1975, стр.108). Од друга страна, успешното имплементирање на социјалдемократијата меѓу службениците и сите функционери е одраз на популарноста на социјалдемократијата. Доколку настојуваме да ги опишеме идеотипичните карактеристики на просечниот гласач - модел за социјалдемократите кој се занимава со немануелен труд, можеби е интересно мислењето на Ролинг С. Колин, според кого, социјалдемократскиот немануелен фотографот гласач ги поседува следните карактеристики:

1. Поседува минимален степен на образование;
2. Не исполнува контролни или шефовски места на работното место;

3. Членува во синдикатот;

4. Живее во социјални станови т.н.р. ешелеми и

5. Има работничко потекло, особено значајно кога се работи за меѓу-генерациското движење.

Од друга страна делот на гласачи кои потекнуваат од посредните или супериорните ешалони на средната класа,

главно се концентрирани во јавниот сектор и работат на истурени места како што се функции на работно ангажирање на нововработени, или имаат ситни шефовски места. Овој вид на избирачки сегмент grosso modo кореспондира со категоријата која социологите ја нарекуваат **нови средни класи** (new middle strata). Споменатиот сегмент ги обединува професиите во воспитно-образовниот домен, здравството, социјалата, функционерите и артистичките професии. Вредносната ориентација на оваа група се оценува како алtruистичка, а таа пак, од своја страна по дефиниција е блиска со идеологијата на левицата. Независно од фактот што на ова место не форсираме една порадирана визија за социјалдемократската пенетрација во рамките на средните вработени класи, сепак претходната анализа ни овозможува, да констатираме дека, токум таквот пробив ѝ овозможи на социјалдемократијата да се конституира во главна политичка сила во Европа. При тоа, кога го евидентираме електоралното значењето на новите средни класи, битно е да се истакне нивниот интермедијарен статус, меѓу работничката класа од една која инклинира кон лево и средновисоките класи заедно со независните професии кои се блиски на десницата.

1.7. Историскот компромис

Политичкиот релејф на општеството не подучува дека ниту една класа, категорија или социјален слој не е мнозински и според тоа политичките партии не се во состојба да се потпрат врз само еден сегмент на општеството. Затоа политичките партии се приморани да вршат поразнивидно влијание врз разните социјални, културни или етнички групи. Со цел да ја ефектираат таквата акција, партиите се наметнуваат како на милитантното така и на електоралното ниво како диференциирани и хетероциклични социјални и културни сили. При тоа, во рамките на политичкиот систем, тие се наметнуваат како полови на привлекување, односно **привлекувачи** околу кои се групираат, агломерираат и структурираат разновидни социјални групи.

Со оглед на миноритерниот аритметички статус, работничките партии уште пред војната беа соочени со една суштинска изборна, но идеолошки сомнителна дилема: дали да се остане партија на работничката класа со ризик на цврсто и трајно конзервирање без можност да се освои власта, или да се трансформира во меѓукласна и надкласна партија со можност еден ден да се освои и власта. Во таквата дијалогика, партиите на левицата на кои им припаѓа и социјалдемократската, неможеат да продолжат истовремено да бидат единствено работнички партии или пак есклузивно да не се тоа. На тој начин се објаснува и нивната стратегија како партија чии апели се насочени кон меѓукласните сегменти. Затоа и социјалдемократските партии често ги нарекуваме **коалициони** партии со една мала забелешка: сите коалиции не се идентични. Фасци-нантната и чудна игра на ефектуирани комбинации, посебното дозирање меѓу составните елементи на избирачкото тело, од своја страна ја специфизираат секоја коалиција. Социјалдемократијата како прошириена коалиција на работничката класа се одликува со неколку карактеристики:

1. Во повоеното период, основниот избирачки блок на социјалдемократијата останува работничката класа во чии рамки социјалдемократскиот пробив е многу силен;

2. Покрај централниот работнички изборен блок, можта на социјалдемократијата во шессеттите се артикулира и околу најпопуларниот и најалtruистичкиот сегмент на средните класи;

3. Набљудувано од социјално-изборниот аспект, социјалдемократските партии се наметнуваат и како прошириени коалиции на работничката класа. Во таа насока разликуваме две категории:

а) Првата што ја среќаваме во Шведска и Норвешка, се карактеризира со силно присуство на социјалдемократијата во работничката класа, и ужива речиси 2/3 од работничкото избирачко тело. Тоа се партии со максимално присуство во работничкиот изборен сегмент;

б) Втората, што ја среќаваме во Велика Британија, Данска, Австралија, Германија која поседува 2/5 до прагот од 50% од гласовите на работничкиот изборен сегмент. Тоа се партии со силно присуство во работничкото тело.

4. Социјалдемократските партии во шессеттите како прошириени коалиции на работничката класа, се разликуваат од работничките **класни партии** какви што се комунистичките и европкомунистичките партии;

5. Улогата на двојната функција на социјалдемократијата како партии на работничката класа односно на националната интеграција своите корени ги влече од нејзиното потекло во работничкото милие. Затоа и најголемите изборни успеси или неуспеси на СД се должат на флукутацијата во гласањето на социјално послагоа платените групи;

6. Независно од фактот што партиите од СД тип, настојуваат во изборната утакмица да се наметнат како "народни" формации или како сили на собирање на сите, сепак нивната социјално-реалност во шессеттите се уште е центрирана есклузивно врз работничката класа;

7. Придонесот на средните вработени слоеви во социјалдемократската изборна коалиција е несомнена: без нејзино присуство коалицијата никогаш не би била мнозинска и СД не би можела да победи. Меѓутоа без работничката класа, идејата за социјалдемократијата останува безпредметна.

1.8. Симбиоза на кејнзијанизмот и неокорпоратизмот

Со студената војна, како што е познато антикапиталистичката вокација на СД целосно ќе се истопи и таа дефинитивно ќе си го прикрипи синонимот за **реформизмот**. Напредокот на таквата зрела СД е длабоко сврзан со проширувањето на улогата на државата и на кејнзијанизмот. Дискредитацијата на капитализмот *laissez-faire* меѓу двете војни, економската улога на државата меѓу двете војни, создадоа поволна клима за легитимација на државната интервенција. Кејнзовата политика придонесе егалитаристичкиот елан да се збогати со една регионална економска основа: натамошниот успешен од на еко-

номијата во иднина ќе зависи од јакнењето на внатрешната потрошувачка, односно од поурамнотежената расподелба на приходите и богатството во рамките на една економски и социјално активна држава. Со помош на јавното финансирање и поддршката од страна на буџетската политика, државата настојува да ги задоволи императивите на економскиот пораст и аспирациите кон социјалната правда. Овие идеи мошне блиски на левицата, најдоа еден идеален терен и соодветни техники кон чија апликација настапува и СД. Во поволната коњкутура на бризот економскиот раст како и значителниот раст на животниот стандард, целите на СД и натаму остануваат полна вработеност, реален пораст на платите, развиток на системот на социјалното осигурување и заштитата, подобрување на јавната инфраструктура... Споменатите барања, наоѓаат соодветно место во разговорите и преговорите меѓу социјалните партнери (патронат, работнички синдикат) а под водство на државата, што води кон социјалниот корпоратизам или неокорпоратизам. Инаку, споменатите два термина во речникот на политичките науки означува начин на решавање и примена на одлуките според кои интересни организации институционално детерминирани и признати од страна на државата, учествуваат како соодговорни партнери во процесот на донесување одлуки од јавен карактер, особено од економска природа. Позитивниот ефект на споменатиот институционален диспозитив како и социјалдемократско/кејлизовата симбиоза, го чинат големиот компромис на СД што се состои во начин на регулирање на социјалниот конфликт базиран врз билатералните или трилатералните аранжмани меѓу синдикатот, патронатот и државата. Во рамките на социјалдемократскиот компромис, организираната работничка класа ја прифаќа капиталистичката логика за профитот и пазарот, за технолошката иновација и за "социјалниот мир" за сметка на гаранцијата за полна вработеност, пораст на реалниот приход, развитокот на социјалната држава, социјалната заштита и зголемување на синдикалните права.

Описанот компромис својата кулминација ја доживува во шеесеттите и седумдесеттите години на XX-от век. Меѓутоа,

како што со право истакнува Валтер Корп (Walter Korpi The Democratic Class Struggle, 1983) "процесот на учество од неокорпоратистичка инспирација не е едно обично средство на контрола и интеграција на работничката класа. Тој ја воведува и ефектира на институционален план политичката и синдикалната сила на вработените".

Благодарение на социјалдемократскиот компромис се валоризира и улогата на синдикатот, односно биномот на односите партија - синдикат.

Учество на работничкиот синдикат во "генерализираната размена" како што е неокорпоратистичкиот процес во донесување на економски одлуки е моделиран, покрај останатото и од следниве услови:

Првиот услов се состои во способноста на синдикатот да ја контролира одвнатре организираната работничка класа. Неопходно е синдикатот за таа цел да биде пррезентативен и централизиран, односно во состојба да е респектиран од страна на милитантната база и на работничките маси.

Вториот услов е постоење на една таква влада (по можност социјалдемократска) што не е само гарант на договорите меѓу социјалните партнери, туку да е во состојба и да врши притисок врз двата социјални партнери за да изнајдат заеднички договор.

Според горе изложеното можат да се извлечат следните заклучоци:

1. Социјалдемократскиот компромис е еден класен компромис бидејќи институира еден пакт меѓу двата централни полови на социо-економскиот расцеп, капитализмот и трудот;

2. Овој компромис како услов на успехот го разбира вкоренувањето на СД во светот на трудот, односно конституирање на СД партија како работничко-народна партија;

3. Основата на компромисот лежи во единството на партнериата и синдикатот, вистински двоен центар на социјалдемократската консталтација;

4. Конечно, успешниот компромис претпоставува извесни предуслови како што се негување на една култура на

умереност и своевиден pragmatizam на субјектите на компромисот.

На овој начин, СД модел на конституирање на левицата придонесува во поширока смисла на значењето политички, социолошки, организационо, културно, во можноста за реализацијата на конкретната и ефикасна содржина на пактот меѓу трудот и капиталот. Социјалдемократијата е еден специфичен и оригинален начин на структурирањето на левицата. Социјалдемократскиот компромис е само еден вид output на тоа структурирање.

2. СД ОД СРЕДИНАТА НА СЕДУМДЕСЕТТИТЕ ДО РАСПАГАЊЕТО НА КОМУНИЗМОТ ВО 1989

Глобално набљудуван периодот до деведесеттите години, независно од успехот на неколкуте социјалистички/социјалдемократски партии, се оценува како полузадолжителен кога е во прашање социјалдемократијата. Во времето на големите мутации на општеството, во услови на еден политички пејсаж во трансформација, се смалува социјалдемократската изборна база, како и можностите да се освои или одржи власта.

Периодот меѓу средината на седумдесеттите и крајот на осумдесеттите години, се карактеризира како период на слабеење на големите социјалдемократски партии, чија кулминација ќе биде достигната во почетокот на осумдесеттите години. Паралелно, како што индираа негативната еволуција, поминувањето во опозиција, зачестува, и речиси е предвидливо во најголемиот број сојдажи. Единствено групата на социјалдемократски партии наречени "Јужен социјализам" на кој му припаѓаат Шпанија, Франција, Гриција и Португалија (Герасимос Мошонас, Ибид, стр. 71) бележат импозантни успеси. За сметка на тоа социјалдемократските партии во скandinавските земји, потоа во Германија, Велика Британија, Белгија, Холандија, доживуваат сериозни неуспеси. Во овој период, европската социјалдемократија губи просечно 15% од изборната сила и една третина од партите на власт, со што се констатира политичката фрагилност на социјалдемократските партии.

Во целокупното повлекување на социјалдемократијата единствено, значителна прогресија забележаа партиите кои во седумдесеттите беа во опозиција (шпанската, француската, грчката). Наспроти тоа, португалската СП која во седумдесеттите беше на власт трипли пораз во почетокот на осумдесет-

тите. Едновремено и белгиските социјалисти, кои беа константно на власт од 1961 до 1981 год. трпат една значителна изборна ерозија. Наспроти нив, данските социјалдемократи иако не учествуваа во власта од 1958 до 1989 год. значително го подобруваат својот изборен резултат.

Меѓутоа, доколку се анализира дијаграмот на успехите и неуспесите на социјалдемократијата можат да се констатираат и неколку чудни и непредвидливи движења како што е примерот на грчкиот ПАСОК. Имено, по изборните неуспеси од 1989 и 1990 год. тие во 1993 и 1997 год. бележат големи изборни победи. Шведските социјалдемократи, кои беа на власт од 1982 год. во 1991 год. го реализираат најлошиот изборен скор незабележан уште од 1928 год. Данските социјалдемократи по изборните неуспеси во 1970 и 1980 год. во 1993 год. бележат голема изборна победа, што конечно во некоја рака може да ја потврди нашата хипотеза дека: **учеството во власта претставува еден значаен фактор на слабеење на социјалдемократско изборно тело.**

Нема сомнение дека, се можни и исклучуващи од горе кажаната афирмација. На пример шпанските социјалдемократи од ПСОЕ (Partido Socialista Obrero Espanol) по единаесетгодишно владеење, успеа и покрај ослабените позиции по четврти пат да ја освои власта во 1993 год. Единствено, корупцијата и митото ќе влијаат во 1997 год. да загубат на парламентарните избори во 1997 год. Слично е и со финиските социјалдемократи SDP, кои се наоѓаат на власт речиси без прекин во 70-те и 80-те, успеаја да се одржат на изборите во 1993 год.

За сметка на тоа, британските лабуристи по четврти пат загубија на изборите од 1992 год. исто како и германските социјалдемократи кои уште од 1982 год. не собраа сили повторно да дојдат на власт.

Изнесените констатации можат да помогнат во резимирањето на овој дел на нашиот проблем на истражување:

1. Балансот на изборните неуспеси на социјалдемократијата меѓу средината на седумдесеттите и крајот на осумдесеттите не значи и една генерална оценка за замирање на социјалдемократската левица;

2. Сепак заради значајните изборни неуспеси, што со себе носат дестабилизирање и слабеење на социјалдемократските партии, ќе влијаат и врз нивните изборни перформанси, како и врз мобилизаторските способности кон сопствениот изборски електорат;

3. Слабеењето на овие партии изгледа дека е повеќе сврзано со логичната криза на социјалдемократијата и на левицата во 1989 год. отколку на една политичка криза на СД.

2.1 Промени во социјалната база на социјалдемократијата

Постојаното приспособување на идеолошкиот и политичкиот профил на социјалдемократијата во текот на изминатиот век, со цел за поуспешна адаптација кон еволуцијата на социјалната структура, во преден план го истакнуваше прашањето на работничката присуност во СД партии. Независно од честото апострофирање на профилот за "народна и реформаторска" партија, сепак СД како партија на социјалната коалиција остана привилегирана инстанца на работничкиот сегмент.

Голем број аналитичари сметаат дека изборната, доктринарата и милитантната криза на СД би требало да се побара во пареметрувањето на социјалната рамнотежа и изборниот социјалдемократски простор.

Првата тенденција која треба да се апострофира е значителната ерозија во присуноста на работничкиот слој во СД партии. Од таквата ерозија најмногу профитираат традиционалните десни партии, новите популисти на десницата или партии кои се позиционирани многу полево од СД.

Ширината на работничкото преструктуирање кон други партии е различна од држава до држава и често зависи од изборната политичка контекстура. Во Англија и Данска, овој процес добива димензии на вистински социолошки расцеп.

Анализата на пробивот на британските лабуристи во рамките на работничките слоеви разликува една еволуција што може да ја поделиме во три фази:

1. За време на периодот 1959-1970 год. нивото на пробивот на лабуристите го достига својот максимум и тоа во 1959 г. - 62%, во 1964 г. - 64% и 1966 г. - 69%;

2.Периодот 1970-1979 год. независно од двете победи на лабуристите во 1974 г. претставува најавување на изборниот неуспех, со оглед на тоа што присуството на лабуристите меѓу работниците опаѓа под прагот од 60% (58% во 1970, 57% во 1974 и само 50% во 1979 г.);

3. Во третата фаза (1979-1987 год.), партијата бележи еден ново квантитативно отстапување. Овој пат сите социјални зони на партиското влијание се значително погодени. Така присуството меѓу работниците опаѓа во 1983 г. на 42%, во 1987 г. на 43%, додека присуството меѓу немануелните слоеви изнесува 17% во 1983 и 18% во 1987г. Конечно во 1992 год. по трите последувателни порази, лабуристите повторно губат на парламентарните избори. (Герасимос Мошонас, Ибид.76 стр)

Независно од фактот што шармот меѓу работниците и британските и данските социјалдемократи е прекинат, таквиот тренд само делумно е присутен меѓу австриските и шведските социјалдемократи. Пропорцијата на работниците кои гласале за шведските СД опаѓа од 74% во 1968 г. на 62% во 1976, односно на 65% во 1988 г. Во Германија, социјалдемократите, во периодот 1969-1987 год. успеваат да ја затврват нивната традиционална изборна база, работниците (58% во 1969 г. 60% во 1976 г. 62% во 1980, 55% во 1983 г. 59% во 1987 г.). За сметка на тоа, германските СД (SPD) не успеваат да ги придобијат избирачите од сегментот службеници и ситни функционери како и младите.

Од горе изнесеното можат да се извлечат следните констатации:

1. Социјалдемократите се повеќе се хранат од гласовите на избирачите кои им припаѓаат на средните класи, што од своја страна ги неутрализира штетите настанати со намалувањето на работничките ефективи во рамките на популацијата, но и во

рамките на традиционалната избирачка социјалдемократска база;

2. Се забележува тенденцијата за поголемо влијание и присуност меѓу слоевите од јавниот сектор, независно дали се работи за мануелен или немануелен труд, односно за нивната позиција во хиерархискот систем на работни задолженија;

3. Натамошна електорална индиферентност на земјоделците и независните професии кон социјалдемократијата.

2.2 Социјалниот профил на социјалдемократскиот електорат

Социјалниот профил или социјалната специфичност на секој електорат ја опишува кохезијата на класата или слоевите на тој електорат. Во таа смисла, степенот на кохезијата на избирачките слоеви или класи, претставува еден полезен индикатор за опфаќање на социјалниот карактер и индиректно на културниот карактер на една партија. Воедно тоа може да биде и мерило на нејзината способност за адаптација, без да се судри со одредени сегменти на својата социјална база, односно да води соодветна кохерентна политика на класата.

Анализата на социјалниот состав на електоратот а не на однесувањето на одредени социјални сегменти, ќе овозможи да се разбере интерната социолошка дијалектика на социјалдемократската коалиција. При тоа неопходно е да се следат социјалните групи во пораст или заlez.

Од прикажаните податоци на табелата, може да се констатира дека од 60-те години, кохезијата на социјалдемократската електорална класа, трили силини движења, што од своја страна ја потврдува хипотезата на едно значајно преструктуирање на социјалдемократската изборна основа. Сведоци сме на едно значајно преселување на социолошката гравитација на социјалдемократскиот електорат кон средните вработени слоеви. При тоа се конституираат два социјални пола со речиси идентично значење, кои во иднина ќе се скреќаваат во средината на социјалдемократскиот изборен простор. Од една страна претераната присуност на работничката класа видно се

смалува, со што класниот карактер и социјалната кохезија на оваа политичка сила се намалува. Од друга страна се наметнуваат новите социјални слоеви во експлозија со што се издиференцира неопходноста за новиот стратешки влог кој гласи: **создавање алијанса на работниците со новите социјални слоеви во експанзија.**

Табела бр.4 Социјален профил на социјалдемократскиот електорат

	Данска	Австраја	Германија		
	1966	1987	1969	1986	1967
работници	72%	50%	68%	53%	61%
средин класи	23%	46%	25%	43%	32%
вработени					49%
независни професии	5%	4%	7%	4%	8%
					6%

Извор: G.E.Andersen 1985, str.128. Pelinka, str. 46. Pelinka-Plasser.1989 str.

75

На тој начин се ефектиуира еден вид социјална конверзија на социјалдемократијата, од една работничко-народна партија, во една партија на вработените, релативно блиска до моделот "привлечи сè-опфати сè".

Меѓутоа, социјалната диверзификација на СД партија која силно се забрзува во текот на 80-тите, не е придржена со најдобри изборни перформанси. Во текот на 80-тите, СД партиите бележат осетен пад на влијанието врз изборното тело. Нема сомнение дека краткорочните ефекти од "стратешки пожелната а социолошки речиси неизбежната еволуција" не се баш најповолни, меѓутоа, анализирано долготочно овие промени ќе создадат еден мошне позитивен изборен *feed back* во нововата политичка битка на СД.

Имено, средните вработени слоеви, кои се одликуваат со една голема, интерна разновидност и политичка хетерогеност, на почетокот на овие поместувања не се одликуваат со не-која јасно детерминирана политичка позиција. Овие социо-

професионални категории константно растегнувани меѓу левицата и десницата се здобиваат со една хибридна и неизвесна позиција. Затоа на почетокот на 80-те отсуствува масивната поддршка на овие слоеви на СД. За сметка на тоа, релативното смалување на значењето на работничката класа во рамките на СД електорат, пропорционално е посилна отколку општото намалување на значењето на таа класа во целокупната популација. (Merkel 1992 стр. 28)

Задо полесно мобилизирање на овој сегмент избирачи, но и заради слабеењето на историската врска со работничката класа, СД преминува на стратегија на **јајакнат меѓукаласен пристап**, што инсистира на новата социолошки, политички прошириена и победничка изборна коалиција меѓу работниците и новите средни класи.

Од овој дел можеме да ги извлечеме следните констатации:

1. Релативното значење на традиционалниот и централен блок на СД електорат, составен од работничката класа е смален, како резултат на два фактора: а) апсолутното и релативното опаѓање на работничките ефекти во рамките на целата популација; б) зголемениот одлив на работниците од СД партии;

2. Заедно со работничката класа што и натаму останува еден пол на максимална поддршка на СД, но чија централност е значително смалена, градуелно се афирмира еден друг сегмент тоа се **вработените слоеви и посебно вработените слоеви од јавниот сектор**.

Споменатиот пол на поддршка е еден пол со посреднички статус ситуиран меѓу полот на вработените и оној на белите крагни;

3. Со оглед на културното потекло на средните вработени слоеви, во рамките на СД присуствуваат на постепено губење на влијанието на работничката култура во рамките на партијата. За сметка на тоа се конституира една нова културна и социолошка рамка, чија централна последница е смалување на улогата и на силата на работничкиот елемент во СД.

2.3 Кога новиот идентитет

Набљудувањата на модерните изборни кампањи на големите политички партии во Западна Европа кога станува збор за користените средства и методи истакнуваат во преден план три нови феномени: а) централната улога на медиумот, во преден план на електронскиот медиум; б) систематичка употреба на професионалци кога станува збор за комуникаците; в) употреба на научните методи во истражувањето на јавното мислење. Да ги анализираме овие аспекти секој засебно.

Првата карактеристика, која е диктирана од страна на електронскиот медиум се состои во приспособување на партијата во поглед на водењето на изборната кампања. За таа цел, значително се зајакнува улогата и значењето на лидерот на партијата во рамките на изборната кампања. Лидерот на партијата се проектира во центарот на јавната дебата. Големото значење на медијатизацијата ги фаворизира кампањите од **претседателски** тип кои се водат од страна на шефот на партијата, често центрирани врз неговата личност. Денешниот лидер во однос на некогашниот лидер, се појавува и како главен играч во играта, но и како влог во изборната кампања. Неговиот евентуален изборен успех уште повеќе ја јакне неговата позиција. Неговиот неуспех значи негово слабеење, промена на групата околу него или негово лично заминување.

Вториот значаен феномен, практично произлегува од суштината и императивот за ефикасното одвивање на изборната кампања. Успешната изборна кампања претпоставува своевидна **централизација** во процесот на одлучувањето на партијата. При тоа, оваа чувствителна и сложена операција на донесување одлуки се сведува на една мала и привилегирана група која гравитира околу лидерот на партијата. Во рамките на таа група, улогата на специјалистите, особено во доменот на комуникациите, на истражувањето на јавното мислење, научниот пристап од секој вид станува примарна!!!

Третиот феномен, произлегува од значењето кое му се придава на истражувањето на јавното мислење, кое патем игра

примарна улога во идеолошкото, стратешкото и тактичкото позиционирање на партијата. Мислењето, ставовите и желбите на народот, на одредени социјални сегменти, слабите и силните страни на програмскиот и политичкиот профил на партијата, имидот и влијанието на лидерот и на неговите главни сопартијци се испитуваат постојано и со големо внимание. Тоа е практично и услов без кој неможе да функционира ниту една стратегија.

Гледано низ призмата на комуникациските промени, два елемента добиваат едно исклучиво значење:

а) Дијалошкиот модел на политичката комуникација фокусиран врз контактот и размената на идеите со граѓанинот-избирач (поздравување на јавни места, принципот од врата на врата, дебата со мали групи во квартот или на работно место до дистрибуирање на новини и документи) според својата ефикасност како да го надминува пропагандистичкиот модел (големи собири и говори со жестоки тонови и барање начин за придобивање на аудиториумот). Затоа пак телевизијата с медиум што го надополнува ефектот на пропагандистичкиот модел. На тој начин се заменува и улогата на активното членство кое има за цел да ја донесе политиката меѓу електоратот и на самиот терен. Денеска е повеќе од јасно дека изборната кампања се води од дистанца пред се со помош на медиумите.

б) Традиционалната бирократија чија основна функција е привлекување и зачленување на масите и претставуваше основна потпора врз која се базираше кохезијата на членството, делумно е заменета со еден друг тип на професионалици односно експерти.

Со нивното заемно коегзистирање, се наметнува сам по себе еден "латентен конфликт" кој патем постои во секоја политичка партија меѓу "организаторите" и "експертите" а во кој како победници најчесто излегуваат последниве. Златниот принцип на современото партиско политичко настапување да се знае за да се предвиди, да се предвиди за да се може, е основниот катализатор што го истакнува значењето на специјалистот.

Врз основа на претходно изнесеното, може да се констатира следното:

а) Јакне улогата на лидерот на партијата наспроти "елината" сопартички функционери наспроти останатиот дел на партискиот корпус;

б) Јакне улогата на малобројната партиска елита наспроти останатите функционери, органи како и наспроти останатото членство;

в) Јакне позицијата на специјалистите и експертите од секој вид наспроти традиционалната партиска бирократија и организациите функционери кои не поседуваат подлабоки научни квалификации;

г) Во случај на изборен успех, споменатиот процес продолжува, додека во случај на изборен неуспех или катастрофални изборни резултати се зголемува одговорноста на партиската елита, а во некои случаи доаѓа и до промена на врвот.

2.4. Монополот врз левицата под знак на прашање

Маркантиот факт во поглед на структурирањето на левицата во најразвиените земји на социјалдемократијата, се состои во доминацијата на социјалдемократијата врз целиот идеолошко-политички континуум на левицата. Нејзината силна доминација врз политичкиот и електоралниот терен на левицата, стана појдовна основа за едно специфично социолошко и политиколошко експанзијво однесување. Силината на социјалдемократската партија во овој сегмент се должи на: а) солидната доминација врз левиот сегмент на политичката сцена, што беше и резултат на отсуство на конкуренција или неутрализирање од страна на друг политички субјект; б) способноста на СД, за нејзиното отварање кон центарот, што е своевиден резултат на доминацијата врз левицата.

Таквата сигурна доминација се става под знак на прашање, со замешувањето на периферните политички полови од типот на нови политики *new politics*. Меѓу новододелените актери се партите од типот на "новата левица", меѓу кои се издвојуваат партите на "зелените", кои освен во Швајцарија и Ав-

трија имаат известна десна вокација, во сите останати земји им припаѓаат на партиите од типот на новата левица. Со нивната појава, традиционалниот електорат како низ систем на споени садови од социјалдемократијата се прелева во екологијата, просечно меѓу 5 до 9% од избирачкото тело.

Бо битката за избирачкото тело, социјалдемократијата, повеќе отколку во минатото ќе мора битката да ја води на повеќе фронтови. Притисната меѓу двете противречни влијанија кои стратешки се тешко помирливи, една радикална што пристигнува од лево, другата умерена што пристигнува од центарот. СД ќе биде приморана да ја пренасочи својата акција врз една поинаква платформа. Од една страна нејзиниот ангажман претпоставува респект кон еколошките и пост-материјалистичките вредности од пост-индустриското општество, а од друга страна да ги брани и задоволува барањата и интересите на работничкиот сегмент и на синдикатите. На тој начин, СД во битката за привлекување на поголем број избирачи ќе бидат приморани да се вклуштат во еден перманентен слалом меѓу три теми: една ин-дустриска тематика кон поголемиот економски раст, една друга пост-материјалистичка и антиавторитарна што е скептичка расположена кон економскиот пораст "по секоја цена" и една трета што е умерена и проевропска. Оваа триплија тематика ќе произведе без сумисние еден дискурс од типот "опфати се- привлечи се" што има амбиции да покрие се симултано да произведе повеќе различни, ограничени или противречни матрици.

2.5. Социјалдемократскиот компромис на испит

Кејнзовата политика прераснувајќи во препознатлив модел на социјалдемократијата овозможи еден идеален спој меѓу трите противречни и тешко споиви интереси, како што се: секторскиот интерес на работничката класа, интересот на капиталот за еден непречен пораст и интересот на заедницата на граѓаните за една општа благосостојба.

Во меѓувреме, од забавувањето на економскиот раст, интелектуалната и техничката араматура на кејнизмот

покажа сериозна слабост, што особено дојде до израз на почетокот на 80-те. „Се чувствува исто како кога ќе стапнете врз некоја песочна дина. Го губите дното без да знаеме што да направиме. Го ставаме под знак на прашање она што досега постојао го браневме.“ истакнува шведскиот социјалдемократ Кент Карлсон (Kent Carlsson) во Le Monde од 16.9.1990 год. Придобивките на кајновата политика се блокираа. Социјалната цена (во преден план порастот на невработеноста) на преземената економска и социјална ригорозност наескаде порасна. Политиката на прераспределба на богатствата во полза на работничката класа и најсиромашните слоеви, се потешко е споива со економската ефикасност. Финансиската криза на социјалната држава порастот на бројните професионални здруженија и зголемувањето на бројот на социјалните конфлиktи, ги ставија под знак на прашање сите претходни договори од корпоратистички тип.

Прврзани кон кајновата регулација и заштита на стекнатите придобивки, социјалдемократијата да направи се за да продолжи натамошната примена на кајновиот модел. Меѓутоа, стана евидентно дека системот не беше во состојба и натаму да функционира како во претходниот период. По периодот на преиспитувањата, дилемите и преговорите, социјалдемократите се договорија околу политиката на заедничкиот модел, наспроти кризата. Синдикатите, според овој модел прифаќаат умерен пораст на платите, односно губење на куповната моќ на платата, додека владата ја поддржува буџетската политика што е реалтивно експанзионистичка во поглед на социјалните престасии и намалувањето на даночите. Буџетската политика не резултира со инфлација затоа што е придржува со една умереност во политиката на порастот на платите.

Во доменот на невработеноста, а во помала мера во материјата на развојот, најдобрите резултати беа постигнати во државите каде се реализираа нео-корпоратистичките преговори под закрила на социјалдемократијата. При тоа две тези стануваат евидентни:

а) Доколку социјалдемократската консталација беше посолидно базирана врз соработката и силата на биномот партија - синдикат, дотолку нео-корпоратистичките договори и макроекономските политики се покажуваа поефикасни;

б) Силната социјалдемократија се наметнува како најдобриот гарант за заштита на интересите на работниците.

По горните констатации може да го поставиме прашањето. Но што остана од социјалдемократијата? Дали социјалдемократијата не е навлезена во период на **десоцијалдемократизација**?

Повоеното социјалдемократски дезен беше потхрануван низ силното присуство (електорално, синдикално, организационо, културно) на работничката класа и силниот економски развој, што благодарение на кајновите придобивки го зајакна спојот меѓу работничкиот интерес и општиот интерес. Меѓутоа, овие два елементи денес се значително загрозени. Социјалдемократијата настојува да се прилагоди кон новиот социо-економски рејлф. Евидентно е дека трансформацијата на социјалдемократијата повеќе е резултат на социјал-економските и културните промени, кои значително го погодуваат нејзиниот развој отколку ефект и резултат на една политичка и идеолошка агресија од страна на партијата.

На тој начин, пореметен е и загрозен не само сегментот на ексклузивноста на работничката класа како резервиран домен на СД туку и резервирањот политички и идеолошки простор на СД како што е сегментот на левицата.

Кон двата споменати елементи што се поставени под знак на прашање, се наметнува уште еден стабилен домен на СД. Тоа е пореметувањето на кајнзо виот модел, низ кој долго време се идентификуваше цела една практика и култура на СД.

Низ описаната трипла еволуција во повоеното период, подлабокиот идентитет на СД на неговата интимна историја и идентитет се ставени под знак на прашање. На повидок е десоцијалдемократизација на социјалдемократијата, барем за ортодоксните социјалдемократи.

3. Панорама на европската социјалдемократија на прагот на ХХИ-от век

Крајот на ХХ-от век е одбележан со драматични настани кои непосредно влијаат врз политичката судбина на Европа, а со тоа и врз социјалдемократијата. Тоа беше најкусото столетие, што започна на 29 јуни во Сараево а заврши на 9 ноември во Берлин, ке констатирач Жак Рупник и Доминик Мойзи(Jacques Rupnik-Dominique Moisi "Le nouveau continent"1991 str.16) Годината 1989-та е година на големата демократска револуција/ реформа во Централна и Источна Европа. Тоа е година што може да се спореди со 1789, 1815, 1919, 1945 год. Распаѓањето на комунизмот е светски процес согласно универзалноста на еден сон и утопија започнати во 1917 год. со Октомвриската револуција. Оваа историска 1989 год. означува и почеток на крајот на наследениот меѓународен поредок од Версај 1919 год. (ке дојде до распаѓање на сите големи федерации создадени по Првата светска војна: СФРЈ, ЧССР, СССР) и оној од Јалта попознат под називот "биполарен свет" што ке ја продуцира студената војна и кондоминиумот на двете супер сили СССР и САД. Несомнениот губитник на овој пресврт е советскиот марксизам и империјата што тој ја инкарерира. Вистинскиот победник ке го дознаме со текот на времето: тоа се пред се источните општества кои ке и се реваншираат на државата. Тоа е и Германија која по паѓањето на берлинскиот ѕид го пронаоѓа своето единство преку обединувањето. Конечно голем победник е и Европа која по една триесетгодишна граѓанска војна (1919-1945) и една вештачка поделба наметната со студената војна, се наметнува како актер а не како објект и влог на Историјата.

Едновремено, благодарение на "другата Европа" која долго време имаше статус на киднапиран простор, Запад прогресивно ке ја открие европската идеја, односно идејата за една Европа дефинирана преку нејзината култура и вредности. Ев-

ропските вредности кои ни пристигаат од хуманизмот на Античка Гриција, правото на Римската империја, христијанството и универзализмот на Ерусалим, ќе добијат институционална основа со конституирањето на Европската унија, која од 1 јануари 1993 год. ќе го приврши процесот на конституирањето на единствениниот пазар, а од 2000-та ќе се трансформира и во единствена монетарна унија.

Завршетокот на ХХ-от век ќе биде одбележан и со големото навраќање на нацијата и национализмот. На сила и најчесто со најголема жестина национализмот ќе се наметне и на Исток и на Југ, со поголема нежност тој ќе продефилира и на Запад.

Денес на Исток се покажува дека проектот на комунистичката интеграција што се сруши, ослободи еден простор во чии рамки ќе се афирмира виталноста на "заробените народи" но и конфликтите за кои се веруваше дека му припаѓаат на минатот век. По лирската илузија и единство, суфорично одбележани во новостекната слобода настапува етничката фрагментација.

На Запад, моделот на европската интеграција инкарнирајќи ја рационалноста и современоста низ стратегијата на Мастрихт, го покажува последниот здив. Во Белгија, Италија, Шпанија, Обединетото кралство, Франција, Русија, Лос Анџелес, Бејрут, Сараево, Косово, наскакајќи во светот жени и можи ги афирмираат нивните локални партикуларизми, нивниот национален, етнички или религиозен идентитет.

Од друга страна еден спротивен процес на глобализацијата и се заканува на државата-нација. Специјалистите предвидуваат дека глобализацијата на светските промени ќе им припадне на супранационалните и инфранационалните димензии. Каде е ситуирана социјалдемократијата во целиот овој меѓународен и внатрешен неред? Завршеток на студената војна, трансформација на меѓународниот поредок, идеолошка празнина на пост-комунизмот, економијата меѓу глобализацијата и декомпозицијата односно рекомпонирањето на системите?

Овој дел ќе го систематизираме во три дела. Во првиот дел ќе ја изложиме состојбата со социјалдемократијата во земјите членки на ЕУ, каде СД дава значаен печат на политичкиот живот на државата, со посебен осврт врз земјите на Јужниот социјализам. Во вториот дел ќе се позанимаваме со состојбата на посткомунистичките земји, додека во третиот дел посебен акцент ќе биде ставен врз состојбата на СД во Република Македонија.

3.1. Европскиот „трендафил во плуриел“ на власт во ЕУ

Во втората половина на деведесеттите, од 15 земји членки на ЕУ во единаесет со владата раководи левицата, додека во уште две учествува во власта. По големата победа на британските лабуристи и на француските социјалисти во 1997 год. како и на победничката коалиција меѓу СПД и зелените во Германија во 1998 год. веќе се зборува за социјалдемократската ЕУ. Единствен исклучок се Шпанија, Ирска, Белгија и Луксембург, но затоа СД раководат со Австроја на чело со канцеларот Виктор Клима, во Данска со премиерот Нируп Расмунсен, во Финска Павао Липонен, во Грција Константинос Симитис, во Италија со Романо Проди, во Холандија со Вим Кук, во Португалија со Антонио Гутерес, во Обединетото кралство Тони Блер и во Шведска Јеран Петерсон (*Le Monde*, 1.11.1998, *Enquête sur une Europe "rose plurielle"* str. 1/2).

Долго време дијалектиката меѓу целта (социјална трансформација) и средствата (компромисот што го наметнуваше економскиот реализам) ја хранеше левицата со обемен материјал за дебата. Таквите тонови ги скрекаваме и во првиот дел од нашиот труд. Со доаѓањето на лабуристичкото мнозинство на власт во Обединетото кралство, на левиот плуриел (комунисти - социјалисти) во Франција, на посткомунистичкиот центар во Италија и на црвено-црните во Германија, се лансира една серија коментари што настојува да ги изнајде разликите меѓу една или друга опција.

Но доколку во четиририте големи европски земји, изборните дискурси и владините коалиции, беа мошне хетерогени,

практикувањето на властта не престанува да ги приближува разновидните СД мнозинства. Понекогаш се наидува и на пародоксални состојби како што е оваа меѓу често споредуваните лабуррист Антони Блер и социјалистот Лионел Јослен. Британскиот премиер кој често зборува како истражувач на Светиот Грал кога се реферира врз "тачеризмот со хуман лик", во меѓувреме го утврди минимумот на платата и се избори за новите синдикални права на работниците, што не е баш во духот на некогашната "величина леди". За сметка на тоа, Јослен кој се залагаше за надминување на социјално негативниот и морално неправедниот социјален систем, се залага за една политика на неолиберален модернизам. Конечно претседателот на СПД Оскар Лайфонтен, настојува да докаже дека левицата од Берлин до Париз преку Рим нема други амбиции освен да управува со силата на парите. Приватизацијата, пензиските фондови, социјалната ригорозност, респект кон пактот на стабилноста, отсуство на волунтаризам во доменот на политиката на вработување, битка против социјалната несигурност, се домени во кои се прелеваат големи финансиски средства.

3.2. Дали силата на Европската СД е млитивा ?

Спектакуларното забрување на меѓународната криза и изборната победа на Герхард Шредер во Германија, беа доволен мотив за афирмирање на новите гласини: либералната зима заврши, доаѓа социјалдемократската пролет!!!

Социјалистичкиот "нео" стигнува кој ќе биде обновен во сите азимути: неолабурристички и нео-кејнзијански.

Денес повеќе зборуваат и пишуваат за **Третиот пат** (third way) и за Новиот центар (Neue Mitte) отколку за **новата левица**.

На една конференција на New Labour, Тони Блер исказува задоволство што од својата партија успеал да направи еден "pro-business and pro-enterprise party". За време на состанокот на центар-левицата одржан во Њу Йорк Блер ќе го слави **радикалниот центар**, додека Романо Проди тогашен премиер на Италија ќе се восхитува на "Светското маслиново дрво". Конечно и Вилијам Клинтон ќе го искаже своето

воодушевување во однос на **третиот пат** кој се шири низ целиот свет.

Толкувањата од страна на специјалистите се следни: Според Антони Гиденс(Anthony Giddens) "обновената СД мора да биде лево од центарот, но центарот не смее да биде сметан за празна содржина". Оттука се наметнува и програмската содржина на Третиот пат како: еден радикален центар, една нова држава без непријатели, едно активно цивилно општество, една нова семејна демократија, еден граѓански либерализам, една космополитска нација. (Anthony Giddens,The Third Way,the renewal of social democracy,Polity Press,London ,1998)

Авторот на германскиот **Трет пат**, инаку економскиот советник на Герхард Шредер, Бодо Хомбах (Bodo Hombach), се залага за една Германија што е поинаква од: моделот на социјална држава од стар тип. (Bodo Hombach,Aufbuch-die Politik der neuen Mitte - Нов почеток. Политика на новиот центар, Econ Verlag, Zurich,1998)

Практично овој вид на нов модел што се предлага и дефинитивно ја отфрлува застарената левица која се карактерираше со кејизовото раководење на побарувачката, со ограничување на улогата на пазарите, со еден силен егалитаризам, полна вработеност и хомоген пазар на трудот. Новиот модел се залага за едно деполитизирано уредување на администрацијата и се однесува апологетски кон новиот хедонистички индивидуализам наспроти застарениот солидаризам. Конечно и британскиот и германскиот СД модел поаѓаат од дефинитивната хипотеза дека "живееме во еден свет каде никој повеќе не гледа алтернатива на постојниот капитализам". (Anthony Giddens,str.24)

На новиот радикален центар нема да му остане ништо освен лојално да раководи со профитите под внимателна контрола на финансиските пазари.

Моделот на **Третиот пат** има за задача да изнајде една средина меѓу сите екстремни модели, секогаш ритуално повикувајќи се на природната сила на глобализацијата. (Le monde diplomatique Daniel Bensaïd, декември 1998 г. стр.4)

Што се однесува до милитантите и членството на СД, во редовите на лабурристите се помалку се скрекааат рударите, работниците облечени во сини или друг вид работничка гардероба. За сметка на тов како што констатира International Herald Tribune од 30 септември 1998, "на конференцијата на лабуристите во Blackpool најбројни беа деловните луѓе, адвокатите, консултантите по менаджмент, облечени во скапи костуми и снабдени со мобилфони."

Во доменот на политичката економија, владите на центар-левицата на Европа практично ја следат политичката економија на центар-десницата. Монетраната политика е делегирана на Европската банка, која е независна од политичката власт, системот на социјалната заштита е погоден и ослабен, приватизациите ја оневозможија поактивната индустриска политика, работодавците бенифицираа од даночните олеснувања, додека платните односи врз кои се потпишаа повоената кејнзија политика, беше переместена со инвидиуализацијата на платите, флексибилноста на работното време, слабеење на синдикатот и на колективните договори. (*Le Monde Diplomatique*, 4.XII.1998, Ibid.str. 4) Без сумнение **Третиот свет**, целос но и го свртува грбот на класичната СД. Меѓутогаш европските СД постојат и извесни разлики. На пример додека Тони Блер се залага за глобалниот пазар „како нешто позитивно за сите нас“, Ќоспен по ова прашање е дециден. „Јас му велам да на пазарното стопанство, но не на пазарното општество“.

3. Камуфлираниот реформизам на Тони Блер

По осумнаесет години владеење на британскиот конзервативизам од типот на "новата десница" лабуристот Тони Блер со проектот за "новиот лаборизам" се обиде да внесе нови политички идеи на островот. Тој се заложи за еден вид нов тачеризам пред сè преку намалување на данокот на приходите, приватизацијата, флексибилноста на пазарот на трудот. Сепак Блер не заборави да потсети дека му припаѓа на СД семејство: редистрибуција на приходите, нови синдикални права, воведување на задолжителен минимум плата. Токму според Блер, син-

тезата на споменатите две групи елементи го сочинуваат него-виот фаворизиран **Третиот свет**.

Уште во 1994 год. кога сè уште не раководеше со Лабуртистичката партија, заедно со своите истомисленици ги отфрли опциите за едно лево крило, како и оние на десницата во британската СД. Блер ги неутрализира и старите СД реванди-кации како што е принципот "повеќе даноци, повеќе трошоци" и преоптоварената Социјална држава.

За сметка на својот претходник Јон Смит, кој инспирираја бараше во европскиот СД модел, Блер и неговата екипа отидов подалеку, дури во Австралија, Нов Зеланд и САД. (Во Нов Зеланд меѓу 1984 и 1990 год. тамошната лабуртистичка влада презеде серија економски и социјални ултралиберални реформи, исто како и Бил Клинтон кој ќе ја укине федералната помош за најсиромашните).

Екипата на Блер ќе ги трансплантира неколкуте американски изборни техники како и заедничките идеолошки црти со Американците. Инспирирајќи од Клинтоновата кампања дури ќе ја преземат и тезата дека "населението од квартовите на пред-градијата ќе мора да станат срце на новата прогресивна коалиција", независно од фактот што сондажите покажуваат дека најголемиот број британци се чувствуваат како работнички класи (working class).

Најчудно и најнеобично за лабуристите е што Блер не престанда да ги ревандира елементите на тачеризмот. "Некои од промените кои ги значи "железната дама", претставуваа неопходни акти на модернизацијата".

Истоштени и деморализирани од четиририте сукcesивни изборни порази (1979, 1983, 1987, 1992 год.), лабуртистичкото јадро и големиот дел милитантите и синдикалисти, без подгответии да дозволат секаква реторика само да се победи конзервативната партија. Од друга страна, внатрешните слабости на конзервативците, уште повеќе го олеснија триумфот на Блер, кој им го нанесува најтешкиот пораз на своите противници со речиси неверојатни 419 освоени парламентарни седишта за лабуристите наспроти 165-те седишта на конзервативците.

"Ние бевме избрани бидејќи ние бевме новите лабуристи и ние владееме според начинот на новиот лабуризам". Меѓутоа многумина од конзервативната партија сметаат дека новата лабуристичка партија стана една партија на десниот центар за која без размислување би требало да се гласа. Дали таквата констатација е навистина точна? Блер ги укина престасите за неженетите и дел од инвалиднината за пензионерите, во универзитетите се воведе партиципација, ја зајакна приватизацијата. Од друга страна социјалдемократската содржина на неговите промени ги надминува вообичените ритуални конcesии на синдикатот. Независно од тоа што одби да ја зголеми максималната стапка врз приходот (40%) и упорното неизговарување на зборчето **единаквост**, сепак буџетските одлуки почнаа скромно да ги прееслруваат ресурсите во полза на најсиромашните. Така трошоците за образование и здравството, би морале за следните три години да пораснат за 40 милијарди фунти стерлинзи или негде над 100 милијарди германски марки. Воедно бројни програми од типот на New Deal неменети за младите и невработените, беа финансиирани од страна на приватизираните фирми од јавен карактер како што се оние од доменот на електростопанството и природниот гас. По пат на доспецијализирањето и иницирањето јавни работи значително беше намален и бројот на младите невработени на островото.

Со својата специфична политичка стратегија која веќе и го поприми и соодветниот израз **Блеризам**, лидерот на британските лабуристи се доближи до либералните демократи. На тој начин, Тони Блер се наедва дека ќе го надмине политичкиот расцеп во земјата од што најмногу профитираше конзервативната партија. Блеризмот е типично британски феномен со амбиции да се искаже и една глобална политичка визија за иднината. Британскиот премиер ја разви идејата за "партнерскиот капитализам" и за заедниците, што според неговиот толкувач Антони Гиденс би се резимидало низ следнава синтагма: **нема права без одговорности**.

Кога размислуваме за блеријзмот без дополнителните маркетиншки додатоци, може да констатираме дека овој фе-

номен представува еден вид компромис на социјалдемократијата со светскиот неолиберален поредок. Тој е еден дополнителен чекор повеќе во однос на она што го направија француските и испанските социјалисти во 80-те. Создаден од страна и на особеноста на британскиот капитализам како и на трансформацијата на општеството што го создаде, блеријзмот е истовремено и рефлекс на политичките и социјалните порази на десницата во Велика Британија.

3.4. Француската социјалистичка партија

Она што е франкантно во социјалната стратификација на француските социјалисти е доминацијата на средно вработените класи, особено словевите кои се најобразованите. Од 1951 година, работничкиот елемент е во постојано опаѓање.

Табела бр.5. Еволуцијата на членовите на СПФ според професионалната принадност

	1951	1973	1990
Земјоделци	9%	11%	7%
Занаетчија, трговија, шефови на предпријатија	15%	12%	7%
Проф. кадри, инженери, технички генерији	3%	10%	9%
Наставници	-	10%	20%
Службеници	11%	19%	27%
Работници	43%	19%	12%
Останати	4%	2%	

Најмаркантната карактеристика на социјалната содржина на членството на СПФ (Социјалистичка партија на Франција) е мошне силната присуност на наставниците чиј број не е мал, (во 1990 год. во 60 милионската Франција на секој 327 граѓанин доаѓа по еден наставник) како и мошне слабата присуност на работничкиот сегмент. Ако се земе предвид и

релативно слабата присуност на службеничкот сегмент, ќе дојдеме до констатацијата за СПФ како меѓукласна организација, чија основна одлика е силната речиси аритметичка доминирања на средните вработени слоеви, често пливилегирани, добро воспитани и добро заштитени во социјална смисла. Во споредба со останатите големите социјалистички/социјалдемократски партии на Европа, Француската социјалистичка партија е **најмалку работничка партија**.

Следната заедничка карактеристика на СПФ е отсъството на силната и константна врска со синдикатот на вработените, што од своја страна значително го оптоварува структурирањето и социјалната и политичката улога на не-ко-мунистичката левица во Франција. Во таа насока, СПФ длабоко се разликува од останатите европски социјалдемократски модели според кои синдикализмот служи како есклузивна поддршка и партнер во една или друга форма на социјалдемократските политички сили (Portelli, *Le parti Socialiste, Paris Montreuilien*, 1992, str.58-65). Уште посмиттоматично е што СПФ и покрај освојувањето на власта во 1981 год. не успеа да воспостави основи на еден нов начин на уредување на индустриските односи и на социоекономскиот систем кој е близок до социјалдемократскиот модел.

Во отсуство на подлабоко синдикално присуство, релативно недоволно развиената врска со мрежата невладини организации, организационо снабдена со значаен бирократски апарат, сместена во едно опкружување кое покажува се поголема индиiferентност и резерви кон партитизмот, СПФ станува мошне чувствителна и кршила со тенденција со големи осцилации да ги доживува сите избори и стресови.

Меѓутоа предноста на СПФ е нејзината главна социјална потпора средните социјални вработени слоеви, кои доживуваат целосна експанзија, како квантитативно така и квалитативно. Меѓутоа изгледа дека централното прашање кое непосредно се однесува на иднината на социјалдемократијата во Франција е следното прашање: дали средните вработени слоеви можат да претставуваат сигурна и стабилна потпора од-

носно едно постојано избирачко тело на кое СПФ може постојано да смета?

Искусствата на европската социјалдемократија покажуваат дека средните вработени слоеви не се во состојба да ја преземат врз себе улогата и функцијата на привилегиран сегмент во стратегијата на една голема партија, како што тоа беше случај со работничките слоеви. Таквата констатација произлегува од некохерентниот и неунифициран карактер на средните вработени слоеви. Со оглед на нивната хетерогеност и динамика, споменатите социјални слоеви не се во состојба да ја поддржуваат на еден траен и стабилен начин политичката опција на било која голема политичка партија, па според тоа и на социјалдемократијата.

Од друга страна, СПФ во отсуство на помасовната синдикална и работничка присуност, зајакната со една мрежа на невладини организации но со мошне нестабилно просоцијалдемократско членство, сместена во едно индеферентно и аморфно и антипартички расположено опкружување, покажува знаци на своевидна кршиливост и нестабилност. Кон напред описаните карактеристики се надополнуваат општата тенденција на слабеење на приврзаността и пристапот на граѓаните кон партитизмот па според тоа и кон СД.

Меѓутоа, традиционалната слабост на француските социјалдемократи, а тоа е неуспешното вметнување во синдикалното и работничко милие, и претераното потпирање врз средните слоеви, особено во текот на 70-те и 80-те, денес а и во иднина може да се покаже како голема компартивна предност со оглед на огромната експанзија на средните вработени слоеви. Сепак за да се профитира од таквото социолошки модернизам на СПФ неопходно е да биде потврдно исполнет клучниот услов а воедно и дилемата: дали средните вработени слоеви можат да конституираат основна база и стабилен потпирач на СПФ.

Во однос на ова прашање европските искуства се мошне сомнителни, особено кога станува збор за нивното електорално однесување. Средните вработени слоеви не се во состојба стабилно да го сочуваат привилегираното корпусп во стратегијата

на големите партии како што беше примерот со поддршката на СД и лабуристите од страна на работничките слоеви. Во таа насока, работничките слоеви независно од нееластичноста и недоволно модерниот културен профил се појавуваат како најсолидна политичка формација на СД пред се благодарение на нивната масовна поддршка како и на високиот степен на кохезија.

Според тоа пред се, СПФ врз основа на својата СД позиција но и своите социолошки предиспозиции симултано мора да води битка на два фронта: едниот фронт е овој за привлекување на работничките слоеви и вториот е фронтот за средните класи. Меѓутоа изборната катастрофа од 1993 г. покажа дека СПФ во отсуство на една социјална и организациска инфраструктура од СД тип премногу е изложена на политичката конјуктура и на нестабилноста на избирачите. Така на споменатите избори СПФ ќе загуби 25% од работничкото и 23% од гласачкото тело на средните слоеви. Најголемиот парадокс за една партија на левицата е што таа ќе забележи подобри резултати меѓу привилегираните, отколку меѓу дефаворизираните и сиромашните гласачи (BVA-Liberation).

Слабостите на СПФ се од структурна природа бидејќи тие се однесуваат на матрицата на францускиот СД модел. Дали и во Франција присуствуваат на една десоцијалдемократизација. Впрочем од СД модел на француските социјалисти се добива импресија дека "тие без престанок произведуваат една онтолошка несоцијалдемократија". (Gerasimos Moschonas 142str) Се прашуваме дали нешто останува од француската СД? Можеби овде би можеле да се послужиме со одговорот на Заки Лайди. (Zaki Laidi, Le Monde, I.IX.1998)

"Не останува ништо или речиси ништо од СД", би ви одговорил просечниот лев конзервативец, според кого левицата и колективната сопственост на средствата за производство се логично сврзани. Според современиот начин на СД размислување во Франција, „во едно општество во кое подолгорочно доминира либералната идеологија, прекинот во идентификацијата на СД со јавната сопственост, може да прерасне во предим-

ство и извор на идеолошко освежување а не заобање во водите на неолибералниот конформизам."(Le Monde I.IX.1998) Впрочем на прагот на третиот милениум станува јасно дека правниот статус на сопственоста не е најзначајната парадигма за суштинското разбирање на светот. Во текот на 80-те и 90-те, се покажа дека порастот на нееднаквоста само делумно произлегува од приватизацијата и дека многу значајни генератори на нееднаквоста се работниот и платниот статус на индивидуата, генерацискот расчекор и наследените богатства и нееднаквости.

Во епохата на големите прекршувања на идеологите и стратегиите, разбираливо е што и за француската СД се поставува прашањето: врз кои принципи на идентификацијата и ангажмантот може да се осмислува денешната СД? Од бројните предпогоди се издвојуваат два како според својата содржина така и според актуелноста. Од една страна се сугерира аргументирана критика на неолиберализмот, а од друга страна се заговорва едно подлабоко редефинирање на идејата за општествените промени заради најмалку две причини. Првата причина е фактот што пазарот е една несовршена општествена конструкција а не еден спонтан ред, а втората е дека постојат "пазари" и "пазари". СД денес би можела да се дефинира и како едно движење кое целосно го прифаќа пазарното стопанство, но одбива да се движи кон пазарното општество. Наспорти неолибералите кон го глорифицираат пазарот и на десните и левите конзерваторици кои го презираат, современата СД не би смеела да застанува зад средни, тактични или небулозни стратегии во поглед на ова прашање. Пожелено е таа да се заложи за едно активно, целосно и содржинско редефинирање на својот однос кон пазарот, со постојан ригорозен и внимателен однос кон неговите несакани последици, проширување на пазарот во сектори од општествена и социјална полезност, збогатување на етичката содржина на пазарот, со особено внимание кон пазарните параметри и животната средина.

Откако левицата е левица, таа не престана да се идентификува со промените за сметка на десницата која настојуваше

да го сочувуа утврдениот поредок. Но со неолибералната револуција улогите се сменија. Денес вистинска револуционерна сила е неолиберализмот, кој во името на пазарот, настојува да го срушат буржоаскиот поредок, кога средните класи перфектно го асимилираа. Доколку последните станаа внимателни, тоа е заради фактот дека правилата на играта се сменија. Да се игра неолибералната игра тоа значи да се стави под знак на прашање секоја извесност, сигурноста на "буржоаскиот поредок" конституиран во триесеттите прифатен како од страна на левицата така и од страна на традиционалната десница.

За левицата тоа е еден извонреден предизвик, бидејќи за прв пат таа се појавува во улога на сила која треба да конзервира. Навистина таа и натаму повикува на длабоки промени, но тие апели се мошне нејасни или асоциираат кон враќањето на кејлизиот модел. Секако најлесно е да се осмисли еден СД проект за зачувување на достигнатите придобивки, но таквите ревандикации би станале самоубиствени доколку еволуираат во програмски цели на СД.

Еден обновен систем на СД идеи би можел да преживее доколку е во состојба да сочува одредени придобивки и истовремено да ги земе предвид длабоките трансформации наметнати со глобализацијата, индивидуализацијата на афинитетите, развитокот на културниот плурализам и персонализацијата во расудувањето.

За Лионел Жослен, претседателот на СПФ, и натаму реформата останува суштинскиот метод на социјалната трансформација, а природата на францускиот социјализам ја задржува својата реформска вокација" (Le Monde 1.IX.1998). Без оглед на "нијансите во единствената СД мисла" и разидувањата со изворните мисли на СД, останува еден широк простор за размишнување и ангажман како за политиката en general така и за СД особено во Франција.

3.4. Проектот на Герхард Шредер

За време на изборната кампања (пролет-есен 1998) на малниот билборд на СПД-Социјалдемократската партија на Гер-

манија (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), умножена во 2 милиони примероди се истакнуваа деветте ветувача за чија реализација би се ангажирала СПД доколку гласачкото тело му ја даде довербата на нивниот кандидат Герхард Шредер: битка против невработеноста, создавање на фантастични 100 000 нови работни места за младите, активирање на политиката за рамноправноста меѓу половите, битка против криминалот, јакнење на социјалната правда... На реверсот на синиот рекламир примерок доминира една убава фотографија на кандидатот за канцелар Герхард Шредер каде порочува: ви нудам девет добри причини да гласате за СПД, десеттата се вика Кол. Сондажите потврдија дека уште пред изборите Германците се изјасниле дека им се допаѓа "шармангата фаца" на Шредер, неговите сини очи, неговиот шармантен глас, и сакајќи да поверијат дека ќе ја намали невработеноста со која се погодени повеќе од 4 милиони луѓе. За да ја покаже загриженоста за обичниот човек, Шредер за сметка на Кол кој во очите на просечниот граѓанин претерано се интересираше за надворешната политика, ги публикува одговорите на 26-те писма испратени од страна на граѓаните. "Јас сум подгответ" истакнува едес од изборните слогани на Шредер. Подгответ, но за што? Да се преземе властта и да се смени Кол. Но, што потоа? За време на кампањата тој настојуваше да каже што помалку, или barem неговите настапи беа крајно кампањски. Додека во 70-те се рекламираше за комунист, денес тој ја запеа химната на претпријатијата и иновациите (Le Monde 18.08.1998) за да ги привлече поранешните гласачи на Кол. Потоа во едно пледоје за социјалистичкиот модел на Германија, им ги врати надежите на другарите од СПД и на синдикатите. "Тој е како јагула, изјавува Хелмут Кол, истакнувајќи ја "цик-зак" стратегијата на својот предизвикувач.

Герхард Шредер е дете на "нултата година на Германија". Тој е првигот германски канцелар што не ја запознал војната. Тој нема ништо заедничко ниту со социјалдемократијата. Неговата кандидатура беше прифатена не само заради пријателството или духовната близост со своите сопартици, туку и заради неговата популарност. Тој беше единствениот кој

можеше да им ја донесе победата на германските социјалдемократи. На 27 септември 1998 г. ги доби германските парламентарни избори. СПД заедно со Зелените располагаат со абсолютно мнозинство од 11 места во Бундестагот. "По шеснаесет години владеење ерата на Кол е завршена", ќе изјави новиот канцелар во својот победнички говор.

Сто дена подоцна, Шредер се уште ја ужива довербата на граѓаните, од кои дури 75% се задоволни од неговите први сто дена на владеење. (Der Spiegel, 1.02. 1999g) За сметка на јавното мислење, медиумите кои за време на кампањата му пружија огромна поддршка не престануваат да го критикуваат новиот канцелар на Германија. Така Die Zeit зборува за "сто слаби денови" додека Spiegel во специјалното досие од 11 страни, овој период го нарекува "хаос со новиот канцелар".

Тој започна многу амбициозно. Новата влада предложи усвојување на реформата на законот за националност, која повеќе нема да биде фундиран врз база на крвната поврзаност, со што ќе се отвори патот кон интеграцијата на 7.3 милиони странци кои живеат во Германија. Шредер ги зголеми семејните алокации за 13% и ги поништи бројните реформи на социјалната држава наметнати од страна на владата на Кол против волјата на граѓаните. Тој ја укина и оспоруваната реформа која се однесува на пензионерите, а повторно ја воведе 100% компензација во случај на отсуство заради болест, го зајакнува законот со кој се штитат работниците од отпуштање од работа. Конечно во една земја која практично не допушта младите да бидат неактивни, Шредер ја инициира програмата за вработување на 100 000 млади без работа.

Во меѓувреме владата не наметна ниту една идеолошка реформа. Зголемувањето на даноките за побогатите која фигуираше во програмите на двата коалициони партнери не влезе во потпишаниот договор меѓу Зелените и СПД. Самој Шредер призна дека интервенирал кога ја увидел грешката на своите партиски другари. Тој исто така го оневозможи и проектот со кој се предвидуваше зголемување на данокот за ситните работни активности, што од своја страна ќе предизвикаше зго-

лемување на невработеноста. Во однос на министерорт за финансии Оскар Лајфонтен инаку претседател на СПД, познат по својот неокејизов став, тој брзо се вметна меѓу заговорниците на финансиската ортодоксност, потврдувајќи ја независноста на централните банки и желбата да се респектира Пактот на стабилноста и порастот. (Le Monde, 3.02.1999)

Германскиот печат и опозицијата го осудуваат нередот што завладеа во Бон, откако екипата на Шредер ги умножи иницијативите, без претходно да ги простудира последиците, за по известно време бидејќи приморала катастрофално да се коригира и отстапува. Најилустративен е примерот со транспортот на нуклерните отпадоци, што по силното најавување на канцеларот дека ќе биде стопиран од 1.01.2000 год. официјално беше повлечено како идеја со следниот изговор "Тој беше грешка". Имено, министерот за правда не беше претходно консултиран за да ги оцени консеквенците од применетата на споменатиот законот, а владата не ги предвиде негативните странски импликации од таквиот акт. "Изгледа дека во почетокот усвоимо еден мешав брз ритам, можеби беше премногу брз" изјавува Шредер во Tagesspiegel на 28.01.1999 год. Меѓутоа, повеќе од јасно е дека владата на Шредер се уште нема преземено вистински реформи на Социјалната држава и пазарот на трудот. "Анулирањето на претходните реформи не се реформи" признава министерот Бодо Хомбах (Bodo Hombach) инаку најблискиот соработник на Шредер. Пактот за вработувањето кој предвидува заеднички консенсус на владата, патронатот на работодавците и синдикатите, ќе мора да создаде таква клима која ќе овозможи прифакање на потребните реформи од страна на целата популација. Меѓутоа, ревандикациите на синдикатот на металурзите кој побарува пораст на платите за 6,5% веќе ја оптоварува климата на таквиот договор. Од своја страна министерствот за труд до крајот на 2000-та подготвува проект за реформи во доменот на пензииите иако неговото донесување беше најавено веднаш по истекот на првите 100 дена на владата Шредер.

Независно од сите шпекулации, победата на Герхард Шредер во Германија конечно ќе овозможи спроведување на една "голема политика на вработување" во Европа. Тоа не значи дека таквиот проект не беше реален и со еден Хелмут Кол. меѓутоа барем постои извесен степен на опортунизам кој произлегува од идеолошките инспирации на тринаесетте СД влади меѓу петнаесетте земји членки на ЕУ. Евидентно е дека граѓаните на Европа не веруваат во немкото на политиката и сметаат дека таа може да изнајде решенија за проблемот на невработеноста. Германските избирачи како и избирачите на останатите европски земји гласаа за социјална Европа.

Императивите на битката против инфлацијата, беа раководени од "револуцијата на конзервативците" во 70-те и 80-те. Таквата стратегија повикуваше на рестриктивни политики и реформи, за да се фаворизира умереноста во политиката на плати.

Денес, императивите на битката против невработеноста и дава простор на една "прогесистичка револуција" чие привилегирано средство ќе биде водење на една решителна експанзионистичка политика. (Le Monde 8.10.1998g.) Во таквата интерпозиција победата на СПД и на нејзиниот кандидат Герхард Шредер има огромно логистичко значење.

3.6. Скандинавски социјалдемократи

Земјите на скандинавскиот полуостров со право може да се наречат "социјалдемократски општества со најдолга традиција", со оглед на историските параметри, политичките и социјални искуства и актуелните показатели, состојби и трендови. Од 30-тите години наваму, Данска, Финска, Норвешка и Шведска остваруваат најстабилни политички позиции на СД како според бројот на членството, симпатизерите и избирачкото тело, така и според времетраењето, одржувањето и раководењето со скандинавското општество. Независно од бројните осцилации, политички којкултури и изборни порази, скандинавските социјалдемократи мошне содржано и апликативно ја збогатија социјалдемократската мисла и емпирија.

Според податоците на К.В.Бејм (K.V.Beyme) во 1931 год. во Данска бројот на членовите на СД партија изнесувал 171 000 со стапка на зачлененост од 28,8%. Во 1974 год. и покрај општата криза во членувањето на политичките партии овој број изнесува 120 000 со стапка на членство од 15,4%. Во Финска соодносот е следниов: 33 000 во 1931 год. односно 12% стапка на членување, во 1975 год. членувала 102 000 со стапка од 14,6% и во 1989 год. членувала 85 000 со стапка на членување од 12,2% членство. Во Норвешка во 1949 год. во СД партија членувале 204 000 со стапка на членување од 25,7%, во 1974 год. членувале 130 000 со стапка од 13,4% и во 1990 год. членувала 128 000 со стапка од 14,8%. Во Шведска во 1932 год. членувала 304 000 социјалдемократи со стапка од 29%, во 1948 год. оваа цифра се зголемува на 636 000 членови со стапка на членување од 35,5%, додека во 1974 год. шведските социјалдемократи ја достигнуваат бројката од 1 001 000 членови со стапка на зачлененост од 44,6%. Во 1989 год. бележат благо опаѓање на 978 000 членови, односно стапка на зачлененост од 42,8 %.

Синдикатите и натаму остануваат главниот резервоар на членството и на симпатизерите на СД, независно од фактот што работничката присуност во СД партији на скандинавските општества е во постојано опаѓање.

Меѓутоа, доколку се бара одговорот за популарноста на СД во Скандинавија, истиот би требало да се побара во улогата и значењето на "скандинавската социјална држава" односно скандинавскиот Welfare state.

Скандинавската социјална држава ќе стане особено популарна по завршетокот на Втората светска војна, и ќе предизвика голема дебата меѓу аналитичарите на Европа. За еден добар дел реторичарите скандинавскиот Welfare е пронадениот модел на "третиот пат", односно "тврка социјална револуција" што го заменува моделот на "судир на социјалните класи" развиен од страна на ортодоксните комунисти.

Скандинавската социјална држава едновремено се истакнуваше и како алтернатива на хиерархиски диференцираната, бизмаркова и корпоративистичка социјална политика,

но и на либералната резидуална социјална политика од американски ваквиција што се темели врз примарноста на слободниот пазар, и интервенција на државата во исклучителни и тешки социјални состојби.

За сметка на тоа, скандинавската социјална држава интервенира во полза на сите граѓани, поседувајќи развиени давања и чинења на престасии. Главни извори во финансирањето на социјалните трошоци е државата. (Владо Пуљиз, "Социјалне реформе запада", Загреб: РСП, 1997, стр. 84)

Некои автори како Гост Еспинг-Андерсен (Gost Esping-Andersen) сметаат дека социјалдемократската социјална култура е мошне компатибилна со традиционалните и цивилизациските вредности на релативно малите етнички и социјално хомогените скандинавски општества. Од друга страна, се нагласува претежно егалитарната социјална структура на нордиските општества кои не го познаваа феудализмот и социјалната хиерархија со чие разорно влијание беше одбележано европското континентално општество. Скандинавските СД партии успеаја да се наметнат како суштински ландан и движечка сила на сиромашните и средните слоеви и да ги наметнат егалитаристичките концепции на социјалната политика уште од раните 30-ти години. Шведските социјалдемократи го продлабочија социјалниот солидаризам по освојувањето на властта во 1932 година. Од тој датум, па се до 1976 год. или речиси половина век тие ќе раководат со државата. По кусата пауза и кризата на СД во скандинавските земји, тие повторно ќе ја добијат довербата на избирачите.

Денес СД ја поседува премиерската функција и раководат со политичката судбина на Данска, Шведска, Финска, Норвешка...

Мирниот марш на скандинавските СД продолжува.

Мали и средни СД партии

3.6.1. Шпански социјалисти

Шпанските социјалисти/социјалдемократи ПСОЕ (Partido Socialista Obrero Espanol), заедно со француските социјалисти/социјалдемократи ПСФ (Parti

Socialiste francaise) и грчките социјалисти на ПАСОК (Panellinio Socialistiko Kinima) ги сочинуваат партите на т.н.р. Јужен социјализам.

Шпанските ПСОЕ формации со извонредни електорални достигања, доминираше во текот на осумдесеттите, особено (1982-1986 год.) со една таква супериорност без комплекси и амбиции (1982-1986) (?) со што можат да се гордеат социјалдемократите ширум Европа. Оваа партија се конституира во 1979 год. во пост-франкистичкиот период како легитимна партија, без анти-капиталистички визии. ПСОЕ подолго време одржуваше привилегирани односи со синдикалната централа УИТ, а по распаѓањето на комунистичката партија таа останува единствената изборна инстанца на политичкото претставување на работничките слоеви.

Меѓутоа, независно од политичката идентификација со СД, шпанските социјалисти не функционираат како СД сила на општеството. Невоставувањето на еден внатрешен модел на компромис од СД тип се објаснува со императивите на стабилизацијата и модернизацијата на младата шпанска социјалдемократија. Останатите причини за отсуството на социјалдемократизацијата на шпанското општество произлегуваат од неповољната економска конјуктура и екстезивните промени што би ја пореметиле производната структура на земјата. Овие промени на секаде го ставија на проба воспоставените неокорпоратистички диспозитиви, и особено дојдоа до израз во италијанскиот случај (1976-79 год.) и францускиот случај (1981-1984 год.) во услови на отсуство на еден нормален вектор на социјалдемократска реформа. Тој "нормален вектор" за производство на СД реформи е изграден од склопот на една "социјал-

истичка партија на коалицијата" и еден работнички централ-изиран синдикат кој е репрезентативен и го контролира монополот на институционалниот израз на вработените. (Katznelson I. Considerations in the Social Democracy in the United States p.93) Неговата присуност или отсуството цврсто ја утврдува (како што тоа го потврдија француското, италијанското, британското и грчкото искуство) оригиналноста, перманентноста, ефикасноста на секој СД потег или иницијатива. Односите на ПСОЕ со синдикалниот брат УГТ се влошуваат по освојувањето на власта во 1982 год. Иницијативата за разидувањето пристига од страна на УГТ а веќе во 1986 год. непријателствата против социјалистичката влада го достигаат максимумот. Судирот меѓу ПСОЕ и УГТ е резултат на милитантната база на социјалдемократите под чија пресија се води една мошне умерена речиси неолиберална политика на владата и на комунистичките ривалски синдикат Comisiones Obreras. УГТ од своја страна ја напушта стратегијата на учество во неокорпоратистичкиот процес (Пактот од Монклос 1977 год.), социјалните уредувања од 1979, 1980, 1981 и 1984 год. и ја одбира наместо платформата на измирување, логиката на судирот. Крешендото на социјалните протести од 1987 год. и генералниот штрајк од декември 1988 год. се двета значајни индикатори и моменти кои ја изразуваат невозможноста на шпанските СД да се наметнат како политички способни да го исконтролираат социјалниот мир. (Satrustegui, in Merkel, 1992 str.44-45)

Отсуството на оригиналниот бином СД-партија од една и репрезентативниот синдикат кој е унифициран и централизиран од друга и оспоруван од трета страна односно од комунистите, го претставуваат суштинскиот релјеф на противречната политичка аrena на шпанската левица. Набљудувано од овој агол, четвртата по ред изборна победа на ПСОЕ во 1993 год. се тolkува повеќе како резултат на слабостите и на недоволната модернизација на шпанската десница отколку на супериорноста на шпанските СД. Вториот значаен аргумент на ПСОЕ беше харизматичниот и шармантен "Фелипе" Гонзалес, нејзиниот генерален секретар.

Меѓутоа големите корупциски афери меѓу министрите и партиските колеги на Фелипе Гонзалес, доведоа до вистинскиот изборен дебакл на неговата партија на парламентарните избори од 1997 год. На овие избори шпанските социјалисти на ПСОЕ ја загубија власта по петнаесет години владеење во континуитет. На прагот на третиот милениум, Шпанија по победата на Герхард Шредер во Германија е единствената држава меѓу петнаесеттите членки на ЕУ каде левицата не учествува во власта. Денес шпанските СД во опозиција започнуваат да ја учат лекцијата на својата политичка слабост и кршилост. Им станува јасно дека симбиозата меѓу партијата и синдикатот претставува јазол на ефикасното функционирање на социјалдемократијата. Шпанските СД настојуваат да ја поправат грешката од минатото, но заемното зближување со синдикатите се одвива со огромни тешкотии. Според тоа, шпанските социјалисти/социјалдемократи кои на почетокот на деведесетите ја освојија власта заради слабостите на своите ривали од десницата, во втората половина на деведесеттите ја загубија власта на изборите од 1997 година заради сопствените интерни слабости.

3.6.2 Грчки социјалисти

Во отсуство на една вистинска социјалдемократска традиција во Гриција, левицата историски се идентификуваше со левите комунисти. ПАСОК созададен во текот на 1974 год. е една нова партија во букалната смисла на изразот. ПАСОК е партија чиј идентитет е ставен под знак на прашање од страна на легитимитетот на комунистите. Оригиналното конституирање на новата партија, што создаде сопствен идеолошки, политички и социјален простор, е нејзиното афирмирање како една "полу-анти-системска" партија на капитализмот.

Дискурсот на грчките социјалисти во чии рамки, антиимперијализмот е централно прашање (ПАСОК од почетокот настојуваше да се претстави како едно движење на националното ослободување) беше идеолошка, антиевропска и антиимперијалистичка партија вистински вектор, простор и фактор на политичкото оспорување во политичкиот систем на Гриција.

ПАСОК од основавањето (1974-77 год.) ситуиран вон вишиот конформизам е anti-establishment партија par excellence. Неговото позиционирање во овој период му овозможува на ПАСОК да се наметне на политичката сцена дури и како левица на левицата. Во овој период ПАСОК се снабдува со еден идеолошки идентитет, но се афирира и како антисоцијалдемократска институција што не членува ниту во Социалистичката интернационала.

Почетната стратешка опција на левицата (1974-77 год.) ќе биде заменета со посодржинска стратегија, што ја одликува втората етапа во чекорењето на ПАСОК кон власта (1977-1981 год.) односно освојување на власта (1981-1989 год.). Освен централната стратешка ориентација од центристетална природа, што се стреми да го зајакне влијанието на партијата меѓу умерениот електорат, се употребува и центрифугалната сила што му давајува на ПАСОК да остане верен на својот почетен објективен дискурс, односно да продолжи да го разбира незадоволствето на електоратот што го подгрејуваат комунистите. Споменатите тактики наместо да ја неутрализираат центристеталната ориентација, благодарение на способноста на раководството на ПАСОК, греките социјалисти ја зајакнуваат позицијата меѓу електоратот. Изразено во проценти, чекорењето на ПАСОК кон освојувањето на власта се одвива со следнива динамика: 13,58% во 1974 год. потоа 25,34% во 1977, 48,07% во 1981 год. и освојување на вториот парламентарен мандат во 1985 год. (45,82% од вкупните гласови). Со овој флејш на проценти евидентно е дека новиот политички актер е институиран.

Оваа стратегија на **центрифугалниот центризам** е клучот на успехот на ПАСОК. Во основата на стратегијата на ПАСОК отсуствува структурата од социјалдемократски тип. Попредизјуно, ПАСОК од почетокот импреварувачки средно-просечен, а социјално меѓукласен, се наоѓа под двојна пресија од "лево" и од "десно" настојувајќи да се прошири во двете насоки, адаптирајќи го своето однесување согласно сопствената позиција. Отсуството на еден работнички/популарен идентитет и на "традиционната левичарска вокација", се специфичности на "традиционалната левичарска вокација", се специфичности на ПАСОК кои го разликуваат ПАСОК од останатите СД партии. ПАСОК

од 70-тите и почетокот на 80-тите се разликува со својот меѓупартички карактер, со слабостите околу поврзувањето со синдикалниот свет, со отсуство на еден кохерентен профил, со својот **клиентелизам**, со своите националистички акценти, претераната мок на лидерот. На тој начин ПАСОК претставува една поинаква партија од останатите европски СД партии.

Во првиот период од владеењето (1981-1989 год.) владата на ПАСОК не престана да испраќа пораки во сите насоки со цел да ги придобие професионалните организации, во функција на изготвување на својата економска и социјална политика. Меѓутоа таквите пораки не најдоа на соодветно ехо. Слабостите во функционирањето меѓу социјалните партнери, недоволната поддршка од страна на левите синдикати, нивната постојана пресија, во еден неповолен социо-економски контекст го оневозможуваат воспоставувањето на социјалдемократскиот модел на професионалните односи. Фронталните судирни особено за време на периодот 1985-1987 год. по ригорозните мерки на економската и социјална политика, без претходно договарање со синдикатите ја наметнаа неопходноста за институирање на социјалниот консенсус по пат на преговори.

Почнувајќи од овој период, особено по неуспехот на изборите (1989 год.) ПАСОК ја отпочнува својата реформа. Тој успева да профитира од сопственото структурно јакнење, трансформирајќи се во најпопуларните СД како претставник на најсрамните слоеви на гриското општество. Оваа еволуција има своја логика и во фактот што со повторното доаѓање на кормилото на државата концидира со поведување на Социјалната држава во Грција. Денес, ПАСОК е најпопуларната политичка партија на Грција, со еден проевропски и умерен профил, со силно поврзување меѓу работничките слоеви и уште посилно поврзување со синдикатот, со што значително се приближува кон европскиот модел на социјалдемократијата.

3.7. Епилог

Европските партии од СД тип се формации кои се наоѓаат во период на транзиција. Кусиот социолошки и

политички приказ евоциран претходно, како и најновите искуства (во 13 од 15 земји членки на ЕУ на власт е СД) на политичките трендови на СД (Блер, Јоспен, Шредер...) уште поефектно ја најавуваат мутацијата во утврдувањето на новиот СД идентитет.

Денес во епохата на големите турбуленции, кога идентификацијата на членството слабе, СД независно од последните изборни успеси останува мошне чувствителна и фражилна. Таа може да освои огромно мнозинство гласови, и нови простори но исто така уште побрзо да ги загуби. Новата СД *in statu nascendi* социјално и културно е посодржана, но организационо послаба и политички понестабилна, често зависна од харизмата на сопствениот лидер. Притисната меѓу еден популистички радикализам на десницата, и една "ослободителна" левица, СД ќе се соочи со мошне тежок избор. Таа, неможе да биде повеќе од што е денес уште поголем застапник на принципот **онфати се - привлечи се**, што пак поседува и извесни ограничувања. Впрочем и новите актери на левицата и десницата со стратегијата "ни лево- ни десно" потсетуваат дека применета на спомнатиот принцип има свои лимити.

4. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈАТА ВО ПОСТКОМУНИСТИЧКИТЕ ОПШТЕСТВА

Комунизмот, тој планетарен феномен, што се идентификува со XX-от век заради својата предоминантна присуност на сите меридијани, беше пред сё една идеологија со меѓународна вакација, поддржана од страна на едно светски институционализирано и структурирано движење. Месијанизмот на една теорија која се амбицира да го смени светот се сруши во 1989 год. по пат на една неочекувана и непредвидлива еволуција. На тој начин исчезнаа големите планетарни црти на револуционерниот месијанизам. Комунизмот како доктрина, како движение и како систем исчезна. Годините 1989 и 1991 го оставија светот втудоневиден, исто како за време на руската револуција во 1917 год. односно победата на сојузниците врз фашизмот 1945 год.

Беше прокламиран крајот на комунизмот, се прослави победата на капитализмот, беа евоцирани грешките и трагедиите на сталинизмот, се констатира пропаста на еден систем и крај на една идеологија.

Независно од носталгијата за стариот режим, комунистичките партии, во најголемиот број земји на Централна и Источна Европа се снаоѓаат. Тие ја отпочнуваат својата трансформација. Иако методот на описаните промени е разновиден, сепак врз руините на еден свет што им припаѓаше, овие партии се самораспуштаат, за да се испилат од пепелот како приказната за фениксот.

Така на 6 и 7 октомври 1989 год. унгарските комунисти ја распуштаат старата Социјалистичка работничка унгарска партија (ПСОХ) и ја трансформираат во Социјалистичка партија на Унгарија (ПСХ). Партијата е идеолошки мошне хетерогена растргната меѓу центристичките и реформистичките тенденции, но организационо распространета врз целата терито-

рија на државата, со икусни кадри и соодветна пракса во политиката и властта.

Во Полска, од 27 до 29 јануари 1990 год. одржан е конгресот на кој е трансформирана поранешната Полска обединета работничка партија (ПОУП) во Социјалдемократија на Република Полска. Раковедена од страна на Александар Квашињевски и Лешек Милер, оваа партија без да раскине со минатото имеече да се адаптира кон сегашноста и да се наметне како една легитимна партија.

Истото сценарио се повторува и во Софија каде трансформацијата на бугарската КП трае од 30 јануари до 2 февруари. Во некогашна ДДР единствената германска социјалистичка партија СЕД под раководство на неколку реформатори се трансформира во ПДС со што станува најголема партија на Ландерите на поранешна ДДР. Во декември 1989 год. на вонредниот конгрес на Словачката комунистичка партија ставено е на дневен ред распуштањето на партијата, која во јануари 1991 год. се трансформира во Партија на демократската левица (СДЛ). Во Албанија, последната од државите што излезе од реалниот социјализам, во 1991 год. старата партија на Енвер Ходжа, Партијата на трудот се сменува во Социјалистичка партија. Во Романија, новиот назив на некогашната комунистичка партија е Партија на социјална демократија на Романија што е се уште во процес на трансформација.

Доколку бившите комунистички партии во најголемиот број случаи пристапија кон сопствената метаморфоза, нивните први реали и испити по распаѓањето од 1989 год. беа слободните избори, гласот на народот, партискиот плурализам, односно политички испити што беа вистинска авантура. Изненадувањата, разочарувањата, поразите, враќањето, станаа составен дела на политичкиот живот на пост-комунистичката СД. Така на првите парламентарни избори во Унгарија април 1990 год. ПСХ освојува едвај 10% од избирачкото тело, полските СД на изборите во декември 1990 год. освојуваат 9% од гласовите. За сметка на своите колеги, бугарските СД на парламентарните

избори во јуни 1990 год. освојуваат дури 47% од вкупниот електорат.

4.1. Прашање на партискиот идентитет

Додека полската и словачката левица се дефинираат како социјалдемократи, унгарската и бугарската како социјалисти, русите остануваат решителни комунисти, иако во рамките на партијата се манифестира социјалдемократско расположение кое кохабитира со ортодоксните комунисти и националисти. Сите СД партии на земјите на Централна и Источна Европа ги отфрлант старите марксистично-ленинистички референции како што беа диктатората на пролетеријатот, комунистичката револуција, реален социјализам, комунистички интернационализам. Категоријата работничка класа се заменува со категоријата работнички слоеви, иако не се нуди сегментот врз кој ќе се потпираат СД во своите идни изборни битки.

Заради духот на промените насочен кон реставрацијата на предвоенниот капитализам, за пронаоѓањето на изгубениот национален идентитет и иконографии, голем дел од СД на пост-комунизмот се вркаат во минатото. Полајдите се вркаат кон корените на социјалдемократијата од пред сто години. Унгарците ги евидираат најсвестите традиции на нацијата од пред 1100 години, но и револуционерите од 1956 год. Бугарите се реферираат врз Димитар Благоев и 1891 год. кога е создадена Социјалдемократската партија на Бугарија. Меѓутоа таткото основач на комунизмот во Бугарија Ѓорѓи Димитров денес е табу тема.

4.2. Разновидноста на транзициите

Доколку се обидем да направиме класификација меѓу земјите на Централна и Источна Европа, еден од можните критериуми за таквата типологија може да биде брзината односно бавноста во ефектуирањето на реформите. Врз основа на споменатиот критериум може да се изготви и следната табела.

Табела бр.6 : Развојни транзиции во пост-комунистичките држави

Држави со слична форма	Полска, ЧССР, Унгарија	Чешка, Словачка, Летонија, Естонија, Словенија, Хрватска
Држави со бинарна форма	Романија, Бугарија, Албанија	Русија, Белорусија, Украина, СР Југо-славија, БиХ, Македонија, Литванија

Извор: Michael Dauderstadt, Andre Gerrits, Georgy G. Markus Troubled transition: Social democracy in east central Europe. Final Draft Bonn, January 1999.

Во периодот на транзиција во земјите што беа државни творби пред историската 1989 год. а што се одликуваат со брузи промени (Полска, ЧССР, Унгарија) тогашната опозиција и владеачката комунистичка партија играа разновидна улога во процесите на самата транзиција. Опозиционото движење беше најзначајниот агенс на промените во првите две држави, додека во Унгарија вистинскиот мотор на промените беа комунистите.

Во државите со забавена трансформација, а што постоја пред 1989 год. (Романија, Бугарија, Албанија), постоеја поенергични опозициони движења и многу популарнистички комунистички режими. Независно кој најнапред ќе дојде на власт, и реформираниите комунисти и опозицијата отпочнуваат влошне симболични и делумни реформи. (Michael Dauderstadt, "Troubled transition:SD in East Central Europe", str.35)

Во новонастанатите држави на Централна и Источна Европа по 1989 год. што произлего од поранешните федерации СССР и СФРЈ, национализмот и националното прашање се суштинските катализатори на трансформациите. Политичките елити, најнапред ја евоираат желбата за национална независност и суверенитет во однос на Москва и Белград, а дури во втор

план се апострофираат возвишените цели на демократијата и пазарното стопанство. Од своја страна словачката опозиција "Public Against Violence" се вклопува во движењето на Владимир Мечиар за Демократска Словачка (ХЗДС) чиј основен слоган е "кадилен развој" со Чешка.

Во принцип позицијата на левицата, на реформираните комунисти и воопшто на СД на пост-комунистичките држави, во однос на прашањето на континуитетот и дисконтинуитетот е мошне умерена. Потребно е да се надмине макиенсенската вигија, и да се размисли за минатото наместо да му се суди. Во така насока, неопходно е да се надмине пресметката со минатото, што конечно може значително да го компромитира еланот на општеството свртено кон идниота. Кон овие ставови се наметнува и економската прагма-тичност. Успехот на реформата ќе зависи од способноста на обучените кадри. Доколку тие бидат масовно отпуштани, не само што ќе се создаде една колективна катагуза и поделба слична на периодот на диктатурата на пролетеријатот, туку значително ќе биде ослабена економската способност на државата.

Приврзаниците на десницата, се повикуваат на моралниот императив (истина и правда наспроти лагите и злосторствата на тоталитаризмот) на спротивставување на оние "кои имаат чиста совест и чисти раце" со оние кои беа олицетворение на "лагите, злосторствата, криминалот". (группа автори, Jacques Rupnik, Le systeme politique a l'epreuve de la transition, str.37-47, во L'Europe de l'est apres l'effondrement du communisme: le poids de l'heritage, Paris, L'autre, N.28-29,1994)

4.3. Економски и социјални трансформации

Транзицијата на земјите на Централна и Источна Европа беше ефектирана на три нива: од диктаторската позиција на комунистичката партија кон демократскиот мултипартизам, од планско или договорно стопанство до отворено пазарно стопанство, од федерална република или полусуверена држава со контрола на федералните единици од страна на центарот до суверена држава-нација.

Пропреритетот на СД во голема мера зависеше од насоката на социјалните и економските промени, со целокупниот нивен културен и политички товар.

Реформите по 1989 год. насочени се во четири клучни насоки: либерализација на стапанството, стабилизација во монетарниот домен, особено запирање на галопирачката инфлација, приватизација на јавната и општествената сопственост и модернизација на индустриските капацитети и претпријатијата.

Споменатите трансформации можне негативно се одразуваат на социјалниот статус на населението. Како што се гледа на следната табела бр.7, сиромаштијата и процентот на популација со ниски примања е во огромен раст меѓу индексните 1989 и 1994 год.

Обидот за воспоставување Социјална држава или држава на благосостојба (welfare state) со цел да се создаде ново општество на благосостојба (welfare society), засега се длабоко утописки. Една година по рушењето на Берлинскиот ѕид, полскиот интелектуалец Адам Михник ќе восклика: "favolot ja izvrshuvashce vlasta vo opштеството vo koe angelot beshе жртвуваан. Denes vlasta ja vrshi angelot, i bi trebalo da se navihikneme da живееме bez favolot". (Jacques Rupnik, Le système politique à l'ereuvre de la transition str.31-47)

Пет години подоцна кога се сведува првата петтотелетка на "животот без favolot на комунистот", здивот на специјалистите на посткомунистот е апокалиптичен. Новиот постгототалитарен блуз на земјите на т.н.р. останата Европа ја опојува свеста на просечниот граѓанин. Некогашната еуфорија од падот на комунизмот се трансформира во големо разочарување, социјална анемија и скептицизам. Сојузите на големите демократски движења и заедници се распаднаат. Интелектуалците се разотицдоа, економските неуспеси и социјалните тензии ги дискредитираат хероите на пост-комунистичките општества, а наместо прокламираните цивилни општества се откриваат разбиени пејсажи, елементи на корпоратизам и необични тривијални демократии. (Нано Ружин, "Европската идеја од утопија до реалност", Скопје: Студенски Збор, 1996, стр.90)

Табела бр.7 Стапката на сиромаштијата во периодот на транзиција 1989/1994 год.

Држава	Ниски плати		Сиромаштија	
	1989	1994	1989	1994
Бугарија	13,8%	63,5%	2,0%	32,7%
Чешка Република	4,2%	26,7% (1992)	1,0%	1,4%
Естонија	6,5%	52,5%	1,0%	27,0%
Унгарија	10,1%	22,0%	1,1%	6,1%
Летонија	9,9%	60,0%	1,3%	33,5%
Литванија	9,5%	64,7%	1,5%	39,1%
Полска	24,1%	36,3 (1992)	5,8%	10,9 (1992)
Молдавија	15,3%	70,2 %	2,4%	40,6%
Романија	28,2%	65,7%	7,0%	29,1%
Русија	15,8%	61,3%	2,5%	23,2%
Словачка	5,8%	34,1 (1993)	0,1%	6,0%
Словенија	35,1% (1990)	30,9 (1993)	4,5 (1990)	6,1 (1993)

Извор: UNICEF: "Children at Risk in Central and Eastern Europe: Perils and Promises." "Economies in Transitions Studies. Regional Monitoring Report No.4 UNICEF ICDC. Firenca 1997, str.24

Под линија на ниски плати се смета плата што е движка под 40% од просечната плата во дадената држава, освен за Чешка и Словенија каде е под 35% од просечната плата, а во Бугарија и Молдавија е под 45% од просечната плата:

Под линија на сиромаштво се смета приход што достига 60% од содржината под која се подразбира ниски примања или ниска плата.

Кон целокупниот описан пејсаж се наметнуваат најмалку два парадокса: Познато е дека кадифената или смешната револуција од 1989 год. што се манифестира како една неочекувана имплизија и договор, беше извршена во името на работничката класа чиј конкретен симбол во Полска беше синдикатот Solidarnosc. Ако се започна во Гданск во работничкото милие, сепак и покрај успешниот завршеток на **реформулацијата** (кованица од зборчињата револуција +реформа), големите гу-

битници на револуцијата се токму оние кои ја започнаа-работниците на Централна и Источна Европа. Токму тие што работеа во големите комплекси и индустриски диносауруси останаа на улица без работа. Државата нема ниту профит ниту средства да ги анимира надминатите источноевропски технологии, а интересот за приватизацијата е уште поминорен. Кој е победникот на посткомунистичката револуција? Една митска средна класа? Всушност како што пишуваат Жорж Минк и Жан-Шарл Чурек (Georges Mink, Jean-Charles Szurek "Cet étrange post-communisme", Paris: Presses du CNRS/La Découverte, 1992, str. 9)

"Всушност отсуството на централен актер е причина на два заемни сврзани феномени: а) узурпацијата на централното место од страна на ех-номенклатурата, и нејзино позиционирање како една од преструктурираните групи на идниот поседувачки слој, односно главен профитеер на транзициониот период; б) демонизација на таа иста ех-номенклатура, во името на истот реалист, односно како единствен слој кој ќе извлече профит од транзицијата. На тој начин посткомунистичката револуција станува парадоксална: добитници на антикомунистичката револуција не се оние кои теориски требаше да бидат, туку оние кои теориски требаше да загубат. Оттука пропагандата и силлогизмот дека посткомунистичката револуција беше аранжирана. Во таа насока, пост-комумизмот е секогаш владеење на комумизмот. (Минк-Чурек, Ibid, стр. 9)

Во такви услови најголемиот број поранешни комунисти се прогласуваат за најголеми верници на пазарното стопанство и социјалдемократијата, ќе заклучи Жак Рупник. (Jacques Rupnik, Le déchirement des nations, Paris: Seuil, 1993, str. 11)

4.4. Прашањето на идентификација

Големите промени на транзицијата, специфичниот историски развој, економските и социјалните трансформации, произведоа и значителни расцепи во посткомунистичкото општество. Семејството е изложено на влијанијата на расцепите од територијална и културна вокација. Од една страна се мани-

фестира партикуларизмот наместо универзалитетот, желбата за урбанизмот наместо руралното, желбата за вестернизацијата наместо автоhtonото, модернизација, индивидуализам, мултикултурна разновидност...

Расцепите на посткомунистичкото семејство се манифестираат и на идеолошки план како антикомунистички или прокомунистички афинитети, национали или религиозни идентитети, универзализам или индивидуални човекови права и рационалност. Конечно семејството е изложено на влијанија од социо-економската природа. Во овој случај основниот катализатор е пазарот и законите на понудата и побарувачката, приватизацијата, сивата економија, црниот пазар, дивиот либерализам...

Во таквата речиси хаотична состојба на динамични расцепи и промени во општествота и политиките, избирачите имаат огромни тешкотии да го дефинираат идентитетот на партиската позиција. Графаните, речиси перманентно е разочаран и незадоволен. Затоа не се изменадувачки драстичните промени во партиската и избирачката поддршка од страна на графаните. (Michael Dauderstadt, Ibid, str. 43) Избирачкото тело се однесува мошне нестабилно и непредвидливо. Впрочем и директниот избирачки lineage помеѓу партиските и избирачите е мошне амбивалентен. Партиите често ги менуваат сопствените ориентации што е во спротивност со интересите, очекувањата и потребите на електоратот. Меѓутога таквата еволуција е сосема разбиралива со оглед дека посткомунистичките држави се наоѓаат во еден константен процес на трансформација. Затоа и флуидниот карактер на партискиот идентитет го рефлектира транзициониот карактер на стопанството и општеството. Дури кога ќе дојде до консолидација на капиталистичките структури, до нивно комплетирање, ние ќе можеме да го констатираме постојењето на кохерентниот партиски идентитет на јасно изразената структура на политичкиот систем и на стабилната врска меѓу избирачите и партиите. Оваа констатација, особено се однесува на СД во транзициониот процес.

Во зависност од описаните процеси на економска и социјална трансформација се формира и поларизира големиот број потенцијални гласачи. Кога таквата катализација ја гледаме низ призмата на социјалдемократијата, автоматски како нејзини потенцијални гласачи се наметнуваат следните сегменти на граѓани: традиционално првата група граѓани се работниците, државните службеници и граѓаните кои традиционално зависат од заштитната улога на социјалната држава welfare state. Меѓутоа, се прашуваме дали наведените сегменти се и навистина бирачите на СД во посткомунистичките земји, и дали не постојат поинакви цели, вредности и интереси од економските и социјалните, според кои тие на Запад традиционално гласат за СД? Во западноевропските држави, социјалните слоеви развиваат стабилни врски со специфичните политички партии согласно критериумите на frozen cleavages (замрзнат расцеп) на Липсет-Рокановиот модел (Lipset-Rokkan model), изложен во Lipset Seymour Martin and Rokkan Stein, ed.1967, Party Systems and Voter Alignments, Cross-National Perspectives, New York. Кога се во прашање земјите во транзиција, како што истакнавме претходно "тубитниците и победниците" на реформите не концидираат со традиционалната поделба меѓу работничките слоеви и капиталистите. Идолошките вредности културните стресови и расцепи ја нарушуваат подлабоката и појасна слика за однесувањето на избирачкото тело. (Steinwede 1997, str.76-87)

Вториот и мошне широк критериум за утврдување и привлекување на групите потенцијални избирачи се базичните вредности на социјалдемократијата: пред се демократијата е мултипартички, парламентарен систем што се потпира врз слободни и фер избори, почитување на правото на граѓанските и човековите права. Од своја страна, колективната меморија за социјализмот се идентификува со ставот дека тој е скептичен кон пазарното стопанство и капитализмот, дека јавните власти мораат да интервенираат и го коригираат пазарот но и властта во приватните претпријатија.

Од претходното произлегува една подетална и попречна класификациона поделба на популацијата во три категории:

- граѓани со приватна иницијатива(со големо учество на селани и фармери);
- вработени кои се под режим на плата(приватен и јавен сектор);
- граѓани кои зависат од социјалните фондови и трансфери (пензионери, невработени);

Како потенцијални избирачи за СД опција се наметнуваат категориите граѓани од втората и третата сегментска група избирачи. Меѓутоа глобализацијата и генерализацијата во овој домен е најнеблагодарна со оглед дека споменатите сегментски групи на избирачи се мошне хетерогени од земја до земја.

Посткомунистичка слагалка на социјалдемократијата

Најголемиот број СД партии во земјите на Централна и Источна Европа произлегуваат од поранешните комунистички партии. Речиси сите СД партии на земјите во транзиција пристапија кон соодветни реформи. На своите конгреси тие настапуваат со нови програми и имиња, го изменуваат статутот и установите во кои се проглашиваат нивната водечка улога во претходниот монопартички режим. Огромни промени претрпеле и нивното членство кои во извесни случаи се намали за десетина и повеќе пати. Според приказите на Хајнц Тимерман (Heinz Timmermann: "Die KP-Nachfolgeparteien in Osteuropa: Aufschwung durch Anpassung an nationale Bedingungen und Aspirationen" Berichte des BIEST 31-1994, Köln) КП на Белорусија од 685 000 членови се намали на 60 000 во 1994 год. Романската СД партија од 4 милиони членови се намали на 84 000 членови. Украинската КП од 3.2 милиони на 128 000 членови. Унгарската Социјалистичка партија од 725 000 на 35 000 членови. Бугарската Социјалистичка партија од 1 милион на 380 000 членови, КП на Руската федерација од 9 милиони на 500 000 членови во 1994 год.

Во рамките на партитите дојде до расцеп меѓу ортодоксните комунисти и реформистите, главно инкарнирани

преку помладите кои отворено ги покажаа своите СД опции. Раководната функција на новите СД партии им беше доверена на младите но компетентни лидери кои набргу се стекнаа и со извесна харизма како што тој беше случај со Петре Роман, Жан Виденов, Петер Веис, Бранко Црвенковски...

Десет години по паѓањето на Берлинскиот ѕид и им-плозијата на комунизмот, Источна и Централна Европа е театар на разновидни динамики и престројувања, сврзани за позиционирањето на СД, партии како партии на власт или во опозиција. (Анекс, Преглед на СД партии, парламентарни избори, власт и опозиција)

Во услови на големите тевтонски движења на општеството, постојат три групи на динамични процеси кои ги престројуваат партиските формации и го пренасочуваат политичкиот натпревар во земјите на Централна и Источна Европа:

1. културно-територијалната противречност што се манифестира низ егзогената вестернизација кон традиционализмот, односно одбраната на националниот и културниот идентитет;

2. посткомунистичката противречност што се рефлектира низ дуализмот на општествата во транзиција, како судир меѓу сегментите на младиот демократски капитализам од една и преживеавите сегменти на комунистичките структури и мислења;

3. социо-економски противречности позиционирани меѓу победниците и поразените од воведувањето на пазарното стопанство од една, и ограничувањето и регулирањето на пазарот од страна на државата и други актери од друга страна.

Преку анализата на пристапот на ех-комунистичките партии кон горе споменатите противречности, може да се издвојат два базични вида на однесување: националистички и социјалдемократски модерни партии, со тоа што последните ги комбинираат економските реформи и културната модернизација. Описаните модели се идеални типови меѓу кои се вметнати СД партии од мешовит вид што се во постојано движење и еволу-

ција. Согласно постојната политичка коњуктура, владејачкиот или опозициониот статус, СД партии постојано ги унапредуваат програмите и целите, ги напуштаат надживеавите стратегии адаптирајќи се кон електоратот и членството. Логиката на парламентарната демократија, политичката битка, императивите на преструктурирањето и престројувањето им се наметнуваат како најсоодветен катализатор на овие партии на патот кон моделот на современата социјалдемократија. Серијата политички порази на СД во посткомунистичките земји (Албанија, Бугарија, Македонија...) покажува дека овие партии се доста несолидни и кршилви во системот на транзиција за кого може да констатираме дека е еден систем на постојана социјална криза. Времето на промашените nostalгии, времето на напуштените утопии, на распенатите утрешници е зад нас. Посткомунизмот ни покажа дека наспроти неговите бројни фигури и изјави, наспроти стекнатите и освоените слободи, инстутираниите демократии, развиениот или полуразвиениот слободен пазар, враќањето кон нормалниот живот се уште е далеку да се предвиди.

5. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА

5.1. Историски пресек

Во обемната домашна историска литература, не се дава експлицитен одговор за предизвикот на наплив на социјалдемократијата во Македонија од најмалку три причини: историскот момент на продорот на социјалдемократските идеи на Балканот конинцидира со неразвиените општествено-економски односи на Османската империја во чии рамки се инаѓала Македонија (крајот на 19 век), потоа заради специфичните социјални и политички услови, првите социјалдемократски/социјалистички асоциации со македонска вocation создадени се вон границата на Македонија, пред сè меѓу интелигенцијата и емиграцијата во Бугарија, Русија, Швајцарија и другите европски земји во кои дејствуваала македонската емиграција. Конечно третиот отежнувачки елемент за еден попрецизен одговор од споменатата проблематика е фактот што домашната историографија со мали исклучуващи не прави прецизна дистинкција меѓу социјалдемократското и комунистичкото движење, особено по нивното разидување во периодот меѓу двете светски војни.

Според авторите на Историјата на македонскиот народ (Про светско дело 1972, Стојановски, Катардиев, Зографски, Апостолски), навлегувањето на социјалистичките идеи, среде македонската емиграција датира од средината на 80-тите години на XIX-от век. Меѓутоа поорганизираното, посистематско ширење на социјалистичкото учење сред македонската емиграција во Бугарија и самата Македонија настапило по 1890 год. кога во Софија се формирало основното јадро на македонската социјалистичка група. Централна личност во формирањето и развијањето на македонската социјалистичка група во Софија бил Васил Главинов. ("Историја на македонскиот народ", стр. 161) Јадрото на неговата група го сочинувале неговите истомисленици Стојан Стојанов, Веле Марков, Димитар Ми-

расчиев, Андон Шулев, Атанас Раздолов и други. Групата одржуvala тесни врски со Гоце Делчев и други истакнати членови на револуционерната организација. Групата на Главинов го издала гласилото "Револуција" и "Политичка слобода", како и серијата популарни брошури "Македонска работничка библиотека". Ширејќи ги социјалистичките идеи, кои во овој период и во Европа се уште се идентификуваат со комунистичките идеи и нивната револуционерна вокација, македонските социјалдемократи основната политичка цел на својата активност ја фиксираат кон создавањето на "независна македонска република". Групата на Главинов сметала дека, македонскиот народ не треба и не може да очекува ослободување од другите. "Ослободувањето на Македонија е дело на самите Македонци" е слоганот на тогашните македонски социјалдемократи.

Првите манифестации на македонските социјалдемократи биле организирани во Софија, по повод првомајските прослави во 1896 и 1897 год. со теслото "Македонија на Македонците".

Активноста и ширењето на социјалдемократијата, во Македонија резултирале со појавата на првите социјалистички кружоци во Велес, Скопје, Крушево и Битола и Првата социјалистичка конференција одржана во Крушево на 3.7.1900 год. Еден од заклучоците на конференцијата бил целосна поткрепа на Македонската револуционерна организација и прием на социјалистичката група во рамките на истата. Впрочем македонските социјалдемократи уште од почетокот на своето дејствување како оформена социјалистичка група го определиле својот позитивен однос кон македонското национално револуционерно движење. Основата на ваквиот однос на македонските социјалисти произлегувала од сознанието дека "без ослободувањето на Македонија од постојниот општествено-политички систем во Отоманската империја е невозможно натамошното развивање на општествено-економските процеси во неа и во конкретниот случај борбата за социјалистички односи. Поради тоа, македонските социјалдемократи, **борбата за ширење на социјал-**

истичките идеи во Македонија ја врзувале со борбата за ослободување од османлиското ропство.

Македонските социјалдемократи активно учествувале во Илинденското востание, пред сè преку личноста на социјалдемократот Никола Карев. Никола Карев (1877-1905 год.) раководел со Битолскиот револуционерен комитет чија основна стратешка цел била освојувањето на Крушево. Како што е познато Крушево било освоено на 3.08.1903 год. Во историскиот Крушевски манифест (август 1903 год.) кој е всушност декларација за целите на македонската револуција, доаѓаат до полни израз државотворните гледишта на македонските социјалисти/социјалдемократи за конституирање на македонската држава. ("Историја на македонскиот народ", стр.199)

По задушувањето на Илинденското востание, македонската социјалистичка/ социјалдемократска група што дејствувала во некои револуционерни окрузи била изложена на разни притисоци на десницата и на врховистичките елементи. Во Македонија, во Софија под влијание на бугарската социјалдемократска партија, "Македонската револуционерна социјалистичка група", го менува името отфрлајќи ја придавката "револуционерна" усвојувајќи го називот "Македонска одринска социјалистичка група".

Со победата на Младотурската револуција во 1908 год. и отворениот тренд за развиток на капиталистичките пазарни елементи, се создава пополовна социо-економска клима за интензивирање на работничкото движење. Во Солун во првата декада на XX-то век се конституираат синдикатите на трговските работници и службеници. Синдикални организации се создадени и меѓу тутунските, стolarските, печатарските и другите работници. Во внатрешноста на Македонија во текот на 1909 год. формирани се струковни и мешани синдикални организации во Скопје, Битола, Велес, Куманово, Воден, Серес, Драма, Кавала...

Демократизацијата на политичкиот живот во Отоманската империја овозможила организационо и синдикално поврзување на работниците и успешно популаризирање на со-

цијалдемократските идеи. Во Солун бил создан “Централниот работнички комитет”, а по Првият конгрес на тутунските работници од Македонија и Тракија (1911 год.) бил основан и “Општиот сојуз на синдикатите на тутунските работници во Европска Турција”.

Во Македонија, со својата активност се издаваат социјалдемократските друштва во Велес и Битола. Во Скопје во 1909 год. основана е Скопската социјалдемократска организација која истата година ја организира и првата мајска манифестира во империјата. Напоредно, доаѓа и до издавање на весниците “Социјалистичка зора”, “Работничка искра”, “Ергатис” ...

Претставниците на македонските социјалдемократи Васил Главинов, Михаило Цоков, Душан Џекиќ и Стојан Дилев учествувале на Првата балканска социјалдемократска конференција одржана во Белград во јануари 1910 год. На оваа конференција македонските социјалдемократи испалиле против аспираторските стремежи на балканските држави за заједнувањето на Македонија и за правото на Македонија на слободен живот и прогрес. Од оваа конференција па до денес, прашањето за поделбата на Македонија, односно битката за нејзината самостојност, независност и суверенитет во однос на соседите ќе стане основната парадигма на левите македонски сили, и суштински влог на политичката битка меѓу левиот и десниот блок на македонската политичка сцена.

Во овој период значителен прогрес доживува и македонското новинарство во чии рамки скрекаваме плејада публицисти со левичарска вокација како што се: Димо Хаџи Димов и Димитар Мирасчиев кој го издаваат органот на ВМРО “Конституциона зарја”. Во 1908 год. под редакција на Димитар Влахов започнува да излегува весникот “Единство”, што ќе биде заменет со весникот “Народна волја”, редактиран од страна на Ангел Томов и Димитар Влахов. Групата на Васил Главинов го издавала весникот “Работничка искра” а скопската социјалдемократска организација “Социјалистичка зора”. Описаната културна и политичка разиграност на македонската левица

логично претпоставувала и поединствено и поефикасно организирање и дејствување преку нејзиното евентуално обединување. Меѓутоа и покрај големите напори на СД на Македонија за нивно обединување, тие нема да успеат да ја остварат таа желба во пресрет на судбоносните години на Балканските војни 1911/1912/1913 год.

Во периодот по Балканските војни се до завршетокот на Првата светска војна како што констатира Манол Пандевски, “левицата во поголемиот дел била разбиена и пасивизирана”. (“За континуитетот на македонската национално ослободителна револуција до 1914 год.” стр. 112) Инаку до овој период, според истиот автор “левицата на македонското национално револуционерно движење била составена од три идејно политички групации и тоа: револуционарно демократска, социјалистичка и анархистичка”. (Според Даринка Пачемска, ВМРО/об., стр.11)

Со востоставувањето на версајскиот меѓународен поредок, се трансформира и политичката карта на Европа и на Балканот. Македонија повторно беше подделена меѓу трите соседи (СХС односно Југославија, Грција и Бугарија) а македонското национално прашање остана отворено и нерешено. Затоа е и разбираливо неиздоволството на македонската левица, што излезет от неповолниот национален статус на сопствениот народ го гледа низ покорените револуционерни зафати што ги нудеа комунистите, односно социјалните и политичките преврати од типот на Октомвриската револуција.

Под влијание на Октомвриската револуција, почнаа да се обновуваат социјалистичките/социјалдемократските организации во Македонија (Скопје, Битола, Велес). Скопската организација е обновена на 9.02.1919 год. а во нејзиното раководство биле избрани Душан Џекиќ, Илија Плавев, Стојан Дилев, Лазар Малезанов и Пере Јовановик. Претставници на оваа организација учествувале и на Конгресот на обединување во Белград (20. 4. 1919 год.) на кој е основана Социјалистичката партија на Југославија (комунисти). Во јануари 1920 год. во Скопје бил основан Покраинскиот партиски секретаријат за Маке-

донаја и Стара Србија, по чија иницијатива било потпишаното и издавањето на партиското гласило "Социјалистичка зора".

Македонските социјалдемократи испратиле свои делегати и на вториот Конгрес на СРПЈ(к) што се одржал во Вуковар (20.6.1920 год.) каде се потврдени основните заложби за социјално и национално преуређување на Југославија. Со воведување на Обзнаната од 29/30.12.1920 год. беа забранети левите политички партии и синдикати, и беше промовиран Видовденскиот устав (28.6.1921 год.). Забранетата СРПЈ(к) го смени името во Независна работничка партија на Југославија (НРПЈ) а место забранетата "Социјалистичка зора" се појавува весникот "Радничка реч". Напоредно со образувањето на Привремениот областен секретаријат на НРПЈ за Македонија, беше формиран и Областниот секретаријат на НРПЈ за жените.

Меѓутоа во текот на 1924 год. власта ја забрани НРПЈ, Независните синдикати и Сојузот на работничката младина пропратени со масовни апсења на членството и симпатизерите.

Во 1925 год. на политичката сцена на Македонија се појавува илегалната ВМРО (обединета), иницирана од страна на Балканската комунистичка федерација основана во Софија 1920 год. Разградите на ВМРО(об) дејствуваат со сестрана помош на левицата пред се во организационото јакнење (Куманово, Скопје, Штип, Прилеп, Кавадарци, Струмица..) и со издавање и умножување на илегални материјали.

Со воведувањето на Шестојануарската диктатура (6.1.1929 год.) голем дел од левицата вклучувајќи ги и членовите на ВМРО(об) беа уапсени и разбиени. Во овој период (1929-1931 год.) замирајќи политички живот во Македонија. На 3.9.1931 год. кралот го издава т.н.р. Октroiран устав со цел да ја реорганизира државата. Политичката состојба делумно е релаксирана, што овозможува левицата да ги обнови сопствените организации. Во рамките на Обласниот комитет на КПЈ за Македонија заедно со Никола Оровчанец и Живоин Гурчиќ е избран и Коста Солев - Рацин. Со силината на својот интелект и перо, Коста Рацин заедно со Васил Антевски ќе ги анализираше ските социјални состојби во Македонија во весникот "Вардар",

и во своите прозни и поетски зафати. Во текот на 1933 год. македонските социјалдемократи контактираат со познатите југословенски социјалдемократи Живко Топаловиќ, Богдан Крекиќ, Милорад Белиќ, кои во повеќе наврати гостуваат во Скопје. Едновремено левицата го издава илегалиот орган "Билтен", односно "Комунистички билтен", "Искра".

Во овој период социјалната тензија е во сериозен пораст. Расте бројот на невработените, се шират штрајкови во доменот на градежништвото, транспортот, земјоделието, меѓутоа по дефиниција работодавците постојано трумфираат во битката на социјалните партнери.

Вистинско освежување на политичката сцена на Македонија претставуваше појавата на движењето наречено Македонски народен покрет - МАНАПО во 1936 год. Идејните нови на движењето беа изнесени во Политичката декларација усвоена од страна на антифашистички и лево ориентирани македонски интелектуалисти и студенти. МАНАПО е типично социјалдемократско движење кое на општинските избори (1936 год.) стапува во здружената опозиција во рамките на народно-фронтовската вокација. На овие избори здружената опозиција бележи голем успех надмоќно победувајќи во повеќе од половина општини на Македонија. За изнесување на платформата на МАНАПО беше основан весникот "Наш весник" во Загреб, под уредништво на Боро Шукар, а меѓу позначајните соработници се среќаваат Кочо Рацин, Страшо Пинцир.

Значајни резултати се постигнати и на парламентарните избори од декември 1938 год. независно од реакционерниот изборен модел каде биле можни купувања, фалсификации, јавни гласања... Здружената опозиција добива 300 000 гласови повеќе во однос на претходните резултати.

Со јакнењето на фашизмот во Европа, јаки и демократското антифашистичко движење во Македонија. Левите сили на Македонија како и сите останати патриоти ја дочекуваат војната во услови на една раздвижена политичка и синдикална активност. Текстилците на фабриката "Вардар", работниците од скопската фабрика за килими успеваат да

изједствуваат покачување на надниците за 6% и признавање на УРС-овата синдикална организација (1940 год.). Воедно со успех завршуваат и штрајковите на металските и шивачките работници во чие организирање најголемо учество зел Орце Николов. Нивниот колективен договор беше објавен во левичарскиот гласник "Нашиа реч" и им послужил на работниците од другите домени како образец во штрајкувачките ре-вандиции. Слични успешни штрајкови поведоа дрводелските работници од Скопје - Прилеп, чевларските работници од Кавадарци (за жал со мал успех) фризерско-берберските работници, мануелните работници за исушување на Мавровското и Струмичкото поле, стolarските работници во Скопје, работниците во фабриката за брашно "Балкан" од Скопје, работниците од керамичката фабрика во Скопје и Велес и тн.

Во такви напнати социјални и политички услови настапува Втората светска војна. Прв во одбраната на земјата стапи левицата и патриотските сили на чело со КПУ/КПМ.

По неколкугодишните тешки битки, и особено по воените и политичките успеси во 1943 год. овозможија да се конституираат комитети за национално ослободување на Македонија односно Народноослободителниот фронт-НОФ. На слободната територија започнува формирањето на повисоки органи на властта (околиски и обласни НО одбори) и се пристапува кон подготовките за создавање на антифашистичкото народноослободително собрание-АСНОМ. Иницијативниот одбор во март 1944 год. донесе одлука за избор на градски, селски, околиски и окружни НО како и за избор на делегати за Првото заседание на АСНОМ. Во писмото на Иницијативниот одбор се укажува дека кандидатите за собранието без оглед на нивната верска или политичка припадност треба да бидат луѓе што на дело ја покажале преданоста кон НОВ.

Првото заседание на АСНОМ е одржано на 2 август 1944 год. во манастирот Прохор Пчињски, со што македонскиот народ и народностите државно се конституираа во Македонија. Во прокламацијата до македонскиот народ Заседанието на АСНОМ истакнува дека "Вековниот идеал на македонскиот народ

се постигна", бидејќи Првото народно собрание е израз на слободата и суверенитетот на македонскиот народ.

По завршетокот на Втората светска војна, по препорака на "големата тројка" (САД, Велика Британија, ССРБ) од Јалта, како и од договорот Тито - Шубашиќ, АВНОЈ беше проширен со пратеници од редовите на Кралството Југославија и беше конституирано Привременото народно собрание во август 1945 год. Изборите за уставотворното собрание беа расписани за 11.11.1945 год., а Народниот Фронт истиот со сопствена програма: борба за целина и независност на Југославија, обнова на земјата, демократизација на општеството, борба против експлоатацијата, јакнење на братството и единството и др. Во услови на евфоричниот постреволуционерен период, Шубашиќ на 9.10.1945 год. поднесе оставка, а опозицијата изјави дека "во Југославија нема демократија бидејќи освен Народниот фронт не постои политички плурализам". На парламентарните избори за Уставотворното собрание, од 758 кандидати беа избрани 348 пратеници, а листата на кандидатите на Народниот фронт доби 90,48% од вкупниот број гласови.

Во овој период бројот на членовите на КПЈ достигна 141 000, наспроти 12 000 регистрирани членови на почетокот на оружјената воја во 1941 год. од кои само 3000 ги сочувава живите до ослободувањето на земјата. Се смета дека во војната загинаа близу 50 000 борци главно со левичарска вокација и заедно со останатите учесници во НОВ ја извојува големата антифашистичка победа. Овој факт е и основниот параметар за конституирањето на југословенската федерација како конструкција со која завладеа комунистичката партија. Меѓутоа и покрај речиси полувековниот политички leadership на СКЈ/СКМ тој не смогна сили да воведе плуралистичка политичка демократија. Највисокиот дострел на овој план беше воведувањето на т.н. самоуправна политичка демократија во чии рамки и најтаму политичкиот монопол во државата го задржа СКЈ.

Социјалдемократијата во периодот на самоуправниот социјализам беше третирана како вид ревизионизам, реформизам без вистинска политичка акција и издржани програмски

концепции, нешто што е ментално близку до левичарското семейство на кое му припаѓаше и СКЈ, но на кого му недостига неопходниот радикализам и прогрес и можната апликативна вредност во тогашната југословенска федерација односно во Македонија. (Политичка енциклопедија, Београд: Савремена администрација, 1975, стр. 990)

Меѓутоа, секаквата помисла за конституирање друг вид политичка партија дури и со називот социјалдемократска беше забранета и третирана како сериозен политички и кривичен деликт. Ќе треба да се сочека рушењето на Берлинскиот сид и падот на комунизмот во Европа за да се ефектира политичкиот плурализам во Република Македонија, како и афирмацијата на социјалдемократијата.

5. 2. Кадифената револуција во 1989г и афирмацијата на СД во Македонија

Ако XX-от век започна на 29 јуни 1914 год. во Сараево, тогаш најкусиот свет во историјата на човештвото заврши на 9 ноември 1989 год. во Берлин. Годините 1989/1990 год. се години на големата реформска револуција на Централна и Источна Европа. За само неколку месеци се сруши поредокот од Версај од 1919 год. со распагањето на големите федерации создадени по завршетокот на Првата светска војна (југословенската, чехословачката, советската), потоа се сруши биполарниот свет создаден по Втората светска војна познат под заедничкиот назив поредокот од Жалта, и конечно се ефектира имплозијата на комунизмот и накариран низ единопартизмот на земјите на реалијот социјализам или на социјализмот со хумана димензија како што аналитичарите го нарекуваат југословенскиот модел на самоуправувањето.

Првите навестувања за имплозијата и распадот на единопартизмот во СФРЈ, а со тоа и во Македонија, се антиципираат кон крајот на 80-те години, во пресрет на одржувањето на 14-от Конгрес на СКЈ (1989 год.). При тоа во внатрешноста на владеачката комунистичка партија се издеференцираат три јасно поделени фракции и тоа: спрско-

црногорска догматска фракција, словенечко-хрватска реформистичка фракција и македонско-босанска политичко амбивалентна фракција. Секоја од овие политички струења нудеа сопствен концепт за решавање на длабоката политичка и економска криза на југословенската федерација. (Горги Спасов, "Фактори на обликување и природа на партискиот систем во Р. Македонија", докторска дисертација, Скопје, Институт за социолошки и политичко правни истражувања, 1993, стр. 192)

Стеснети во политичкиот вакум на сопствената немоќ од една и опасноста на спрското изврз на антибюрократската револуција од друга страна, Македонија и БиХ се поведоа по урнекот на "уплашени републики" дејсјќи им повремени поддршки и критики на словенечко-хрватскиот односно спрско-црногорскиот политички проект. (Спасов, Ибид. стр. 199)

Република Македонија политички живееше распната меѓу усилбите за зачувување на федерацијата во чии рамки го стекна својот суверенитет и просперитет, но и економскиот прогрес и желбите да се реформираат нефункционалните интеграциски механизми на федерацијата и да се воспостави поголема самостојност и демократија.

Сепак вистинскиот катализатор на натамошната политичка еволуција на Македонија, на нејзината демократија и првиот здрав на социјалдемократијата се случија токму на 14 Конгрес на СКЈ. Во почетокот македонското реформистичко но во основа пројугословенски определено раководство се изјасни за догматските сили на југословенската левица (СКЈ). Меѓутоа кога дојде до расцеп и заминување на словенечката делегација, а нивните хрватски колеги изјавија дека нема да учествуваат во продолжувањето на работата на конгресот, и македонската делегација изнајде сили и храброст да го повтори ставот на своите хрватски колеги.

Овој прв чин на непослушност на македонската политичка слободоумност во однос на спрското комунистичко раководство ќе ги постави основите врз кои ќе се фазонира и ефектира автономната политичка волја на граѓаните на Македонија. Тоа воедно ќе биде и прва манифестија на идното



македонско социјалдемократско крило кое по извесно време ќе премине во социјалдемократска партија. Расцепот во рамките на СКМ меѓу ортодоксните комунисти кои се залагаат за пристапување кон „здравите сили“ во борбата против словенечкиот и хватскиот септизизам од една и социјалдемократското крило кое се залагаше за сопствен политички избор со нагласена национална стратегија во поглед на кризата, во многу елементи наликуваше на стариот расцеп меѓу европските комунисти и социјалдемократи од почетокот на XX-от век.

При тоа, прашањето за актуелниот конфликт и кризата на југословенската федерација, односно понудената национална стратегија на републиката за која ќе се залага партијата, станува суштински катализатор низ чија призма ќе се соочуваат не само партиските фракции во рамките на СКЈ/СКМ тука и останатите политички партии кои ќе испливаат на политичката сцена.

Уште пред самото донесување на Законот за политички партии донесен на 24.4.1990 год. под називот Закон за општествени организации и здруженија на граѓаните, со што се легализираше дејствувањето на политичките партии во Македонија, веќе егзистираа три политички партии кои пружија дециден одговор на споменатите стратешки прашања.

Првата од споменатите три партии беше Движењето за семакедонска акција, наречен МААК што се за определи „слободна, самостојна и суверена држава Македонија без идеолошки предзнак“, гледајќи на политичката иднина како на Сојуз на обединети самостојни и суверени држави на народите на Југославија. (Горги Спасов, Ибид. 212 стр.)

Репрезентот на втората национална стратегија беше претставен низ дотогашната владеачка партија на комунистите која под влијание на социјалдемократската фракција кон својот стар назив СКМ ја додаде и додавката „Партија за демократска преобразба“ (14.9.1990 год.). Изборната програма на оваа партија според мислењето на Горги Спасов „показуваше дека таа ја има целосно напуштенено комунистичката идеологија и дека

нуди концепт на модерна социјалдемократска партија“. (Ибид. 214 стр.)

За разлика од партијата МААК, СКМ-ПДП се определува за идејата на првите слободни парламентарни избори да се „заложи за зачувување на југословенската федерација, доколку е тој можно, но и со решителност да истрасе во респектот на суверенитетот на македонската држава и целосната рамноправност со останатите членови на федерацијата во преговорите за мирно разрешување на југословенската криза. Едновремено, СКМ-ПДП, истакнува дека е приврзаник на идејата за „Југославија како федеративна или конфедеративна заедница на АВНОЈ-ските републики, но и како сосема самостојна држава доколку за таквото решение се определат и другите југословенски народи.“

Партијата за демократски просперитет на Македонија, како партија на албанското национално малцинство ја истакнува сопствената национална стратегија, што во основа се состоише во „поделбата на суверенитетот меѓу сите етнички колективитети кои живеат во Република Македонија“.

Во предвечерието на првите повеќепартички избори во Македонија, (ноември 1990 год.), мошне тешко е да се направи една класична систематизација на политичките партии меѓу левицата и десницата, со оглед дека политичкиот простор е исполнет со бројни етнички партии и партии од трансформаторскиот спектар кои имаат и такви кои немаат поразвиена идеолошка стратегија според која би можела да се ефектируре една ориентирана класификација.

Етничките партии во Македонија што по дефиниција се третираат како партии на десната ориентација се: МААК (основана 19.1.1990 год.), Народната партија на Македонија (12.4.1990 год.), ВМРО-ДПМНЕ (17.6.1990 год.), ПДП (14.4.1990 год.), НДП, Демократски сојуз на Турците. Партија за целосна еманципација на Ромите (ЦЦЕР), Странка на Југословените.

Како партии на десниот центар се промовираат Сојузот на реформските сили на Македонија (30.10.1990 год.), Лигата за



демократија, Младата демократска прогресивна странка на Македонија.

Левицата на Македонија ја претставуваат СКМ-ПДП, Социалистички сојуз - Социалистичка партија на Македонија, Социјал-демократска партија на Македонија, Работничка партија. Работничко-земјоделска партија.

Во таквиот политички релејф, СКМ-ПДП можеше да се позиционира како социјалдемократска партија, што практично е и видливо од нејзините програмски заложби. Меѓутоа, и покрај расчистувањето и ослободувањето од дорматското крило во партијата како и од постарите комунисти, СКМ-ПДП, сé уште не поседуваше порефлексна идеолошка и иконографска способност целосно да ја изврши сопствената пероразба.

5.3. Македонската СД во услови на политичкиот плурализам

Кога се анализира еволуцијата на поранешните комунистички партии на земјите на реалиниот социјализам кон неокомунистичките или останатите левичарски проекти, споредни со еволуцијата на СКМ-ПДП кој социјалдемократијата мораат да се имаат предвид најмалку три нивоа на таквата компарација.

- Пред сé политичките контрасти меѓу плурализмот на самоуправните интереси во кој раководната улога ја поседуваше СКМ и политичкиот плурализам на Македонија по 1989/90 година беше многу помалку изразен отколку што тоа беше случај со политичкиот контраст меѓу демократијата или поточно тоталитаризмот на земјите на реалиниот социјализам и политичкиот плурализам и демократија по историската 1989/90 година;

- Степенот на демократските права (иако во ограничен радиус) и можноста на миграционата, туристичката и професионалната мобилност беше многу порелаксиран во СФРЈ/СРМ отколку меѓу останатите земји на Централна и Источна Европа;

- Од претходните две синтагми може да се протолкува и степенот на умереноста во проектите за промените на комуниз-

мот и СКМ во Македонија во однос на радикалните ревандиации за промените во земјите на реалиниот социјализам.

Меѓутога, независно од споменатите толкувања, македонските социјалдемократи инкарнирани во партијата СКМ-ПДП, јасно свидетија дека големиот планетарен дизајн на целиокупниот револуционерен месјанизам каков што се претставуваше комунизмот, конечно се пресели во музеите на историјата. Комунизмот како движење, како доктрина и како систем се распадна. СКМ-ПДП целосно се пренасочи кон социјалдемократијата. Таквата еволуција пронаоѓа соодветен идеолошки и политички одраз и во Изборната програма на партијата во предвечерното на првите парламентарни избори.

Во Изборната програма на СКМ-ПДП (август 1990 год.) се истакнува "новиот идентитет на партијата", по "радикалното раскинување со комунистичко - боловишкиот модел на партијата, доктринарната затвореност и монополската позиција во општеството" и "Европската левица" како политички систем на вредности на кој му припаѓа СКМ-ПДП. Останатите вредносни категории на СКМ-ПДП се: пазарното стапанство, европските интеграциони процеси, парламентарната демократија, политичката и културната толеранција, независноста на синдикатот, декларација за човекови права, декларација за меѓуетнички односи.

СКМ-ПДП на првите парламентарни избори се претстави како граѓанска партија со мултиетничко членството и со современа проевропска ориентација.

Двата големи предизвици на таквата изборна програма на СКМ-ПДП беа прашањата: а) за натамошниот статус на Македонија во рамките на федерацијата, односно нејзиното детерминирање како независна држава; б) феноменот на националната идентификација, односно национализмот, што долго време беше конзервиран од страна на претходниот режим.

Амбивалентноста на СКМ-ПДП во однос на првото прашање и граѓанската проевропска ориентација во однос на второто прашање, беа причина за релативниот неуспех (31 пратеник) наспроти партите со национално-романтичарска во-

кација како што беа ВМРО-ДПМНЕ (38 пратеници) или албанската ПДПМ (17).

Кон споменатите елементарни причини со кои се објаснува политичката конфигурација на македонското избирачко тело, потребно е да се земат предвид и некои други аспекти како што се: желба за целосен прекин со поранешниот комунистички режим, радикализмот и наметнувањето на интересот на сопствената нација како своевидна дежурна тема, афирмација на нови и непознати политички лица кои не беа инволвирани во монистичкиот режим. Анализата на структурата на гласачкото тело според податоците изнесени во истражувачката студија на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања "Избори во Македонија 1990" (Веригиќ-Цакирпологлу, стр. 127)

Се констатира дека за СКМ-ПДП гласале 14,0% гласачи со високо образование за сметка на 7,0% со високо образование кои го даде својот глас на нејзиниот директен опонент ВМРО-ДПМНЕ. Натаму, за СКМ-ПДП гласале 42% со средно завршено образование а за ВМРО-ДПМНЕ 39%, со основно образование гласале само 16,9% за СКМ-ПДП наместо 28% од истиот сегмент за ВМРО-ДПМНЕ. Анализирано од аспектот на рурално-урбанизмот динстинкија, 55,1% од избирачите кои гласале за СКМ-ПДП потекнуваат од урбантите средини а 44,9% од рурална средина. Избирачите на ВМРО-ДПМНЕ 55% потекнуваат од руралните и 45% од урбантите средини. Во поглед на половата структура, избирачкото тело на СКМ-ПДП е застапено со 53,4% жени и 46,6% мажи, додека ВМРО-ДПМНЕ е застапено со 38% женски и 62% машки гласови.

Избирачкиот сегмент на СКМ-ПДП според занимањето најзначаен е меѓу техничарите и книговодителите со средна стручна подготвотка (18%), пензионерите (17,4%), стручници и раководители (14%) и КВ и ВКВ работници (11,2%). додека кај ВМРО-ДПМНЕ истите групи избирачи се претставени со (16%) техничари и книговодители со ССП, (7%) пензионери, (8%)

стручњаци и раководители и високи (18%) КВ и ВКВ работници.

Независно од идеолошките и политичките разлики кои во одредени случаи и партии не беа ниту елаборирани како проект, влада која произлезе од првите парламентарни избори позната како **експертска влада** повеќе беше резултат на политичкиот компромис и реализам на партиските врвови отколку своевидна визија на јасно зачертани програмски и политички цели. Меѓутоа со тек на времето, партите се соочија со императивот да пружат одговор на клучните политички прашања за конституирањето и стабилизирањето на државата, прашањето на континуитетот или дисконтинуитетот со минатото, моделот на меѓуетничките односи, моделот на односите со соседите...

С оглед на различната политичка вокација на доминантните партии во парламентот се манифестираа и три различни национални стратегии во поглед на клучните прашања за иднината на државата.

За сметка на етничките македонски и албански партии, социјалдемократите заедно со Сојузот на реформските сили и Социјалистичкиот сојуз - Социјалистичка партија и Претседателот на државата кој потекнуваше од СКМ-ПДП, се изјаснија за поумерената и породицна стратегија а во функција на "спасување на мирот по секоја цена". Во оваа насока особено треба да се истакнат македонскиот модел за мирољубиво раздружување од СФРЈ, изготвувањето на Уставот со граѓанска вокација, и моделот на сожителство на македонската мултиетничка реалност што го промовира принципот на задолжителното учество на албанските партии во власта.

Според тоа, социјалдемократите кои на Првиот конгрес (20.4.1991 год.) го сменија своето име во СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија) ги промовираа своите нови симболи (цирвлен каран菲尔 со жолта звезда и сина позадина, по урнек на европските СД), го донесоа новиот Статут и Програмската декларација, во колективната свест на народот се впечатија како умерена конструктивна, флексибилна партија.

СДСМ успеа заедно со останатите политички субјекти на државата да се наметне како релевантен фактор на државнотворноста, да ја изведе Македонија од најтешките предизвици од внатрешната и надворешнополитичката природа и да влијае врз промоцијата на државата како позитивен атипичен пример на инаку непредвидливото балканско однесување.

5.4 Првите биланси на пост-комунистичката реалност

Унгарскиот писател Арпад Геч (Arpad Goncz) кој подоцна ќе стане и претседател на државата, самиот признава дека „заедно со своите пријатели дисиденти сметал оти исчезнувањето на комунизмот била најтешко остварливата цел на неговото време, додека воспоставувањето на демократскиот систем се сметало за мошне лесна задача. Денеска е сосема поинаку.“ (Jacques Rupnik, *Le Poids de l'heritage*, str.11) Контрастот се афирмира на стеснатиот простор меѓу брзината и леснотијата на пропаѓањето на поранешниот режим и тешкотиите на транзицијата. Еуфоријата по паѓањето на Берлинскиот ѕид и на кадилените револуции, е заменета со пессимизмот и загриженоста кај аналитичарите и интелектуалците. Адам Михник (Adam Michnik) ќе ја осуди двојната опасност што се наметнува од страна на ксенофобичниот национализам од една и большевичкиот антикомунизам од друга страна. Лешек Колаковски (Leszek Kolakowski) ќе потсети дека постојат и „некомунистички форми на тиранијата“, додека Вацлав Хавел (Vaclav Havel) во своите *Méditations estivales* дава еден разочарувачки биланс во однос на пост-комунистичките политички секојдневија и кризата во новите парламентарни институции. Карел Косик (Karel Kosik) чешки филозоф од времето на Прашката пролет од 1968 год. со право ќе констатира: „Анонимната диктатура на полицијата и бирократијата беше заменета со анонимната диктатура на пазарот и пазарниот дух“. (Le Messager Europeen, p. 7.1993) Нема никакво сомнение дека пост-комунизмот барем во посиромашните земји на Балканот може да се дефинира како еден социо-економски систем на перманентната криза. Кризата

не се ограничува единствено на економскиот и социјалниот план, туку се протега врз целокупниот систем на вредности. Тоа е едновремено и криза на идентитетот. Во такви услови, секој мал стрес од економска, финансиска или социјална природа може да предизвика своевидна политичка и општествена дестабилизација на системот, независно од идеолошката или политичката вокација на владеачката гарнитура.

Во Република Македонија, слично како и во Бугарија, Албанија и Романија таквата криза ќе ескалира во втората половина на деведесеттите години и ќе произведе промена на владеачките политички гарнитури. Во Албанија, под притисокот на финансиските скандали со пирамидалното штедење ќе падне владата на Бериша и ќе биде заменета со социјалистичката влада на Фатос Нано. Во Бугарија заради економскиот колапс, социјалистите ќе доживеат катастрофален пораз на парламентарните избори во 1997 год. и ќе ја загубат властта. Во Македонија, по големата изборна победа на социјалдемократите, во коалиција со либералите и социјалистите (коалиција Сојуз за Македонија-1994 год.) која постигнало ќе се приклучи и умерената партија на Албанците - ПДП, (власта ќе добие 110 од вкупните 120 пратеници на македонскиот парламент), социјалдемократите (СДСМ) ќе доживеат сериозен неуспех на третите парламентарни избори одржани во октомври 1998 год. Билансот на македонската транзиција по шестгодишното владеење на СДСМ ќе создаде еден негативен *feed back* во колективната свест на избирачкото тело кон властта на социјалдемократите заради бројни објективни и субјективни чинители кои конечно ќе влијаат врз нејзиниот изборен неуспех.

5.5. Вообразената социјалдемократија

Вообразеноста на македонските социјалдемократи почнува да се обликува по успехот на вторите парламентарни избори односно изборниот успех на претседателскиот кандидат Кирио Глигоров инаку близок до СДСМ што се ефектиураа во есента 1994 год. На овие парламентарни избори што беа орган-

изирани истовремено со претседателските избори, претседателскиот кандидат на СДСМ Киро Глигоров беше избран во првиот изборен круг. Коалицијата на граѓанските партии Сојуз за Македонија (СДСМ, СП и ЛП), особено по бојкотирањето на вториот изборен круг од страна на опозицијата (ВМРО-ДПМНЕ и Демократската партија на Гошев), заедно со постигнуниот пристап на ПДП доби 110 од вкупно 120 пратеници на македонскиот парламент.

Опозицијата го бојкотираше вториот изборен круг сметајќи дека изборите биле фалсификувани. Навистина уште при распишувањето на претседателските и собранишките избори во 1994 год. преку одвивањето на пропагандата активност (поденцијаков третман и погодност на претставувањето во јавноста на учесниците во изборната трка, водење на фер-плеј наптиревар и друго), потоа контролната функција и мониторингот на заинтересираните субјекти во изборите, преку преbroдувањето на гласовите, па се до прогласувањето на официјалните изборни резултати, постоеше можност за одредени скршнувања и пропусти на со закон определената изборна постапка. Меѓутоа, анализите за расположението на избирачкото тело во Македонија јасно покажуваат дека во овој период позицијата на СДСМ и на претседателскиот кандидат Глигоров е мошне сиљна и стабилна. (Михајловски-Веригќ, „Повекепартийските избори во Р. Македонија“, ИСППИ - Скопје, 1998, стр. 108) Споменатите елементи независно од нивната природа не можеа значително да ја нарушаат изборната победа на коалицијата Сојуз за Македонија, во чии рамки СДСМ го водеше главниот избор. (С. Михајловски, Д. Веригќ, Ибид, стр. 137)

За време на одвивањето на парламентарните и претседателските избори силната спрега меѓу трите коалициони партнери е поткрепена со повратната спрега меѓу определбите на избирачите за пратеничките кандидати и кандидатот за Претседател на Републиката. Само СДСМ на овие избори доби 59 пратенички места, додека едно пратеничко место беше добиено со пристапување на уште еден пратеник кон социјалдемократ-

ите со што практично половината од парламентарниот состав му припадна на СДСМ.

Во услови на огромното парламентарно мнозинство на победниците на изборите во 1994 год. значително ќе зајакне законодавната функција на парламентот. Ќе бидат изгласани голем број закони практично без поголема дебата, што на одреден начин ќе ја загрози парламентарната демократија во државата. Најсилната опозиција ќе дејствува вонпарламентарно, без поголеми можности поупешно да кореспондира со јавното мислење на државата.

Во меѓувреме СДСМ ќе го одржи и својот Втор конгрес (21.4.1995 год.) чија основна цел според зборовите на Претседателот на СДСМ, Бранко Црвенковски е „прилика да го преиспитаме, корегираме или потврдиме основниот програмски курс на партијата, да ги редефинираме приоритетите во нашето најатмашно делување...“.

На овој конгрес СДСМ и конечно ќе се профилира како социјалдемократска партија со амбиции да стане полноправна членка на Социјалистичката интернационала и на Партијата на европските социјалисти/социјалдемократи.

На Вториот конгрес беа донесени Програмската декларација, Статутот и Платформата за дејствување на СДСМ во наредниот период. Независно од фактот што методологијата и содржината на споменатите документи не претставува некоја поголема новина како по редоследот на третирањето на проблемите така и по значењето, сепак значеа своевиден прогрес во однос на претходниот Конгрес. Слаба страна на Конгресот е што тоа беше конгрес на големо самозадоволство и убеденост дека „власта на СДСМ ќе е вечна, барем уште најмалку три мандати“. При тоа беа направени најмалку три големи превиди:

- Се сметаше дека ВМРО-ДПМНЕ е конечно мртв, и дека најсеризозната опасност за СДСМ произлегува од Демократската партија на Гошев. Впрочем и Претседателот на СДСМ својот говор ќе го заврши со споредбата на маркетиншките слогани на ДП и СДСМ. Црвенковски ќе истакне: Мотото на една, на нас блиска партија е: „со нас способните успеваат.“ Меѓутоа,

нашите цели и не ги дефинираме на подруг начин. "Со нас сите успеваат. Со нас Македонија успева";

- СДСМ на овој конгрес го маргинализира значењето на растечката социјална напнатост и сиромаштија. Проблемот на растечката невработеност воопшто не беше констатиран како најсериозен проблем на тогашниот македонски посткомунистички систем. СДСМ и државата која инаку беше определена како основен носител на транзиционите промени, остана зачувувачка иницијервена кон таквата проблематика. За сметка на тоа постојајќи се истакнуваа ембаргото на Грција кон Македонија, како и ембаргото на Советот за безбедност кон СР Југославија како дежурни теми за оправдување на растечката економска и социјална проблематика;

- Упорно беше протежиран дискутиабилниот модел на приватизација, поддржуван од "бизнис блокот" на СДСМ како најадекватен модел на трансформација на општествената сопственост, благодарение на партикуларистичките интереси на таквото лоби во партијата.

Кон овие неповолни трендови се придржуваше строгата авторитативна свест на членството, присутните остатоци од комунистичкиот менталитет, недостатокот на демократијата во партијата, проценката за "плашилвоста и послушноста" на улицидата, тезата за заумнаенот и лојален синдикат кој треба да остане "онаков како што е", кризата на интелектуалштината, немотката на невладините организации, отсуството на опозиционите медиуми...

5.6. Од вообразеност до изборен пораз

Во октомври 1995 год. се случи атентатот врз Претседателот Киро Глигоров, кој за среќа на судбината и на Македонија, успеа да го преживее. Меѓутоа, како последица на атентатот, беше дестабилизирана коалицијата Сојуз за Македонија, и позицијата на силниот човек "од СДСМ, кој никогаш не бил член на СДСМ", министерот за внатрешни работи Љубомир Фрчковски.

Практично, недоразбирањата меѓу СДСМ и ЛП, се е манифестираа уште од самиот почеток на функционирањето на коалицијата, но видливо дојдоа до израз кога пратениците не гласаат за коалиционата влада заради кадровското решение на ресорот за труд и социјална политика.

Привременото отсуство на Глигоров поради атентатот, ги вознемири духовите на релација СДСМ-ЛД. Коалицијата пукна, либералите преминаа во опозиција, македонскиот парламент го доби ликот на граѓански парламент со дебати, оспорувања, спротивставени гледишта. Некој ќе восклиникне: победи демократијата!

Со заминувањето на ЛП која набргу ќе стапи во коалиција со ДП и ќе ја создаде заедничката Либерално-демократска партија, СДСМ ќе ја обедини опозицијата против сите сопствени промашувања, неуспеси и афери. Постепено СДСМ, почнува да губи дел од избирачкото тело. Тој е се посамен. Неуспесите на локалните избори (1996 год.) особено поразот во Скопје, кој беше претставен како голем успех на СДСМ (заради бројот на освоените советнички и граѓаночалнички места во малите новосоздадени општини) беа првиот индикатор за надолниот политички тренд на СДСМ меѓу избирачкото тело на Македонија. Останатите настани кои ќе делуваат контрапродуктивно врз политичкиот рејтинг на СДСМ се: уличните демонстрации на средношколците и студентите заради усвојување на Законот за воведување на албански јазик на Педагошкиот факултет, растечкото социјално нездадовство во државата, дестабилизираната етничка рамнотежа, заминувањето на елитистичкото интелиектуално крило на чело со Фрчковски, појавата на поголем број опозициони медиуми, големиот замав на демократијата...

5.7. Зашто СДСМ ги загуби изборите од 1998 год.

Осамените социјалдемократи предвечеркето на есенските парламентарни избори го дочекаа во мошне неповолни социо-економски услови на живеење. Искусствата од соседните држави (Албанија, Бугарија) покажаа дека владеаците партии

ги загубија изборите токму заради неуспешноста на социјално-економскиот проект. Згора на тоа сите закони на веројатноста укажуваа на математичката равенка дека СДСМ е единствената партија во Централна и Источна Европа која се наоѓа на власт од осамостојувањето на државата. Впрочем не би требало да се заборави дека "демократијата е еден режим во кој лидерите не се сигурни за политичката утрешнина на нивната власт токму заради волјата на народот, односно расположението на избирачкото тело."

Во таквиот контекст, големиот број неполовни параметри иманентни на посткомунистичкиот режим се наметнаа како објективни причини на парламентарниот пораз на СДСМ на изборите во 1998 год. Втората група причини на изборниот неуспех беа субјективните слабости на СДСМ, што произлегува како од природата на внатрепатрискот живот, така и од негативниот feed back што го создаде политиката на владата на СДСМ во однос на некои стратешки прашања во државата.

Секако на ова место не смееме да ги заборавиме големите дострели на СДСМ во доменот на меѓуетничките односи, економската и монетарната политика во отежнати услови на стапанисување, стабилноста на денарот, зголемувањето на девизните резерви, пораст на индустриското производство, редовното исплаќање на пензиите, умереноста на надворешната политика, патот кон европските и евро-атланските интеграции. Македонија од геополитички влог и историски фактор на дестабилизација на регионот прерасна во фактор на мирот и стабилноста на Балканот. Уште повеќе Македонија прерасна во субјект кој произведува стабилност, што најдобро се почувствува во косовската криза.

За да го подобри својот политички рејтинг, СДСМ се обиде да ја поправи неполовната слика во јавното мислење, со неколку социјални потези како што беа: компензација на дел од загубите на штедачите во финансиската пирамида ТАТ, изгласување на Законот за зголемување на вработувањето со кој на еден неочекан начин се ослободуваат работодавците од котизациите кон државните фондови доколку остварат нови

вработувања, пораст на пензиите за 10%, зголемување на ма-
сата средства наменети за студенски кредити, бесплатни
учебници за учениците од осумгодишните училишта...

Сепак, по се изгледа дека тоа не беше доволно СДСМ да ја сочува властта. Народот едноставно посакуваше промени а во тоа насока би можеле да се издвојат следните објективни причини што одеа во таа насока:

- Пост-комунизмот, како еден систем на перманентна социо-економска криза му се наметна на македонскиот граѓанин и избирач со својата целокупна тежина. Пазарното стопанство и неговиот транзиционен карактер беспрекорно социјално го поларизираа а во екстремните случаи го маргинализираа работничкиот слој. Невработеност во Македонија достигна 34,2%, што е двојно повеќе од епохата на самоуправниот социјализам. Осиромашениот работнички слој инаку традиционалниот гласач на левицата, основната вина за описаната социјална деградација ја гледаше во субјектот - СДСМ, што беше гласоговорникот и реализаторот (заедно со ЛП) на пазарното стопанство и приватизацијата. Линеарниот осиромашување на населението ги погоди и средните слоеви, инаку најголемиот гласачки потенцијал на европската СД. Средните слоеви во македонскиот издавач се вушност вработените, кои ја загубија некогашната социјална сигурност од времето на самоуправувањето, но сепак со скромни средства успева да одржи извесен дискутиабилен животен стандард. Разочарувањата на овој слој кон СДСМ произлегуваа од финансиските афери, затвореноста и вообразеноста на партијата. Овој слој повеќе гласаше против СДСМ или за ДА, отколку за ВМРО-ДПМНЕ;

- Демократскиот принцип на промените односно засите-
носта на народот од долгогодишното владеење на СДСМ беше
еден од значајните елементи на изборниот неуспех на СДСМ,
дотолку повеќе што во оваа партија големиот број избирачи
гледаа континуитет на СКМ кој со државата владеше
практично половина век. Згора на тоа низ целиот посткому-
нистички свет се прошири менталитетот кој промените на
старите политички гарнитури, дотолку повеќе што тоа се случи

и со Албанија и со Бугарија и со Романија. Се очекува промените да се случат и во Словенија, Хрватска, СР Југославија;

- Отсътноста на вонпарламентарна опозиција од активниот и медиумски покрivenот парламентарен живот, од политичките и финансиските скандали, нејзината перманентна присуност и солидарност со народот во едно аномалично и сиромашно општество и држава, ја јакне нејзината популарност дотолку повеќе што таа настојуваше да се претстави како анационална граѓанска партија. Во државата се создаде една колективна свест за неопходноста од обединувањето на опозицијата во изборната битка против владеачкиот СДСМ. Згора на тоа, бојкотот на вториот круг на парламентарните избори од 1994 год. го јакнеше уверението на избирачите дека опозицијата наистина била ограбена и онеправдена;

- Во услови на социо-економска криза, јакне посталгията и сонот на народот кон "среќните времиња" од времето на самоуправувањето, од потребата за политичарите од "тие комунистички времиња", па дури и од лажни ветувавања за скорешната благосостојбаза а Алибабини пештери, судбини слични на Пепелашка, или некој нор Робин Худ кој ќе "зема од богатите за да им дава на сиромашните". Новиот Робин Худ, со успешната маркетинг кампања, чесно одработената предизборна активност со многу популизам и ветена фантазмагорична милијарда САД \$, се наметна од страна на лидерот на ДА и неговата лобијска сконцентрирана околу незадоволни и разгневени бизнисмени и политичари од времето на југословенската федерација. Каков парадокс на историјата, ВМРО-ДПМНЕ, најголемиот политички непријател на политичката гарнитура која си замина од политиката во 1991 год. што вообразбенот СДСМ ја потценуваше и ги одбиваше сите позитивни знаци за соработка, направи предизборна коалиција и го победи СДСМ;

- Мнозинството интелектуалци, невладини организации, сегменти на популација која традиционално гласала за СДСМ (како што се дел од српската националност или муслуманите), заедно со мошне силното новинарско лоби, се изјаснија против

СДСМ. Овој пат совеста дека не гласаат за ВМРО-ДПМНЕ туку против СДСМ ја смирија со сознанието дека гласале за ДА која асоцираше на пројугословенската (АВНОЈ-ската) опција. Од своја страна ДА на ВМРО-ДПМНЕ им ја даде неопходната граѓанска вокација и интелектуалниот потенцијал со кој не се истакнувааша оваа партија;

- Огромен дела од изборниот успех на коалицијата "За Промени" треба да им се припише и на ЛДП која заедно со СП беше најголемиот губитник на овие избори. Во периодот на парламентарното отсуство на ВМРО-ДПМНЕ, ЛДП постојано ја држеше тензијата на анти-СДСМ-овско расположение на јавното мислење. Оваа партија успеа да создаде и финансира неколку мошне значајни медиуми кои извршија успешно влијание врз избирачите, и практично да пренасочи дел од своите избирачи кон помоќната коалиција "За промени". Нејзината најголема грешка се состоеше во упорното и претерано компромисно настапување, со што оваа партија загуби дел од својот идентитет.

Кон овие објективни причини за неуспехот на СДСМ на изборите во 1998 год. можат да се набројат и други аспекти како што се: изборот на кандидати за пратеници, финансиската поддршка на опозицијата од повеќе центри и лоби групи и партии од земјата и странство, явниот настап, спотовите, рекламиите, желбата за победа...

Сепак изгледа дека најголемиот придонес кон победата на коалицијата "За Промени" се должи на субјективните причини и слабости кои ги произведе внатрапартиската содржина во дејствувањето на СДСМ односот кон членството и пред се кон избирачкото тело, поставеноста на владата особено на некои министерства кон членството и избирачите, односно кон пратеничката група како и кон органите на СДСМ, во преден план кон Централниот одбор.

- Една од најсеризиозните превиди на СДСМ беше чинот на сраснувањето на раководството на партијата со власта. Речиси, сите министри од владата на СДСМ останаа членови на Претседателството на СДСМ, независно од фактот што акуму-

лацијата на функциите беше често критикувана. Како резултат на таквата конфигурација и пред се заради презафатеноста на владата, активноста на Претседателството стана формална сведувајќи се единствено на поединци. Во такви услови СДСМ не само што не успеваше да го оддржи перманентниот контакт со избирачите, ами ниту со своето членство во форумите;

- Претходната констатација беше причина за затворање и повлекување на СДСМ од народот, од избирачите од членството, сведувајќи се на стриктно форумска активност, дури понекогаш губејќи смисла за реалији проценки како што беше на пример случајот со неуспешниот избор на кандидат на градоначалник на Скопје;

- Напоредно со овој хендикеп се актуелизира отсуството на демократијата во работата и комуникациите на партијата, особено меѓу обичното членство и форумите;

- Посебен проблем беше огромното, проширеното "диносаурус" Претседателство, односно 60-члената бавна и незainteresирана пратеничка група. Владата свесна за својата супериорност и моќ, единствено како по пат на трансмисија му ги испраќаше инструкциите на Претседателството, а тоа пак на пратеничката група која без отпор со симболична дебата, се согласуваше со сите предлози на владата. Седниците на Собранието станаа здравии, со јалови дискусији и со однапред познат расплет. СДСМ поседуваше 50% од седиштата на парламентот. Голем број пратеници ги преседеа четиририте години пратенички стаж со една или две дискусији, пратеничко прашање, или без воопшто да се појават на говорницата;

- Мощне контрапродуктивни беше политичката игра во рамките на СДСМ. Во отсуство на видлива опозиција, место политичката игра да се одвива меѓу двата спротивставени политички кампови СДСМ - ВМРО-ДПМНЕ, таа се пресели во рамките на раководството на СДСМ. Познато е дека суштината на политичката игра е исфрлена на противникот од компетиција. СДСМ не потребно ги губеше своите сили во таквите контрапродуктивни политички игри. Резултатот од овој вид "политичка разонода" пред се за жолтиот печат беше губење на

кредибилитетот и рејтингот на СДСМ за сметка на заборавената опозиција, која задоволно се потсмеваше;

- Ирационално е да се истакне, но како резултат на горе описаната игра, се случуваше, погрешното форсирање на одредени општини или поединци независно од нивните предиспозиции, способности или афинитети. Понекогаш провинцијализмот замеша такви димензии, што се создаваше непотребна љубомора и завист кон помалите општини, иако тие беа соочени со постојаното маргинализирање особено доколку некој од силните членници на СДСМ потекнуваше од некоја поголема општина. Суетноста доби на значење. Некои членници на СДСМ дури повеќе без заинтересирање за тоа што се случува во соседната општина отколку во сопствената, плашејќи се од конкуренцијата на својот сопартиец;

- Особено негативни консеквенции врз рејтингот на СДСМ произведе пирамидалното штедење во кое беа инволвирани и некои високи функционери на СДСМ. Покажаната решителност на премиерот Црвенковски во битката против октоподот најде на мошне позитивен одек во јавноста, меѓутоа отсуството на поконкретни резултати во истрагата остави големи дилеми пред македонската јавност;

- На СДСМ му се припишува и митото и корупцијата како и епирното богатење на поединци од "бизнес блокот" на партијата, како елементи кои влијаа врз политичката репутација на СДСМ;

- Изборот на кандидати за пратеници, пред се од "бизнес блокот", изборниот слоган и организацијата во водењето и содржината на пораките исто така се сметаат за дел од поразот на СДСМ на парламентарните избори во 1998 год.

- Определени кругови сметаат дека и изборниот систем што го предложи СДСМ придонел во тежината на поразот, меѓутоа таквата констатација би требало да се прифати со резерви бидејќи во случај на поинаков изборен модел, најверојатно и стратегијата на победничката коалиција би била поинаква.

Веројатно постојат и други аспекти со кои би можел да се дообјасни неуспехот на СДСМ на парламентарните избори во есента 1998 год. Можеби некои проценки се премногу субјективни, но сосема е јасно дека СДСМ есенските избори од 1998 год. ги дочека недоволно подгответен и мобилизиран, со недостаток на фајтерство и желба да влезе со упорност и желба да освои што поголем број на седишта во парламентот. СДСМ повеќе енергија истрошена во расправите за можните кандидати за пратители отколку да размислува за тешката изборна битка што го очекуваше. Во такви услови поразот беше неминовен, можеби тоа СДСМ и го заслужи, но не заслужи да изгуби со толкова разлика. Ке беше многу побитно за македонската демократија и за поголемата одговорност на новата влада доколку постоеа математички комбинации за една понестабилна конфигурација на парламентот. Независно од тоа, јасно е дека и во идниот изборен циклус двајцата веќе вечни ривали на македонската политичка сцена Бранко Џрвениковски и Љубчо Георгиевски кои политички се родија со раѓањето на пост-комунизмот во Македонија и на идните парламентарни избори ќе ја водат главната политичка битка за премиерската позиција. Кој ќе победи? Во Европа социјалдемократијата победува наескаде. Успехот на СДСМ ќе зависи не само од грешките на властта туку и од неговата способност да ја поврати довербата на членството. Третиот конгрес на СДСМ покажа дека таквата решеност постои, особено по изборот на новите работни тела во партијата, но и поамбициозната поставеност и работна клима во СДСМ.

НАМЕСТО ЗАКЛУЧОК: СД И ТРЕТИОТ ПАТ

Антони Гиденс (Antony Giddens) претсказувајувајќи на Третиот пат и инспираторот на Тони Блер во март 1999 год. ја презентираа истоимената книга пред германскиот аудиториум со предговор на Герхард Шредер. За германските СД “третиот пат” е синоним за нивниот победнички слоган на последната изборна кампања наречен “нов центар”. Во суштина “блеризијата” на германската СД добива во интензитет со заминувањето на автентичниот социјалдемократ Оскар Лафонте (Oskar Lafontaine). Сличната трансформација на европската СД се случува со големи отпори на припадниците на “старата левица”. Што всушност се случува? Големите приврзаници на Државата на благосостојба (Welfare state), на државниот интервенционизам, на порастот на платите заради стимулирање на потрошувачката, а според тоа и на развојот, односно неокејизијаните скакале или не, се наоѓаат се повеќе изолирани во рамките на левицата, иако беа на мислење дека успеале да забележат неколку поени во коалиционата победа во Франција (комунисти и социјалисти) и на зелено-црвената коалиција во Германија. Во Италија слични импулси се чувствуваат со промената на Романо Проди (Romano Prodi) со Масимо Д'Алема (Massimo D'Alema) на кормилото на властта.

Всушност доктрината за Третиот пат, води потекло од ставовите на “австро-марксистите” собрани околу Ото Бајер (Otto Bauer) меѓу 20-те и 30-те години на XX-от век. Австро-марксистите настојуваа да ја дефинираат политичката стратегија со која ќе бидат препознатливи, а едновремено ќе се разликуваат од ставовите на класичниот боршевички комунизам од една и од социјал-демократите кои пактизираа со буржоазијата од друга страна.

Во својата блеристичка верзија, Третиот пат се ситуира меѓу традиционалните доктринарни сваќања на неолиберализмот и социјалдемократијата. Пораката на новата СД политичка елита е јасна: СД доколку сака да преживее ќе мора да се мод-

ернизира и да се прости со концептот за Држава на благосостојба. Во оваа насока се послини се барањата за еден нов Бад Годесберг (Bad Godesberg), односно таков нов кongрес, спличен на иницијатива на СД во 1959 год. кога СД го отфрлија марксизмот.

Овојпат, тогашните новитети од Годесберг како што се: **слободата, еднаквоста, солидарноста** се предлага да бидат заменети со новото кредо на Третиот пат : **интеграција, иновација, еднаквост на шансите**.

Бодо Хонбах (Bodo Honbach), блискиот човек на Шредер и инспиратор на "политиката на понудата на левицата" и концепцијата на "добриот избор" ја толкува како таква социјална политика која "повеќе ја поттикнува креативноста и индивидуалните потенцијали односно редистрибуцијата на приходите *a posteriori*". Благосостојбата односно Welfare повеќе не смее да биде пасивен туку напротив активен елемент. Целта на СД повеќе не смее да биде заштитата против ризиците (се мисли на социјалната сигурност на живеењето и работењето) туку **раководењето со еднаквоста на шансите**. Тоа значи дека СД место со својата социјална акција да ги нарушува пазарните закони, во иднина ќе настојува само да создава еднакви услови за живеење, вработување и заработка без да ги нарушува пазарните закони на понудата и побарувачката.

Според водечките концептуалисти на Третиот пат Тони Блер и Герхард Шредер, дури и директните престасии (социјални давања и чинења) би требало да се ефектираат само во исклучиво екстремни случаи. При тоа се препорачува дека, "секој корисник на социјалните престасии доколку одбие да се интегрира врз пазарот на трудот, би требало да му се прекрати социјалната помош". Оваа концепција се оправдува токму преку одговорноста на СД кон вработените, бидејќи приврзаниците на Третиот пат сметаат дека "старатата левица" форсираше таква економска политика што беше насочена против стапанството.

Таквите концепции не добиваат целосно политичка поддршка кај другите СД партии како што е случај со француските социјалисти, кои цврсто остануваат на некогашните изворни вредности на социјалдемократијата.

Од перспектива на Република Македонија се прашуваме каков би бил ставот на СДСМ кон одделните идеолошки свакања на СД во Европа.

Во елаборирањето на одговорот, ќе биде неопходно да се земе предвид вкупниот, социјално-културен и економски амбиент на Македонија, политичката конфигурација на партиите, сегментацијата и поларизацијата на избирачкото тело и воопшто целокупната посткомунистичка реалност на државата. Сите параметри покажуваат дека во Македонија како типична посткомунистичка држава со сите познати аномалии, кршила, политичка, социјално-економска, етничка стабилност, лесно флукутирачко бирачко тело, дискутибилна позиција и авторитет на синдикатот и патронатот, маргинализирана тежина на цивилното општество, во преден план ја афирмираат државата како најзначаен субјект на транзицијата. Поаѓајќи од описаната структурна реалност, разбираливо е што придобивките на развиена Европа, како што се на пример Општество на благосостојбата Welfare society или Држава на благосостојба Welfare state можат да бидат остварени само со нагласената улога на државата во доменот на економската и социјалната сфера. Според тоа, за СДСМ и за Македонија кои го немаат допренено имбиситот на социјалната благосостојба, во услови на социјална беда и можни социјални тензии, разбираливо е што ќе бидат приморани да се потпираат на силната социјална позиција на државата. Меѓутоа, тоа не значи дека СДСМ ќе треба ортодоксно да се придржува кон изворните принципи на социјалдемократијата. Напротив, следејќи го чекорот на современата СД, македонските социјалдемократи ќе треба да играат на двоен колосек, односно напоредно со изворните принципи на слободата, еднаквоста и солидарноста, се повеќе во својата концепција да ги афирмираат современите принципи на интеграцијата, иновацијата и еднаквоста на шансите.

По изборниот пораз од 1998 год. СДСМ изврши поголеми кадровски промени, најави поинаква организацисана поставеност и форми на дејствување, редефинирање на сопствените позиции во однос на разните сегменти и целни

групи на избирачи, асоцијации и невладини организации, синдикат, патронат, интелигенција, останатите политички партии...“

СДСМ вети дека акцентот на својата идна акција место кон членството ќе го пренасочи кон избирачите. СДСМ согласно искуствата на западно-европските СД партии особено ќе се фокусира врз привлекувањето на средните вработени слоеви, сметајќи на традиционалната просодијалдемократска опција на синдикатот. Меѓутоа во битката за сопствената популаризација и привлекување на пошироко избирачко тело, СДСМ ќе треба да пристапи кон принципот “привлечи се, прифати се”, дотолку повеќе што во Македонија опстојува едно хетерогено и недоволно политички профилирано избирачко тело кон чија флукутација и расположение СДСМ во изминатиот период покажуваат голема доза на ивидиферентност. Конечно, СДСМ, влегува во улога на опозициона партија што ќе овозможи не само поголема мобилизација и солидарност на партијата туку и неопходно професионално, идеолошко и организационо единство и ефикасност.

СД во Македонија од големите промени во Источна и Централна Европа (1989/90 год.) кога ќе отпочне нејзиното идеолошко и политичко профилирање, се наоѓа во состојба на транзиција. Социолошката и политичката реструктурација не ја изразуваат описаната и анализирана еволуција на СД во Македонија, но и во Европа. Сведоци сме на целокупен наплив на промени, трансформации, реструктуирање и на СД во водечките држави на стариот континент.

Денес на прагот на 21-от век, во овој турбулентен период, кога идентификациите со членувањето и партиската приврзаност слабеат, СД во Македонија се презентира како моќна, но и многу кршила и нестабилна политичка сила отколку во претходниот период. СДСМ, која слично на своите сојузнички СД партии од Европа, во последните неколку години покажа извесна електорална слабост и ранилост. Искуствата и анализите покажуваат дека СДСМ може да претпријати значителни и бризи губитоци, но единствено и успешно да го освои изгубениот терен.

Кризата на СД во Македонија покажува дека освежената СДСМ социјално и културно ќе биде посодржана, организационо пофлексибилна, политички позависна од личноста на сопствениот лидер, но и од тесното раководство на партијата, но политички и електорално понестабилна, пред се заради флукутацијата на нејзиниот електорат. Основата на избирачкото тело СДСМ логично е да го бара меѓу средните вработени слоеви и работничкото милие со повисока квалификациона структура, во урбанизирани, независно од неуспесите на парламентарните избори од 1998 год. токму меѓу споменатите сегменти и средини. Доколку за време на целокупното владеење на СДСМ, невработеноста, новата сиромаштија, емиграцијата, меѓуетничките односи, минимумот социјални права и плитките социјални фондови, без теми на успешниот маркетингски напад врз СДСМ од страна на опозицијата, овој пат споменатите теми стануваат вистински приоритети на политичката битка на СДСМ. Меѓутоа во условите на посткомунистичкото општество и во битката за избирачкото тело, СДСМ е свесен дека ќе има голема политичка конкуренција од страна на новите, но и традиционалните политички субјекти кои настапуваат со стратегијата “ниту лево - ниту десно”.

Стеснат меѓу новиот радикализам на популистичката десница од една и популаризмот на либералната левица од друга страна, СДСМ ќе е соочен со уште еден императив, а тоа е зачувување на сопствениот идентитет, и тоа во услови кога и самото е во транзиција. Дали СДСМ ќе успее да оддолее и да изнајде соодветен одговор кон сите предизвици и императиви со кои е испрелептен како од внатре така и од надвор? Ова не е дилема од краткорочно значење или кус аналитичко-политички пресек туку од долгоро-чна политичка, организациона, ментала преструктуирања и функционализација на СДСМ.

АНЕКС: ПРЕГЛЕД НА СОЦИЈАЛ-ДЕМОКРАТСКИ ПАРТИИ, ИЗБОРИ И ПАРЛАМЕНТИ ВО ЕВРОПСКИТЕ ПОСТ-КОМУНИСТИЧКИТЕ ДРЖАВИ

Следниот анекс дава преглед на социјал-демократските партии во секоја земја (1.1.), и за изборите и нивните резултати од 1990 год. (1.2.).

1.1 Социјал-демократски партии во Источна Централна Европа (преглед на земја по земја)

1.1.1 Албанија

Во Албанија има две партии што се сметаат себе си за социјал-демократски:

Првата Албанска Демократска Партија (Partia Social Demokraike e Shqiperise-ПДСХ) и втората, Албанска Социјалистичка Партија (Partia Socialiste e Shqiperise-ПССХ).

Додека ПДСХ е полноправен член на Социјалистичката Интернационала, ПССХ сé уште не е пријавена за членство.

ПДСХ е формирана во април 1991 год. веднаш по првите слободни парламентарни избори при крајот на март - почетокот на април. Така што не беше застапена во првиот парламент во текот на првиот законодавен период.

На вторите избори кон крајот на март 1992 год. ПДСХ освој 7 од вкупно 140 мандати (5%). Додека партијата повторно не беше застапена во третиот законодавен период во парламентот, успеа да добие 8 од вкупно 155 места на парламентарните избори кон крајот на јуни и почетокот на јули 1997 год.

Уште од 25 јули 1997 год. ПДСХ е дел од коалиционата влада предводена од ПССХ. Нејзиниот вице-претседател, Паскал Мило, е министер за надворешни работи.

Скендер Гјинуши, поранешен министер за образование, е главен на партијата од нејзиното формирање.

Адреса : Rr. Asim Vokshi 26, Tirana, Albania

Пост-комунистичката ПССХ, участвуваше на првите слободни избори со своето старо име „Работничка Партија на Албанија“, кое беше променето во Социјалистичка Партија по изборите, освојувајќи 168 од вкупно 250 парламентарни места (62%). По изборите, беше формирана влада што ги вклучи и сите партии предводени од ПССХ. Јлиј Буф стана премиер. На следните избори во 1992 год. и 1996 год. ПССХ главно изгуби добивајќи само 38 места (27.1%), односно 10 места (7.1%).

По изборите во летото 1997 год. ПССХ си ја врати мокта, освојувајќи 101 од вкупно 155 мандати (65.2%). Поранешниот Генерал Секретар на партијата, Репел Медждан, стана претседател, а претседателот Фатос Нано стана премиер.

1.1.2 Ерменија

Ерменската Социјалистичка Партија Dachakchuchyun-ARF беше формирана во 1890 год. Таа беше најсилна политичка сила во Ерменија во текот на периодот на независност помеѓу 1918 и 1920 год.

Партијата се уште има широк светот една мрежа благодарение на големата Ерменска заедница што е во прогонство. Ерменската влада ја забрани партијата со образложение дека не е национална Ерменска организација. Во 1998 год. таа одлука беше отповикана. Пено Тонтиан е претседател.

Партијата има строга национална ориентација, чии корени се од прогонството на Ерменците од страна на Турците во 1915 год. Тоа е во тесна врска со политичкото раководство во регионот на планината Карабах.

АРФ има посматрачки статус во СИ.

Адреса : P.O.Box 19226, 11710 Athens, Greece

1.1.3 Белорусија

Во Република Белорусија, Белоруската Социјал-Демократска Грамада (БСДГ) е формирана во 1991 год. Ос-

така чиј конгрес се одржа на 2 и 3 март 1991 год. во Минск а се регистрира на 21 мај 1991 год. Претседател е Олег Трусов.

Во 1995 има потврдено 4000 членови. На парламентарните избори истата година, партијата освои само едно место од вкупно 260 (0.4%), односно 0.5% бидејќи само 198 парламентарни места беа заземени а 62 останаа празни.

Грамада се појави од национал-демократскиот Белоруски Народен Фронт. Во 1996 год. оваа партија се спои со Партијата за Народно Единство формирајќи ја Белоруската Социјал-Демократска Партија (Народна Грамада)-БСДП: Belaruskaja Saziyal-demokratytschnaja Partija (Narodnaja Gramada).

Нејзин претседател е Николај Статкевич.

Малата партија е особено активна во зачувањето на човековите права. Таа нема СИ статус.

Во меѓувреме, група предводена од Олег Трусов се одели од партијата и оформи нова Грамада во 1998 год. што е поблиска до национал-демократски Белоруски Народен Фронт. Поранешниот претседател на Белорусија (1991-1994 год.), Станислав С. Шушкевич и се придржува на оваа партија.

1.1.4 Босна и Херцеговина

Социјал-Демократската Партија на Босна и Херцеговина (СДП БиХ) се појави од Комунистичката Федерација на Југославија. Таа е реформистички ориентирана, многу-етничка партија со доминантна градска поддршка.

Претседател на партијата е Златко Лагумзија.

Како дел од заедничката листа, партијата зазема едно парламентарно место во 1996 год.

СДП БиХ има посматрачки статус во Социјалистичката Интернационала.

Адреса : Alipasina 41, 71000 Sarajevo, Bosnia-Herzegovina

Унијата на Социјал-Демократите на Босна и Херцеговина (УБСД) се појави од Федерацијата за Реформските Сили на Југославија. Таа исто така е реформистички ориентирана, многу-етничка партија.

Претседател на партијата е градоначалникот на Тузла, Селим Беслагиќ.

УБСД освои место на изборите во 1996 год. како дел од заедничката листа.

Партијата има статус на посматрач во Социјалистичката Интернационала.

Адреса : Marsala Tita 9a, 71000 Sarajevo, Bosnia-Herzegovina

1.1.5 Бугарија

Поранешната комунистичка партија сега се вика Бугарска Социјалистичка Партија (Блгарска Социјалистичка Партија-БСП).

На изборите во 1991 год. ја загуби тоталната апсолутност на местата во парламентот и во владината одговорност. По парламентарните избори во 1994 год. како и да е, ја врати својата моќ со 125 од вкупно 240 места (52.1%).

Во 1997 год. партијата повторно го загуби апсолутното мнозинство и правото за формирање на влада од претходната опозиција. Има социјал-демократски како и марксистички платформи што постојат во партијата. Претседател е Георги Парванов кој го замени поранешниот премиер Жан Виденов.

БСП нема СИ статус.

Во 1994 год. Европската Левица (Коалиција Евроливица-КЕ) се оддела од БСП. Оваа Социјал-демократска група предводена од Александар Томов освои 14 од вкупно 240 места во парламентот во 1997 год. (5.8%); таа нема СИ статус.

Традиционалната Бугарска Социјал-демократска партија (БСДП) е предводена од Петар Дертглиев. Уште од 1997 год. таа учествува со две места во парламентот како дел од изборната алијанса Сојуз на демократските сили (целата алијанса држи 137 од вкупно 240 места = 57.1%).

БСДП е полноправен член на Социјалистичката Интернационала.

1.1.6 Хрватска

Во Република Хрватска има неколку партии кои се со социјал-демократска ориентација. Сепак ниту една од нив нема СИ-статус.

Хрватската Социјал-демократска партија (СДП) е посткомунистичка партија, што произлезе од Федерацијата на Комунистите на Југославија.

Партијата има строга национална ориентација и освои 10 од вкупно 127 места (7.9%) на парламентарните избори под раководство на претседателот Ивица Рачан.

SDP резултира од коалицијата од тоа време наречена Социјал-демократска партија на Хрватска (SDSH) предводена од Антун Вујич и партијата на сегашниот претседател.

Социјал-демократската унија на Хрватска е решителна не-националистичка партија. Таа произлезе од Федерацијата на Реформиските сили. Нејзин Претседател е Мирјана Логар.

Оваа партија има многу членови од српското малцинство во Хрватска, но не е присутна во парламентот.

Социјал-демократската акција на Хрватска (ACX) се врати во постоење во 1994 год. како коалиција на Социјалистичката партија на Хрватска со нејзиниот сегашен претседател Сильвие Деган и од следните партии: Социјал-демократската партија на Хрватска предводена од Иван Сибер, Социјал-демократската унија предводена од Драгутин Паласек и Хрватската човекова партија предводена од Мико Трипalo.

Партијата се води со идејата за мултиетничко друштво и од интеграцијата на Хрватска во ЕУ. Додека партијата не успеа да ја помине 5% пречката, еден од нејзините членови (Србин) доби директен мандат (едно од 127 места = 0.8%).

Сите од горе споменатите партии се стремат кон членство во СИ.

1.1.7 Чешка

Чешката Социјал-демократска партија (Ceska Strana Socijal Demokraticka-CSSD) беше формирана веќе во 1878 год. Во

1948 год. е принудена да и се приклучи на Комунистичката партија, но прогонетата организација продолжи да постои.

По реосновивањето во ноември 1989 год. беше прва доминантна покрај прогонетите политичари.

Партијата беше многу барана од Граѓанскиот форум, а Милош Земан беше избран за претседател во 1993 год.

ЧССД има околу 14 000 партиски членови и околу 1000 локални партиски oddeli.

На изборите за Државен Совет (народниот собир на Чешката партија) во летото 1992 год. (во времето кога се уште постоеше Чехословачка) таа доби 16 од вкупно 200 места (8.0 %).

На изборите за првиот парламент на новата независна Чешка Република во летото 1996 год. ЧССД успеа да го зголеми своето учество на 61 од вкупно 200 места (30.5%). Ова е втора силна партија во парламентот и најсилна опозициона партија.

Во текот на изборите во јуни 1998 год. ЧССД повторно можеше да го зголеми бројот на своите места во парламентот на сегашни 74 од вкупно 200 (37.0%). Шефот на партијата и поранешен претседател на парламентот Милош Земан сега добива право за формирање на влада.

Од тогаш ЧССД формира малцинска влада толерирана од ОДС (Граѓанска демократска партија).

Адреса : Hybernska 7, 11000 Praha 1, Czech Republic

1.1.8 Естонија

Естонската Социјал-Демократска Партија (Eesti Sotsiaaldemokraatlik Party-ЕСДП) освои во изборна алијанса со Естонската рурална централна партија (ЕМК) "Умерени" на изборите за народен империјал на 20 септември 1992 год. 12 од вкупно 101 место (11.9%) и 6 од вкупно 101 место (5.9%) на изборите на 5 март 1995.

Веќе во 1990 год. партијата брои околу 400 членови и во тоа време учествуваше со 2 делегати во парламентот.

Сé до 1996 год. Марју Лауристин беше претседател на партијата.

Во 1996 год. поранешниот изборен сојуз ја формираше "Умерени" (Moodukad Party). Поранешниот прв независен министер Андерс Тараанд стана претседател.

ЕСДП или "Умерени" е полноправен член на СИ.

Адреса : P.O.Box 3437, 0090 Tallinn, Estonia

1.1.9. Грузија

Кон крајот на 1993 год. Граѓанскиот forum на Грузија (СМК) е основан од поранешниот советски министер за надворешни работи и сегашен премиер Едвард Шеварнадзе.

Пост-комунистичката партија на власт во меѓувреме се трансформира во социјалдемократска.

Во парламентот во Грузија, СМК се уште предводена од Шеварнадзе држи 107 од вкупно 235 места (45.5 %).

Партијата има статус на посматрач во СИ.

Адреса : Marshal Gelovani Avenue 4a, 380019 Tbilisi

Социјалистичката Партија на Грузија предводена од Вачтанг Рчеулишвили формирана во 1995 год. одделувајќи се од Граѓанската унија е социјал-демократско ориентирано групирање. Учествува со 4 директни мандати од вкупно 235 места во парламентот.

Социјал-демократската партија на Грузија (ССДП) е нова фондација што -одделувајќи се ослабена ја продолжува традицијата на Социјал-демократската партија учествувајќи во владата во текот на независноста на Грузија помеѓу 1918 и 1921 год.

Партијата под раководство на новиот претседател Чемал Качниашвили не е застапена во парламентот.

Ниту Социјалистичката, ниту Социјал-демократската партија на Грузија немаат СИ статус.

1.1.10 Унгарска

Социјалистичката партија на Унгарска (Magyar Szocialista Party-MSzP) е формирана на 6 октомври 1989 год. во текот на XIII партиски конгрес на Унгарската социјалистичка партија на работниците (МСЗМП), поранешната владеачка комунистичка партија што продолжи да постои под старото име. Партијата која од своето постоење беше водена од реформистичкото крило на пост-комунистите во меѓувреме се реформира во социјал-демократска партија.

МСзП има околу 36.000 членови. Таа е добро организирана низ земјата, имајќи околу 2.000 локални партиски организации.

На првите слободни избори пролетта 1990 год. партијата освои само 33 од вкупно 386 мандати (8.5 %), а на изборите во 1994 год. успеа да формира влада со 209 од вкупно 386 места (54.1 %).

Лидерот на партиската Гула Хори стана шеф на коалиционата влада (со Алијансата на слободните демократи - СЗДСЗ). Ласло Ковач стана министер за надворешни работи.

МСзП е полноправен член на СИ.

На изборите во мај 1998 год. партиската освои 134 од вкупно 386 парламентарни места (34.7 %), поради што го загуби мандатот. По оставката на Гула Хори, Ласло Ковач беше избран за претседател на партиската.

Адреса : Koztarsasag ter 26, 1081 Budapest, Hungary

Социјал-демократската партија на Унгарска (Magyarorszagi Szocialdemokrata Part - МСЗДП) беше формирана во 1891 год.

Во јануари беше реоснована, но беше ослабена поради постојаното разделување и не успеа да влезе во Унгарскиот парламент.

Претседател на партиската е Ласло Капољи.

МСЗДП има статус на посматрач во СИ.

Адреса : Dohany u. 76, 1076 Budapest, Hungary

1.1.11 Летонија

Социјал-демократската партија на работниците во Летонија (Latvijas socialdemokrātiskā strādnieku partija - ЛСДСП) не е присутна во Летонскиот парламент бидејќи не успеа да ги освои потребните 4 %.

Само помеѓу 1990 и 1993 год. социјалдемократите беа присутни во парламентот и тоа како дел од Граѓанската партија.

Лидерот Улдис Берзинс го наследи Јанис Диневич, а потоа Арнис Магуревич.

ЛСДСП е полноправен член на СИ.

Адреса : Bruninieku ieta 29/31, 1112 Riga, Latvia

1.1.12 Литванија

Социјал-Демократската Партија на Литванија (Lietuvos Socialdemokratų Partija - ЛСДП) освои 8 од вкупно 141 мандати (5.7 %) на изборите во 1992 год. Во текот на парламентарните избори во 1996 год. успеа да ги зголеми мандатите на 12 од вкупно 141 (8.5 %).

Помеѓу 1990 и 1992 год. ЛСДП веќе беше присутна во парламентот со 9 делегати. Во тоа време партијата имаше веќе околу 1100 членови.

Лидер на ЛСДП е Алојзас Сакалас.

Партијата е полноправен член на СИ.

Адреса : Basanavicius 16/5, 2009 Vilnius, Lithuania

1.1.13 Македонија

Пост-комунистичкиот Социјал-демократски сојуз на Македонија (СДСМ) беше водечка политичка сила во Република Македонија од 1990 до изборите во 1998 год.

Претседател на СДСМ е Бранко Црвенковски, чија позиција беше потврдена и на III Конгрес на партиската одржан во почетокот на 1999 год. по изборниот пораз од октомври 1998 год.

Партијата во 1990 год. освои 31 од вкупно 120 места во парламентот (25.8%), а во 1994 год. 59 од вкупно 120 места во парламентот. По пристапувањето на уште еден независен пратеник ком СДСМ, пратеничката група на СДСМ доби 50% од пратеничките места во Парламентот.

На изборите во текот на 1998 год. партијата освои само 27 од вкупно 120 парламентарни места и со тоа го изгуби мандатот за формирање на влада.

СДСМ има статус на набљудувач во СИ.

Адреса : Bihacka br.8, 91000 Skopje, FRY of Macedonia

1.1.14 Молдавија

Социјал-демократската партија на Молдавија (Partidul Social Demokrat din Moldova - ПСДМ) беше формирана во главниот град на Молдавија, Чисинау на 13 мај 1990 год.

Лидер е Анатол Тсарану

Партијата има статус на посматрач во СИ.

Партијата не е присутна во парламентот, но го поддржува изборот на канцеларијата на молдавскиот шеф на државата.

Адреса : Str. Mihail Kogalniceanu 11, 2001 Chisinau, Republic of Moldova

1.1.15 Полска

Во Полска постојат две партии кои се полноправни членки на СИ.

Една од нив е Социјал-демократската на Република Полска (Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej - СдРП), а другата е Лабурристичката унија (Unia Pracy - УП).

Формалната пост-комунистичка партија СдРП денес е Социјал-демократска партија која се појави од комунистичката Полска Обединета Лабурристичка Партија (ПЗПР). Беше формирана во текот на последниот партиски конгрес на ПЗПР.

Партијата има околу 2 000 локални партиски организацији во земјата. Бројот на членовите е околу 60 000.

Лидерот Александер Квасниевски, сегашниот шеф на државата (од 1995 год.) беше наследен од Јозеф Олекси, а потоа од Лесек Милер.

Олекси беше претседател на владата помеѓу 1994 и 1996 год.

СдРП им се приклучи на парламентарните избори во изборен сојуз со Сојузот на Демократската левица (СДД). Покрај СдРП тој изборен сојуз е доминантен покрај синдикатот ОПЗЗ.

Додека СДД освои 60 од вкупно 460 места на парламентарните избори во 1991 год. (13.0 %), во 1993 год. успеа да го зголеми бројот на 171 од вкупно 460 места (37.2%). Искходот од гласањето резултираше со коалиционата влада на СДД и Земјоделската партија (ПСД), прво водена од Олекси, а потоа од Владзимир Чимозевич (СДД).

Сегашниот шеф на партијата Милер беше министер за внатрешни работи на Полска до 1997 год.

На изборите одржани во 1997 год. бројот на мандатите на СДД малку се намали и тоа на 164 од вкупно 460 (35.7%). Изборната Алијанса а со тоа и СдРП е повторно опозиција.

Адреса : ul. Rozbrat 44a, 00419 Warszawa, Poland

Лабурристичката унија му се приклучи на левото крило на Движењето за солидарност. Тоа е формирано од федерација на групата "Лабурристичка солидарност" на чие чело е Ризард Бугај, и од "Демократско-социјалистичко движење" на чело со вице-претседателот Збисек Бујак.

Додека партијата освои 4 од 460 места (0.9%) на парламентарните избори во 1991 год. во 1993 год. успеа да го зголеми бројот на добиени 41 од вкупно 460 мандати (8.9%). На парламентарните избори во 1997 год. партијата не успеа да ги освои потребните 5%.

Адреса : ul. Nowogrodzka 4, 000501 Warszawa, Poland

1.1.16 Романија

Во Романија постојат две Социјал-демократски партии кои се споени во Социјал-демократска унија (УСД).

Првата, Демократската партија (Partidul Demokrat - ПД), и втората Социјал-демократската партија на Романија (Partidul Social Demokrat Roman - ПСДР).

Демократската Партија со нејзиниот лидер Петре Роман е пост-комунистичка партија што произлезе од разделяњето на некогашниот Фронт на национални спасители (ФНС) и подоцна Демократски фронт на Национални спасители (ДФНС) водена од поранешниот пост-комунистички шеф на државата Јон Илиеску.

Таа се приклучи на изборите во 1992 год. со своето старо име Фронт за национално спасување (ФНС) и освои 43 од вкупно 343 места во парламентот (12.5%). На изборите во 1996 год. овојјат со ново име Демократски фронт за национално спасување - ПД во сојуз со ПСДР повторно освои 43 места. Целата Алијанса држи 53 од вкупно 343 места (15.5%).

Како резултат на изборите во ноември 1996 год. новата владина коалиција во Романија беше формирана од ЦДР, УДМР и УСД. Политичарот Адриан Северин од ПД стана министер за надворешни работи.

Во февруари 1998 год. сите социјал-демократски министри го напуштија кабинетот.

Адреса : Aleea Modrogan nr. 1, sector 1, 70024 Bucharesti, Romania

ПСДР е ново формирана социјал-демократска партија. Во изборен сојуз со УСД освои 10 места на парламентарните избори во ноември 1996 год.

Лидер на партијата е Сергиу Цунеску.

Адреса : str.Dem.I.Dobrescu nr.9, sector 1, 70119 Bucharesti, Romania

ПД исто како и ПСДР има статус на консултативен член во СИ.

1.1.17 Русија

Руските социјал-демократи се уште се многу расцепени, а социјал демократските тенденции се да бидат основани повеќе партии.

Ниедна од следните наведени групировки нема СИ статус.

Јаблоко е присутна со 45 од вкупно 450 места во Думата од декември 1995 год. и денес се уште има дупло и колективно членство. Како и да е, ова ќе биде променето во иднина и Јаблоко ќе се развие во вистинска партија.

Еден дел од Јаблоко, на пример е Социјал демократската партија на Руската Федерација (Sozialdemokratische Partei Rossijskoj Federaziji - СДПР). Двете групи на партијата, водени од Сергеј Белосерзев и Анатоли Голов се натпреваруваат за лидерство. Додека Белосерзев може да се смета за претседател на партијата, Голов е делегат на Думата како член на Јаблоко.

Во октомври 1994 год. Социјал-демократската унија е формирана како колективно движење на сите Социјал-демократски ориентирани групи. Лидер на партијата е Василиј Липитски кој формално беше лидер на Социјал-демократската граѓанска партија. И кругот на Лабуристичката унија може да се смета за дел од оваа група.

1.1.18. Словачка

Историската Социјал-демократска партија на Словачка (СДСС) постои од 1905 год. одделувајќи се од Социјал-демократската партија на Унгарија.

Денес има две социјал-демократски партии во Република Словачка, Социјал-демократска партија на Словачка (Socialdemokraticka Strana Slovenska - СДСС) и Партија на демократската левица (Stranka Demokraticej Lavicce - СДЛ) што не може да се смета како наследник на таа поранешна партија.

СДСС е ново формирана партија во февруари 1990 год. Најпрво беше кратко време водена од Александер Дубчек, кого по неговата смрт, го наследи Ярослав Волф како лидер.

Додека не успеа да ги освои потребните 4% во 1992 год. успеа да освои две од вкупно 150 места во парламентот на Општините избори на алијансата во 1994 год. (1.3%).

На изборите во септември 1998 год. СДСС во алијанса со Словачката демократска коалиција СДК освои 4 од вкупно 150 парламентарни места (2.7%). Партиите од оваа алијанса формираа заедно со СДЛ, Партија за човеково разбирање СОП и Партиите на унгарските малцинства, Голема коалиција.

Адреса : Zabotova 2, 81104 Bratislava, Slovak Republic

СДЛ е пост-комунистичка партија што се разви во социјал-демократска партија од западен тип. До 1996 год. партијата ја водеше Петер Веис. Негов наследник беше Јозеф Мигас.

Помеѓу март и октомври 1994 год. партијата беше дел од владината коалиција и ја водеше канцеларијата на првиот вице-премиер (Биргита Шмогнерова) како и Министерствата за трговија, одбрана и правда.

Партијата освои 29 од вкупно 150 мандати (19.3%) на парламентарните избори во 1992 год. и како дел од Општинската изборна алијанса освои 13 од вкупно 150 мандати (8.7%) на парламентарните избори во 1994 год.

Доцна во септември 1998 год. СДЛ успеа да го зголеми бројот на своите места на 23 од вкупно 150 (15.3%). Од тоа време таа е дел од големата владина коалиција, што ги вклучува сите неавторитарни партии во Словачкиот парламент.

Адреса : Gundulicova 12, 81105 Bratislava, Slovak Republic
СДСС и СДЛ се полноправни членки на СИ.

1.1.19 Словенија

Во Република Словенија има две партии, што барем за известно време беа полноправни членки на СИ : Здружена листа на социјални демократи - ЗЛСД и Социјал демократска партија на Словенија-СДСС.

ЗЛСД произлезе од изборната алијанса на реформираната комунистичка партија на Социјал демократската промена - СДП и од беззначајната Социјал -демократската унија-СДУ.

Претседател е Јанез Коцијанчич.

ЗЛСД освои 14 од вкупно 90 мандати (15.6%) на парламентарните избори во 1992 год. и само 9 од вкупно 90 (10%) на изборите во 1996 год.

Политичарот Милан Кучан од ЗЛСД стана прв претседател на независна Словенија.

Помеѓу 1992 и 1996 год. ЗЛСД беше дел од коалиција на 4 партии што ја формираа владата на Словенија.

Партијата има околу 26 000 членови (септември 1994 год.).

Адреса : Levstikova 15, 1000 Ljubljana, Slovenia

СДСС достигна 4 од вкупно 90 места во парламентот (4.4%) на изборите во 1992 год. и беше дел од коалицијата од 4 партии сè до 1994 год.

Во меѓувреме партијата ја напушти СИ.

1.1.20. Украина

Во Украина има неколку Социјал-демократски партии и групи.

Социјал-демократската партија на Украина (Ukrainska Socialno-Demokratischna Partija)-УСДП, според традицијата на Социјал-Демократската Партија формирана во 1890 год. се смета себе си во класа на Австро-Унгарската Галиција Лемберг (Лвив). УСДП беше реоснована во 1890 год.

Помеѓу 1994 и 1998 год. партијата учествуваше во Украинскиот парламент со 4 места.

Претседател на партијата со 2 900 членови е Јури Буздуган.

Украинската Социјал-демократска партија (Обединета) реоснована во 1995 год. се смета себе си со иста традиција како и УСДП.

Оваа партија водена од украинскиот генерал Аторнеј Васил Онопенко успеа да се приклучи во парламентот на изборите во март 1998 год. Нејзиниот дел има 25 од вкупно 450 делегати (5.6%). Виктор Медведшук беше избран за втор пот-

претседател на владата по втор пат, а Јевен Мартшук за лидер на парламентарниот комитет за социјална политика и работа.

Партијата за демократска преродба е водена од Володимир Филенко. Помеѓу 1994 и 1998 год. беше застапена со 4 места во парламентот. Покрај различните страни на партијата, Социјал-демократската смета да биде најсилна.

Ниедна од споменатите партии нема институционални врски со СИ.

1.1.21. Југославија

Федерална Република Југославија се состои од две посебни републики, Србија и Црна Гора. Во двете одделни републики има независни партизки организации.

Од сите групи социјал-демократско ориентирани, само Социјал-демократската партија на Црна Гора (СДП ЦГ) има статус на посматрач во СИ.

Оваа партија формирана во 1993 год. е водена од Жарко Ракчиевиќ. СДП ЦГ го поддржува реформистичкото крило без Демократско-социјалистичката партија на Црна Гора.

СДП ЦГ е присутна со 1 место од вкупно 138 (0.7%) во Југословенскиот федерален парламент.

Адреса : 1 Proleterske 6, 81000 Podgorica, Crna Gora

Демократско социјалистичката партија на Црна Гора (ДПС) е црногорски наследник на поранешниот Комунистички Сојуз. Лидер на партијата е Светозар Маровиќ.

Истакнати членови на оваа партија се поранешниот претседател на Црна Гора Момир Булатовиќ (1990-1997 год.), наследен од Слободан Милошевиќ, и сегашниот шеф на Црна Гора, Мило Гукановиќ (од јануари 1998 год.) кој е поголем реформатор.

Граѓанскиот форум на Србија (ГСС) е дел од демократската опозициона алијанса ДЕПОС (1992 год.), односно Заједно (1996 год.). Тука се, покрај другите и про-социјал демократското крило во оваа партија. Партијата водена од Весна Пешиќ освои 1 од вкупно 138 места (0.7%) во 1996 год. во Југословенскиот федерален парламент.

Социјал-демократската унија водена од Жарко Корак произлзе од одделувањето од ГСС во 1996 год.

Згора на тоа, во Србија има три мали социјал-демократски групи со повеќе локално раширување и етничка позадина:

1. Социјал-демократската лига на Војводина водена од Ненад Чанак од 1990 год. во автономниот регион Војводина во северна Србија - со своето население поделено на 24 националности- значително унгарско малцинство.

2. Другата е Социјал-демократска партија на Косово водена од Луљета Пула-Бекири од автономниот регион Косово и Метохија во Јужна Србија, имајќи ги Албанците како мнозинство.

3. На крај, Социјал-демократската партија на Санџак водена од Расим Ђаљич од најголемиот дел од Исламскиот регион помеѓу Србија и Црна Гора.

КОРИСТЕНА БИБЛИОГРАФИЈА

- BATIFOULIER Philippe, "L'economie sociale" Paris: PUF,1995,vk.127 st.
- BORELLA Francois "Les partis politiques dans la France d'aujourd'hui" Paris: Seuil, 1981
- DEVIN G "L'internationale Socialiste", Paris, Presses de la FNSP,1993
- HERMET Guy, "Le passage a la democrati", Paris: Presses FNSP,1996
- HAMON L,"Socialisme et pluralites, Paris: Gallimard, 1976
- KORPI Walter, "The Democratic Class Struggle, London: Routledge,1983
- Добри КАНЕВ. "Социјалдемократија, класичен модел"
Софija: Ф. Еберт, 1998
- MOISI Dominique "Le nouveau continent", Paris: Colman-Levy, 1991
- MARCOU Lilly, "Le crepuscule du communisme" Paris: Presses de la FNSP, 1997
- MINK Georges "Cet etrnage post-communisme", Paris: La Decouverte, 1992
- MOSCHONAS Gerassimos "La Socialdemocratie de 1945 a nos jours", Paris: Montchrestien, 1994
- MERKEL W et al. "Socialist Parties in Europe II: Of Class, Populists, Catch-all?" Barcelona ICPS, 1992
- С. МИХАЈЛОВСКИ - Д. ВЕРИГИЌ "Повеќепартички избори во Република Македонија", Скопје: ИСПЛИ, 1998
- Сашко НАСЕВ "La jeune Macedoine", (113 до 133),
Скопје: Форум, 1993
- Даринка Пачемска, "ВМРО (об) ", Скопје: Студенски
збор, 1985

**ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ ВО МАКЕДОНИЈА-
ИЗБОРИ 90.** Скопје: Систем 21, 1990

PATERSSON W., THOMAS A.H. "Social Democratic Parties in Western Europa, London, Croom Helm, 1977

PATERSSON W., THOMAS A.H. "The future of Social-Democracy, Oxford, Clarendon Press, 1986

PORTELLI H "Le parti Socialiste, Paris, Montchrestien, 1992

RUPNIK Jacques "Le dechirement des nations, Paris: Seuil, 1993

RUPNIK Jacques, "L'Europe de l'est apres l'effondrement du communisme: le poids de l'héritage, Paris: L'âge d'Homme, N.28, 29, 1994

Нано РУЖИН "Европската идеја од утопија до реалност", Скопје: Студенски збор, 1996

Нано РУЖИН "Социјална политика", Скопје: Македонско радио, 1994

Горги СПАСОВ "Фактори на обликување и природата на партискиот систем во Република Македонија", докторска теза, Скопје 1993

SANDOZ G La Gauche allemande de Karl Marx a Willy Brandt, Paris: Juillard, 1969

SCHARPF F "La social-democratie europeenne face a la crise, Paris, Economica, 1990

SUBILEAU F "Pourquoi le parti socialiste française n'est pas socialdemocrate, Paris: CEVIPPOF-FNSP, 1992

TELO M, "Le new Deal européen. La pensée et la politique socialistes democrates, Bruxelles, Université de Bruxelles, 1988

Д. ВЕРЕГИЋ Ђ. П. ЦАКИРПАЛОГЛУ "Избори во Македонија 1990 год.", Скопје: ИСРСП

ВЛАДО ПУЛЬИЗ "Социјалне реформе запада", Загреб: РСТ, 1997

СОДРЖИНА

ВОВЕД.....5

1. РАЗДВИЖЕНОСТА НА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈАТА	9
1.1. Два пристапа	10
1.2. Историски аспектки.....	13
1.3. Социјалдемократијата во Втората светска војна	18
1.4. Актив на социјалната интеграција.....	20
1.5. Специфичноста на избирачкото тело.....	24
1.7. Историјскиот компромис	29
1.8. Слибиците на кернцизмата и неокорпоратизмот.....	31
2. СД ОД СРЕДИНАТА НА СЕДУМДЕСЕТТИТЕ ДО РАСПАДЕЊЕТО НА КОМУНИЗМОТ ВО 1989	35
2.1 Промени во социјалната база на социјалдемократијата.....	37
2.2 Социјалистичкиот профил на социјалдемократскиот електиорат.....	39
2.3 Кои поизови идентитет.....	42
2.4. Моноголот врз левицата под знак на прашање.....	44
2.5. Социјалдемократскиот компромис на идниот	45
3. ПАНОРАМА НА ЕВРОПСКАТА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈА НА ПРАГОТ НА XXI-ОГ ВЕК.....	49
3.1. Европскиот „пренофил во йуризат“ на властите во ЕУ.....	51
3.2. Да ли силита на Европската СД е младинска ?	52
3.3. Камуфлираните реформијама на Тони Блер	54
3.4. Француската социјалистичка партија.....	57
3.4. Проектот на Герхард Шредер.....	62
3.6. Скандинавска социјалдемократија.....	66
Мали и средни СД партији.....	69
3.6.1. Шведски социјалисти	69
3.6.2 Грчки социјалисти	71
3.7. Енглески	73
4. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈАТА ВО ПОСТКОМУНИСТИЧКИТЕ ОПШТЕСТВА	75
4.1. Правиште на јадранскиот идентитет	77
4.2. Рационализм на трансформације	77
4.3. Економски и социјални трансформации	79
4.4. Правиште на идентификацијација	82
Посткомунистичка сладолика на социјалдемократијата	85
5. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА	89

5.1. Историски пресек	89
5.2. Кадифената револуција во 1989т и афирмацијата на СД во Македонија	98
5.3. Македонскиот СД во услови на политичкиот глурализам..	102
5.4. Правите биланси на пост-комунистичката реалност.....	106
5.5. Вообразните социјалдемократија	107
5.6. Од воображеност до избoren ѕограј.....	110
5.7. Заштит СДСМ да зајуби изборите од 1998 год	111
НАМЕСТО ЗАКЛУЧОК: СД И ТРЕТИОТ ПАТ	119
АНЕКС: ПРЕГЛЕД НА СОЦИЈАЛ-ДЕМОКРАТСКИ ПАРТИИ, ИЗБОРИ И ПАРЛАМЕНТИ ВО ЕВРОПСКИТЕ ПОСТ- КОМУНИСТИЧКИТЕ ДРЖАВИ.....	125
I. Социјал-демократски партии во Источна Централна Европа (предвид на земја по земја)	125
I.I Албанија	125
I.I.1 Ерменија	126
I.I.3 Белорусија	126
I.I.4 Босна и Херцеговина	127
I.I.5 Бугарија	128
I.I.6 Хрватска	129
I.I.7 Чешка	129
I.I.8 Еспанија	130
I.I.9 Грузија	131
I.I.10 Унгарија	132
I.I.11 Летонија	133
I.I.12 Литванија	133
I.I.13 Македонија	133
I.I.14 Молдавија	134
I.I.15 Полска	134
I.I.16 Романија	136
I.I.17 Русија	137
I.I.18 Словачка	137
I.I.19 Словенија	138
I.I.20 Украина	139
I.I.21 Југославија	140
КОРИСТЕНА БИБЛИОГРАФИЈА	143
СОДРЖИНА	145.